



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

"Службен весник на Република  
Македонија" излегува по потреба.  
Рок за рекламација 15 дена

Вторник, 5 март 2002  
Скопје

Број 17

Год. LVIII

Аконтацијата за 2002 година изнесува  
8.000 денари. Овој број чини 280  
денари. Жиро сметка 30000000188798

242.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26. 02.2002 година, донесе

## О Д Л У К А

### ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА СОРАБОТКА НА ПОЛЕТО НА ПАТЕНТИТЕ МЕЃУ ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ЕВ- РОПСКАТА ПАТЕНТНА ОРГАНИЗАЦИЈА

#### Член 1

Со оваа одлука Република Македонија го продолжува Договорот за соработка на полето на патентите меѓу Владата на Република Македонија и Европската патентна организација во Минхен, склучен на 24 јуни 1997 година, ратификуван од страна на Собранието на Република Македонија на 18 септември 1997 година ("Службен весник на Република Македонија" бр. 49/97), а стапен на сила од 1 ноември 1997 година.

#### Член 2

Се задолжува, директорот на Бирото за заштита на индустриската сопственост да го извести претседателот на Европската патентна организација за оваа одлука.

#### Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-817/1  
26 февруари 2002 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Љубчо Георгиевски, с.р.**

243.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000) и член 96, став 4 од Деловникот за работа на Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 44/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26 февруари 2002 година, донесе

## О Д Л У К А

### ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА ВИЗЕН РЕЖИМ ЗА ДРЖАВЈАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МОЛДАВИЈА

1. Владата на Република Македонија, воведува визен режим за државјаните на Република Молдавија.

2. За молдавските државјани се воведуваат визи почнувајќи од 26.02.2002 година. Визите ќе се издаваат во Дипломатско-конзуларните претставништва на Република Македонија во странство.

3. Врз база на взаемен договор меѓу двете страни, носителите на дипломатски и службени патни исправи ќе бидат ослободени од визниот режим.

4. Ослободувањето од одредени визни обврски ќе се определува врз основа на взаемност, со подзаконски акт на министерот за надворешни работи на Република Македонија.

5. Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-840/1  
26 февруари 2002 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Љубчо Георгиевски, с.р.**

244.

Врз основа на член 5, став 2 од Законот за извршување на Буџетот за 2002 година ("Службен весник на Република Македонија" бр. 106/2001), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26 февруари 2002 година, донесе

## О Д Л У К А

### ЗА ПРОШИРУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ВО ПОСЕБНИ- ОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2002 ГОДИНА

#### Член 1

За плаќање на ДДВ при реализација на проекти финансирани со странски донации за кои корисници се корисниците и единките корисници на средства од Буџетот на Република Македонија и единиците на локалната самоуправа, а поради планиран поголем износ на приходи од данок на додадена вредност, на потставката 714116 - Данок на додадена вредност наплатен од продажба на стоки во земјата во износ од 50.000.000 денари, се предлага средствата да бидат распределени во Разделот 09.002 Министерство за финансии - функции на државата, Програма 12-функција, на потставката 467122 - Плаќање по основ на данок на додадена вредност.

#### Член 2

Министерството за финансии во текот на 2002 година, да врши плаќање на ДДВ при реализација на проекти финансирани со странски донации за кои корисници се корисниците и единките корисници на средства од Буџетот на Република Македонија и единиците на локалната самоуправа.

#### Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавена во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-1039/1  
26 февруари 2002 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Љубчо Георгиевски, с.р.**

245.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 09.10.2001 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖЕН ИМОТ**

## Член 1

Правото на користење на недвижниот имот - објект "Народен театар" во Гевгелија, со површина под објект 971 м<sup>2</sup> и 2858 м<sup>2</sup> како земјиште, лоциран на КП 2002, евидентиран во Поседовен лист 4439 КО Гевгелија, што се наоѓа на ул. "7-ми Ноември" б.б. во Гевгелија, сопственост на Република Македонија, се пренесува на Министерството за култура.

## Член 2

Правото на користење на недвижниот имот опишан во член 1 од Одлуката се пренесува без надоместок.

## Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-1085/1  
9 октомври 2001 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Љубчо Георгиевски, с.р.**

246.

Врз основа на член 22 став 3 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри ("Службен весник на РМ" бр. 10/97, 54/97, 13/2001 и 2/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26 февруари 2002 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНАТА ЗА ПЛАЌАЊЕ НА ЛИЦЕНЦИ ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ ИГРИ НА СРЕЌА**

## Член 1

Во Одлуката за утврдување на цената за плаќање на лиценци за постојано приредување игри на среќа ("Службен весник на Република Македонија" бр. 31/2001) во член 1 став 1, по точката 5, се додава нова точка 6 која гласи:

"6. За игра на среќа Обложување на спортски натпревари преку интернет со рок на траење од 6 (шест) години 500.000 евра."

## Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-966/1  
26 февруари 2002 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Љубчо Георгиевски, с.р.**

247.

Врз основа на член 4 и 12 од Законот за концесија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/93) и член 13, став 4 од Законот за радиодифузната дејност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 20/97), Владата на Република Македонија, на предлог на Советот за радиодифузија, на седницата одржана на 19 февруари 2002 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ КОНЦЕСИИ ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИСКИ ПРОГРАМИ ПРЕКУ КАБЕЛСКА МРЕЖА**

I. Во Одлуката на Владата за доделување концесии за дистрибуција на радио и телевизиски програми преку кабелска мрежа ("Службен весник на Република Македонија" бр. 63/2001) во точката I под реден број 7, во делот "Подрачје на концесијата", содржината се менува и гласи: "Гостивар (западниот дел од градот и населените места определени-омеѓени според приложената скица-опис)" и под реден број 8, во делот "Подрачје на концесијата", содржината се менува и гласи: "Гостивар (источниот дел од градот и населените места определени-омеѓени според приложената скица-опис)".

II. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-182/1  
19 февруари 2002 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Љубчо Георгиевски, с.р.**

248.

Врз основа на член 7, став 3 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2002 година ("Службен весник на Република Македонија" бр. 106/2001), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26 февруари 2002 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2002 ГОДИНА**

Во Буџетот на Република Македонија за 2002 година ("Службен весник на Република Македонија" бр. 106/2001) се вршат следниве измени на распоредот на средствата во посебниот дел:

1. Средствата од Раздел 09002 - Министерство за финансии - функција на државата, Програма 12 - функција од ставката 427 - Други оперативни расходи, потставка 427119 - Пренесени обврски од претходни години се намалуваат за 7.000.000 денари.

2. На раздел 02001 - Собрание на Република Македонија, во Програма 11 - Администрација се отвора нова потставка 427119 - Пренесени обврски од претходна година и се додава износот од 7.000.000 денари.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-937/1  
26 февруари 2002 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Љубчо Георгиевски, с.р.**

249.

Врз основа на член 16 од Законот за шумите ("Службен весник на Република Македонија" бр. 47/97 и 8/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.02.2002 година, донесе

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ПРОГЛАСУ-**  
**ВАЊЕ НА ШУМСКИТЕ ПРЕДЕЛИ ВО СЛИВОТ НА**  
**РЕКА ОЧА ЗА ШУМСКИ РЕЗЕРВАТ**

I

Во Решението за прогласување на шумските предели во сливот на река Оча за шумски резерват ("Сл. весник на РМ" бр. 12/58 и 20/60) ставот 2 од точката I се менува и гласи:

"Границите на резерватот се:

Исток: Од манастирот Св. Андреја границата оди во правец на исток по самиот гребен до билото над селото Св. Петка, од тука свртува во правец на југозапад на кота 785, потоа минува низ котите Лочи (карта), 1104 (Р'бљак), го пресечува патот Нова Брезница-Рудина на 2,5 км. источно од тригонометарот 1189 (Црвен Камен), од каде оди во правец на југ и го сече стариот пат Нова Бресница-Кула над последните колиби во месноста Дервен Дол. Од тука границата оди по стариот пат за Кула до првиот дол источно од Кула, од каде границата оди по билото, минува низ месноста Копље и излегува на кота 1743, од тука минува низ кота 1656, од каде се спушта во правец на Патишка Река која ја пресечува над селото Патишка Река кај што патот од Боро Поле се спушта во долината на Патишка Река. Од тука границата оди во правец на југоисток на кота 2061 (Бреза). Потоа границата свртува во правец на југ и минува низ тригонометарот 2353 (Убава), тригонометарот 2473 (Караџица), од каде се спушта на поредот изнад кота 1323 (Глибеш на Боро Поле).

Југ: Од местото каде што границата на Боро Поле се доближува до поредот истата оди во правец на северозапад по самиот поред до местото каде што селскиот коњски пат излегува од шумата во пасиштето Боро Поле, од тука границата оди во правец на југозапад по патот, минува низ котата 1410 и излегува на Сенокос, од каде свртува во правец на северозапад и излегува на највисокиот врв југозападно од селото Тажево.

Запад: Од највисокиот врв југоисточно од селото Тажево, а северно од кота (Дрободи), границата оди во правец на северозапад по билото што се наоѓа од десната страна на селото Тажево и Брезница, преку кота 1233, преку тригонометарска точка 1125 на месноста Поча од кота 1052; од кота 1052 по ридот до тригонометар со надморска висина 827 Косматов Рид од каде по срт од рид Суварец се спушта во река Треска, сртот по ридот Велја Преслап (од река Треска, тригонометар со н.в. 842 м) и сртот на ридот Мочалиште (тригонометар со н.в. 1117 и 1436 м. 1548, 1426 и 1797 м.) месноста Гури и Исакут и сртот по ридот (тригонометар со н.в. 1786, 1585 и 1449 м.) месноста Ливада место, безимен дол кој се влива во долот Расова (кота со н.в. 790) долот Расова до спојот со долот Лока (кота со н.в. 463 м), долот Лока сртот од Кафа е Рустеми (тригонометри со н.в. 754 и 948 м), до месноста Јасика (тригонометар со н.в. 1374 м) сртот по ридот Чука (од месноста Јасика, тригонометар со н.в. 1374 м. тригонометар со н.в. 1073 м) до долот Оча, по срт од ридот Врв Брикул тригонометар со н.в. 1238 тригонометар со н.в. 873 и преку Крстава Чука тригонометар н.в. 1184 и Крстец Тепе.

Север: Од тригонометар 1401 Крстец Тепе границата оди во правец на североисток по самото било на Осој, минува преку котите 1372, 1293, 1354, тригонометарот 1368, од кота 1263 границата се спушта спрема реката Треска кај манастирот Св. Андреа од таму оди на исток и преку запад по самото било на кота 785".

II

Оваа решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-978/1  
12 февруари 2002 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Љубчо Георгиевски, с.р.**

250.

Врз основа на член 37 и 38 од Законот за хартии од вредност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 63/00, 103/00 и 34/01), согласно Одлуката на Комисијата за хартии од вредност донесена, на седницата одржана на 29.01.2002 година, Комисијата издава

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЛ-**  
**ГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ**

1. На Тетекс Кредитна Банка АД Скопје се дава одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност - втора емисија на 91.183 акции во вредност од 91.183.000 денари.

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и начинот предвиден со Законот и Одлуката за нивно издавање.

3. Издавачот на хартии од вредност е должен да започне со постапката за запишување и продажба на акциите најмалку 14 дена по објавувањето на јавен повик во еден од дневните весници што излегуваат на територијата на Република Македонија и по објавувањето на емисијата на веб страната на Берзата, на начин и под услови пропишани со член 46 од Законот за хартии од вредност.

4. Издавачот на хартии од вредност е должен продадените хартии од вредност од оваа емисија да ги евидентира во Централниот депозитар за хартии од вредност.

5. Ова решение влегува во сила на денот на донесувањето.

6. Ова решение ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 07-1218/7-2001  
29 јануари 2002 година  
Скопје

Комисија за хартии од вредност  
Претседател,  
**Никола Груевски, с.р.**

251.

Врз основа на член 12 став 3 од Законот за заштита на децата ("Сл. весник на РМ" бр. 98/2000), министерот за труд и социјална политика донесе

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА**  
**ЈАВНАТА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА - ДЕТСКА ГРА-**  
**ДИНКА "ЈАСНА РИСТЕСКА" - ОХРИД**

1. Се дава согласност на одредбите од Статутот на Јавната установа за деца - Детска градинка "Јасна Ристеска" - Охрид што го донесе Управниот одбор на Јавната установа за деца - Детска градинка на седницата одржана на 30.10.2001 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 11-3-1036/38  
28 ноември 2001 година  
Скопје

Министер,  
**Бедредин Ибраими, с.р.**

**252.**

Врз основа на член 12 став 3 од Законот за заштита на децата ("Сл. весник на РМ" бр. 98/2000), министерот за труд и социјална политика донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА  
ЈАВНАТА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА - ДЕТСКА ГРА-  
ДИНКА "ДЕТСКА РАДОСТ" - ГОСТИВАР**

1. Се дава согласност на одредбите од Статутот на Јавната установа за деца - Детска градинка "Детска Радост" - Гостивар што го донесе Управниот одбор на Јавната установа за деца - Детска градинка на седницата одржана на 6.11.2001 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 11-3-1036/40  
28 ноември 2001 година  
Скопје

Министер,  
**Бедредин Ибраими, с.р.**

**253.**

Врз основа на член 12 став 3 од Законот за заштита на децата ("Сл. весник на РМ" бр. 98/2000), министерот за труд и социјална политика донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА  
ЈАВНАТА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА - ДЕТСКА ГРА-  
ДИНКА "РАХИЛКА ГОНЕВА" - СВ. НИКОЛЕ**

1. Се дава согласност на одредбите од Статутот на Јавната установа за деца - Детска градинка "Рахилка Гонева" - Св. Николе што го донесе Управниот одбор на Јавната установа за деца - Детска градинка на седницата одржана на 29.10.2001 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 11-3-1036/36  
5 декември 2001 година  
Скопје

Министер,  
**Бедредин Ибраими, с.р.**

**254.**

Врз основа на член 12 став 3 од Законот за заштита на децата ("Сл. весник на РМ" бр. 98/2000), министерот за труд и социјална политика донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА  
ЈАВНАТА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА - ДЕТСКА ГРА-  
ДИНКА "ЦАРКА АНДРЕЕВСКА" - КРАТОВО**

1. Се дава согласност на одредбите од Статутот на Јавната установа за деца - Детска градинка "Царка Андреевска" - Кратово што го донесе Управниот одбор на Јавната установа за деца - Детска градинка на седницата одржана на 25.10.2001 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 11-3-1036/46  
5 декември 2001 година  
Скопје

Министер,  
**Бедредин Ибраими, с.р.**

**255.**

Врз основа на член 12 став 3 од Законот за заштита на децата ("Сл. весник на РМ" бр. 98/2000), министерот за труд и социјална политика донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА  
ЈАВНАТА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА - ДЕТСКО  
ОДМОРАЛИШТЕ "ПЕЛИСТЕР" - БИТОЛА**

1. Се дава согласност на одредбите од Статутот на Јавната установа за деца - Детско одморалиште "Пелистер" - Битола што го донесе Управниот одбор на Јавната установа за деца - Детско одморалиште на седницата одржана на 14.10.2001 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 11-3-1036/53  
6 декември 2001 година  
Скопје

Министер,  
**Бедредин Ибраими, с.р.**

**256.**

Врз основа на член 12 став 3 од Законот за заштита на децата ("Сл. весник на РМ" бр. 98/2000), министерот за труд и социјална политика донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА  
ЈАВНАТА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА - ДЕТСКА ГРА-  
ДИНКА "ГОНЧА ТУФА" - КРУШЕВО**

1. Се дава согласност на одредбите од Статутот на Јавната установа за деца - Детска градинка "Гонча Туфа" - Крушево што го донесе Управниот одбор на Јавната установа за деца - Детска градинка на седницата одржана на 7.11.2001 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 11-3-1036/50  
6 декември 2001 година  
Скопје

Министер,  
**Бедредин Ибраими, с.р.**

**257.**

Врз основа на член 12 став 3 од Законот за заштита на децата ("Сл. весник на РМ" бр. 98/2000), министерот за труд и социјална политика донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА  
ЈАВНАТА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА - ДЕТСКА ГРА-  
ДИНКА "ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" - ВИНИЦА**

1. Се дава согласност на одредбите од Статутот на Јавната установа за деца - Детска градинка "Гоце Делчев" - Виница што го донесе Управниот одбор на Јавната установа за деца - Детска градинка на седницата одржана на 30.10.2001 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 11-3-1036/37  
6 декември 2001 година  
Скопје

Министер,  
**Бедредин Ибраими, с.р.**

**258.**

Врз основа на член 12 став 3 од Законот за заштита на децата ("Сл. весник на РМ" бр. 98/2000), министерот за труд и социјална политика донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА  
ЈАВНАТА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА - ДЕТСКА ГРА-  
ДИНКА "ВЕСЕЛИ ЦВЕТОВИ" - ДЕЛЧЕВО**

1. Се дава согласност на одредбите од Статутот на Јавната установа за деца - Детска градинка "Весели Цветови" - Делчево што го донесе Управниот одбор на Јавната установа за деца - Детска градинка на седницата одржана на 5.10.2001 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 11-3-1036/35  
6 декември 2001 година  
Скопје

Министер,  
**Бедредин Ибраими, с.р.**

## 259.

Врз основа на член 12 став 3 од Законот за заштита на децата ("Сл. весник на РМ" бр. 98/2000), министерот за труд и социјална политика донесе

### РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ЈАВНАТА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА - ДЕТСКА ГРА- ДИНКА "23 АВГУСТ" - БЕРОВО

1. Се дава согласност на одредбите од Статутот на Јавната установа за деца - Детска градинка "23 Август" - Берово што го донесе Управниот одбор на Јавната установа за деца - Детска градинка на седницата одржана на 16.10.2001 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 11-3-1036/17  
6 декември 2001 година  
Скопје

Министер,  
**Бедредин Ибраими, с.р.**

## 260.

Врз основа на член 12 став 3 од Законот за заштита на децата ("Сл. весник на РМ" бр. 98/2000), министерот за труд и социјална политика донесе

### РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ЈАВНАТА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА - ДЕТСКА ГРА- ДИНКА "ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" - ПРОБИШТИП

1. Се дава согласност на одредбите од Статутот на Јавната установа за деца - Детска градинка "Гоце Делчев" - Пробиштип што го донесе Управниот одбор на Јавната установа за деца - Детска градинка на седницата одржана на 9.11.2001 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 11-3-1036/45  
13 декември 2001 година  
Скопје

Министер,  
**Бедредин Ибраими, с.р.**

## 261.

Врз основа на член 12 став 3 од Законот за заштита на децата ("Сл. весник на РМ" бр. 98/2000), министерот за труд и социјална политика донесе

### РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ЈАВНАТА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА - ДЕТСКА ГРА- ДИНКА "ДЕТСКА РАДОСТ" - СТРУМИЦА

1. Се дава согласност на одредбите од Статутот на Јавната установа за деца - Детска градинка "Детска Радост" - Струмица што го донесе Управниот одбор на Јавната установа за деца - Детска градинка на седницата одржана на 5.11.2001 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 11-3-1036/47  
13 декември 2001 година  
Скопје

Министер,  
**Бедредин Ибраими, с.р.**

## 262.

Врз основа на член 12 став 3 од Законот за заштита на децата ("Сл. весник на РМ" бр. 98/2000), министерот за труд и социјална политика донесе

### РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ЈАВНАТА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА - ДЕТСКА ГРА- ДИНКА "БАМБИ" - М. КАМЕНИЦА

1. Се дава согласност на одредбите од Статутот на Јавната установа за деца - Детска градинка "Бамби" - М. Каменица што го донесе Управниот одбор на Јавната установа за деца - Детска градинка на седницата одржана на 10.10.2001 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 11-3-43/1  
11 јануари 2002 година  
Скопје

Министер,  
**Бедредин Ибраими, с.р.**

## 263.

Врз основа на член 12 став 3 од Законот за заштита на децата ("Сл. весник на РМ" бр. 98/2000), министерот за труд и социјална политика донесе

### РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ЈАВНАТА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА - ДЕТСКА ГРА- ДИНКА "11 СЕПТЕМВРИ" - РЕСЕН

1. Се дава согласност на одредбите од Статутот на Јавната установа за деца - Детска градинка "11 Септември" - Ресен што го донесе Управниот одбор на Јавната установа за деца - Детска градинка на седницата одржана на 24.10.2001 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 11-3-43/2  
11 јануари 2002 година  
Скопје

Министер,  
**Бедредин Ибраими, с.р.**

## 264.

Врз основа на член 12 став 3 од Законот за заштита на децата ("Сл. весник на РМ" бр. 98/2000), министерот за труд и социјална политика донесе

### РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ЈАВНАТА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА - ДЕТСКА ГРА- ДИНКА "8 МАРТ" - СТРУГА

1. Се дава согласност на одредбите од Статутот на Јавната установа за деца - Детска градинка "8 Март" - Струга што го донесе Управниот одбор на Јавната установа за деца - Детска градинка на седницата одржана на 29.11.2001 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 11-3-43/3  
11 јануари 2002 година  
Скопје

Министер,  
**Бедредин Ибраими, с.р.**

## 265.

Врз основа на член 12 став 3 од Законот за заштита на децата ("Сл. весник на РМ" бр. 98/2000), министерот за труд и социјална политика донесе

### РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ЈАВНА- ТА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА - ДЕТСКА ГРАДИНКА "7-МИ СЕПТЕМВРИ" - МАКЕДОНСКИ БРОД

1. Се дава согласност на одредбите од Статутот на Јавната установа за деца - Детска градинка "7-ми Септември" - Македонски Брод што го донесе Управниот одбор на Јавната установа за деца - Детска градинка на седницата одржана на 26.10.2001 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 11-3-43/4  
11 јануари 2002 година  
Скопје

Министер,  
**Бедредин Ибраими, с.р.**

**266.**

Врз основа на член 12 став 3 од Законот за заштита на децата ("Сл. весник на РМ" бр. 98/2000), министерот за труд и социјална политика донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА  
ЈАВНАТА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА - ДЕТСКА ГРА-  
ДИНКА "БРЕШИЈА" - ДЕБАР**

1. Се дава согласност на одредбите од Статутот на Јавната установа за деца - Детска градинка "Брешиа" - Дебар што го донесе Управниот одбор на Јавната установа за деца - Детска градинка на седницата одржана на 15.11.2001 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 11-3-43/6  
17 јануари 2002 година  
Скопје

Министер,  
**Бедредин Ибраими, с.р.**

**267.**

Врз основа на член 12 став 3 од Законот за заштита на децата ("Сл. весник на РМ" бр. 98/2000), министерот за труд и социјална политика донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА  
ЈАВНАТА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА - ДЕТСКА ГРА-  
ДИНКА "ПАВЛИНА ВЕЛЈАНОВА" - КОЧАНИ**

1. Се дава согласност на одредбите од Статутот на Јавната установа за деца - Детска градинка "Павлина Велјанова" - Кочани што го донесе Управниот одбор на Јавната установа за деца - Детска градинка на седницата одржана на 8.11.2001 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 11-3-43/7  
1 февруари 2002 година  
Скопје

Министер,  
**Бедредин Ибраими, с.р.**

**268.**

Врз основа на член 12 став 3 од Законот за заштита на децата ("Сл. весник на РМ" бр. 98/2000), министерот за труд и социјална политика донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА  
ЈАВНАТА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА - ДЕТСКА ГРА-  
ДИНКА "КОСТА ПОП-РИСТОВ ДЕЛЧЕВ"  
- БОГДАНЦИ**

1. Се дава согласност на одредбите од Статутот на Јавната установа за деца - Детска градинка "Коста Поп-Ристов Делчев" - Богданци што го донесе Управниот одбор на Јавната установа за деца - Детска градинка на седницата одржана на 25.10.2001 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 11-3-43/8  
11 февруари 2002 година  
Скопје

Министер,  
**Бедредин Ибраими, с.р.**

**269.**

Врз основа на член 12 став 1 од Законот за трговијата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 23/95, 30/95, 43/95, 23/99, 43/99 и 6/2002), министерот за економија донесува

**П Р А В И Л Н И К  
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ ВО  
ТРГОВИЈАТА**

Член 1

Со овој правилник се определува распоредот, почетокот и завршетокот на работното време во трговијата на големо и мало.

Член 2

Објектите во кои се врши трговија на големо можат да работат секој работен ден од 07,00 до 19,00 часот, а за време на празници и недела можат да работат од 07,00 до 12,00 часот.

Член 3

Објектите во кои се врши трговија на мало со прехранбени производи можат да работат секој работен ден од 00,00 до 24,00 часот, а за време на празници и недела можат да работат од 05,00 до 18,00 часот.

Член 4

Објектите во кои се врши трговија на мало со непрехранбени производи можат да работат секој работен ден од 08,00 до 23,00 часот, а во летниот период работното време може да трае до 24,00 часот.

За време на празници и недела објектите од став 1 на овој член можат да работат од 08,00 до 18,00 часот.

Член 5

Објектите во кои се даваат услуги во трговијата можат да работат секој работен ден од 08,00 до 20,00 часот, а за време на празници и недела можат да работат од 08,00 до 12,00 часот.

Член 6

Слободните царински продавници можат да работат од 00,00 до 24,00 часот.

Бензинските станици можат да продаваат нафтени деривати секој ден од 00,00 до 24,00 часот.

Член 7

Распоредот, почетокот и завршетокот на работното време на пазарите на мало на кои се даваат услуги за вршење трговија може да трае: од 05,00 до 18,00 часот, а во летниот период од 05,00 до 20,00 часот.

Член 8

Работното време во објектот се истакнува на видно место при влезот на продажниот објект.

Член 9

Со влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за определување на работното време во трговијата на мало ("Службен весник на Република Македонија" бр. 33/2000 и 49/2001).

Член 10

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 15-965/1  
15 февруари 2002 година  
Скопје

Министер,  
м-р **Бесник Фетаи, с.р.**

**270.**

Врз основа на член 46 став 3 од Законот за телекомуникации ("Службен весник на РМ" бр. 33/96, 17/98 и 28/2000), министерот за транспорт и врски донесе

**П Р А В И Л Н И К  
ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ТЕХНИЧ-  
КИТЕ ПРЕГЛЕДИ НА РАДИОСТАНИЦИ,  
ИНСТАЛАЦИИ И РАДИОМЕРЕЊА**

Член 1

Со овој правилник се утврдува висината на надоместоко за техничките прегледи на радиостаници, инсталации и радиомерења во областа на радиокомуникациите што го врши Управата за телекомуникации - Скопје.

## Член 2

Надоместокот за технички преглед на радиостаници и инсталации изнесува:

а) за радиостаница што работи во ВХФ/УХФ подрачје, со излезна снага:

- до 5 Њ (преносна) .....10 ЕВРА;
- до 10 Њ (мобилна) .....21 ЕВРО;
- до 10 Њ (фиксна/базна) .....51 ЕВРО;
- репетитор .....102 ЕВРА.

б) за радиодифузни предаватели и репетитори:

- ТВ предавател .....383 ЕВРА;
- ТВ репетитор .....256 ЕВРА;
- ВХФ/ФМ предавател .....307 ЕВРА;
- ВХФ/ФМ репетитор .....205 ЕВРА;
- ХФ (КБ) предавател до 1КЊ .....307 ЕВРА;
- ХФ (КБ) предавател преку 1 КЊ .....767 ЕВРА;
- МФ (СБ) предавател до 1 КЊ .....307 ЕВРА;
- МФ (СБ) предавател преку 1 КЊ .....511 ЕВРА.

в) за радиостаници за дотур на модулација:

- за звучна радиодифузија .....77 ЕВРА;
- за телевизија .....153 ЕВРА;
- за станица во МЊС систем .....307 ЕВРА;

за радиостаница со повеќеканален радиорелеен систем .....153 ЕВРА.

г) за радиостаница во сателитска служба:

- за фиксна земска станица .....2 556 ЕВРА;
- за ВСАТ (ХУБ) .....1 278 ЕВРА;
- за ВСАТ и СНГ терминали .....153 ЕВРА.

Надоместокот за радиомерења заради испитување на можноста за поставување на радиостаница или мрежа на радиостаници, по работен час изнесува 15 ЕВРА.

- патните и дневните трошоци за членовите од екипата која ги врши мерењата паѓаат на товар на барателот.

## Член 3

Надоместокот утврден во член 2 од овој правилник се уплаќа пред извршувањето на техничките прегледи на жи-ро сметката на Управата за телекомуникации, со следните податоци:

Назив на примачот: Трезорска сметка/Управа за телекомуникации.

Банка на примачот: Народна банка на РМ; сметка на НБ на РМ: 10000000063095.

Сметка на Управата: 1300315687 787 18; приходна шифра: 724137; програма: 11.

## Член 4

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 02-923/1  
28 јануари 2002 година  
Скопје

Министер  
за транспорт и врски,  
**Љупчо Балкоски**, с.р.

## 271.

Врз основа на член 85 став 4 од Законот за лековите, помошните лековити средства и медицинските помагала ("Службен весник на РМ" бр. 21/98), министерот за здравство, донесе

## П Р А В И Л Н И К ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕПИШУВАЊЕ И ИЗДАВАЊЕ НА ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКИ ПОМАГАЛА НА РЕЦЕПТ

### I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

## Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на препишување и издавање на лековите и медицинските помагала на рецепт, а посебно на лековите што содржат опојни дроги.

## Член 2

Лековите и медицинските помагала, распоредени како "лек на рецепт", и "медицинско помагало на рецепт" се издаваат само во аптека, врз основа на рецепт препишан од лекар со лиценца за работа.

### II. НАЧИН НА ПРЕПИШУВАЊЕ НА ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКИ ПОМАГАЛА НА РЕЦЕПТ

## Член 3

Лекарот препишува лек или медицинско помагало на рецепт со бела боја, со димензии една третина од А4 формат, со инчов проред.

Образецот на рецептот е составен дел на овој правилник и е составен од три дела.

Во првиот дел се внесуваат податоците за:

- име, презиме и адреса на корисникот на лекот или медицинското помагало;

- година на раѓање;
- ЕМБГ - единствен матичен број.

Во вториот дел се внесуваат податоците за:

- дијагноза-шифра на болеста;

- облик на лек или медицинското помагало;

- име на лекот или медицинското помагало;

- фармацевтската дозажна форма на лекот;

- количина на лекот или медицинско помагало;

- начинот на употреба на лекот, или медицинското помагало;

- потпис на лекарот;
- датум на издавање на рецептот;
- печат и назив на здравствената организација;
- печат со името и презимето на лекарот; и
- адреса (место, улица и број) и број на телефон на лекарот, но кодирани.

Во третиот дел се внесуваат податоци за лекот или медицинското помагало (кодови, цена, ознака што фармацевтот ја става на рецептот при изработката и издавањето на лекот и сл.).

Лековите односно медицинските помагала што паѓаат на товар на средствата од задолжителното здравствено осигурување, се препишуваат на рецепт, на образец согласно Правилникот за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжително здравствено осигурување ("Службен весник на РМ" бр. 111/2000 и 71/2001).

## Член 4

Сите делови од рецептот мора да се читливо пополне-ти со пенкало со плава или црна боја или на компјутер.

## Член 5

На рецептот се препишува само еден лек и облик на лекот за еден пациент со јасно упатство за начинот на употреба на лекот.

На рецептот се препишува само еден вид на медицинско помагало.

Упатството на рецепт за лекови за кои е определено да ги применува здравствен работник мора да носи ознака на раце на лекарот ( Ад Манум медици).

## Член 6

Ако лекот или медицинското помагало заради природата на болеста треба итно да се издаде, лекарот, на рецептот става една од ознаките: "цитот", "статим" или "Перицум ин мора".

## Член 7

Ако на рецептот се препишува лек кој во промет се наоѓа во разни дозажни форми, односно различни јачини, лекарот на рецептот ја означува фармацевтската форма и дозата на лекот.

Ако лекарот препише лек на рецепт над максимално дозволената доза, пропишана по Европска фармакопеја тоа го означува и со зборови, а покрај ознаката става извичник (!) и свој потпис.

## Член 8

На еден рецепт може да се препише само по едно оригинално пакување од лекот.

Ако природата на болеста и објективната здравствена состојба на пациентот (хронични болни) бараат поголеми количини, лекарот може да напише два и повеќе рецепти од истиот лек.

На еден рецепт може да се препише антибиотска терапија најмногу во количини за осум дена терапија.

## Член 9

Лековите што се изработуваат во аптеките (магистрални лекови) се испишуваат на рецептот по правило на латински јазик и според називите на Европската фармакопеја.

На рецептот ако се препишува магистрален лек, лекарот ги испишува неговите составни компоненти и количини во грамови со арапски бројки или со римски броеви ако се во прашање капки. Со римски броеви на рецептот се означува и бројот на таблети, капсули супозитори, ампули и сл.

Имињата на лековите од став 1 на овој член можат да се скратуваат на начин утврден по Европската фармакопеја.

Имињата на готовите лекови се пишуваат без скратување на нивните имиња.

#### Член 10

Лековите кои содржат опојни дроги можат да се препишат на рецепт само ако нивната употреба е неопходна, ако се строго индицирани и ако се ставени во промет согласно Законот за лекови, помошни лековити средства и медицински помагала.

Лекарот може на рецепт да препише:

- фенотарбитон 2,0 г.;
- кодеин фосфат 0,3 г.;
- метробамат 8,0 г.;
- метадон 0,2 г.;
- метилфенотарбитон 10,0 г.;
- морфин хлорид 0,2 г.;
- морфин сулфат 2,0 г.;
- пентазоцин 5,0 г.;
- трихексифенидил 0,5 г.

#### Член 11

Лекови кои содржат опојни дроги се препишуваат на рецептот во два идентични примероци, со назнака "копија" на вториот примерок и со ознака на редниот број од книгата за евиденција на издадените лекови кои содржат опојни дроги.

Издадениот рецепт од став 1 на овој член се евидентира во посебна книга за опојните дроги препишани на рецепт.

Лекот од став еден на овој член се издава ако не поминале повеќе од пет дена од денот на неговото препишување.

#### Член 12

За препишаниот лек со назнака за името на лекот, количината, јачината и препишаната дневна доза, покрај дијагнозата се евидентира во здравствениот картон, во здравствената легитимација, дневникот за амбулантските прегледи, односно во историјата на болеста.

### III. НАЧИН НА ИЗДАВАЊЕ НА ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКИ ПОМАГАЛА

#### Член 13

Лековите и медицинските помагала на рецепт во аптеките можат да ги издаваат и изработуваат дипломирани фармацевти со лиценца за работа (во натамошниот текст: фармацевт) и фармацевтски техничари под стручен надзор на фармацевт.

#### Член 14

Фармацевтот може да издаде лек на рецепт само ако лекот е препишан на начин пропишан со овој правилник.

Лекот препишан на рецептот за акутни заболувања се издава ако не поминале повеќе од пет дена од денот на препишувањето.

Лекот препишан на рецептот за хронично заболување се издава ако не поминале повеќе од деведесет дена од денот на препишувањето.

#### Член 15

Готов лек фармацевтот издава во оригинално пакување.

Ако готовиот лек не се издава во оригинално пакување, при издавањето на лекот фармацевтот на амбалажата го означува името на лекот, името на производителот и седиштето, генеричко име, квантитативниот и квалитативниот состав на активните компоненти на лекот, фармацевтската дозациона форма, начинот на употреба, предупредувањето ако лекот треба да се чува подалеку од дофат на деца; начин на издавање определен со одобрението за ставање на лекот во промет; начинот на чување; датум на истекот на рокот на употреба (месец и година), бројот и датумот на решението за ставање на лек во промет; бројот на серијата и други податоци кои се од значење за правилна употреба на лекот согласно член 48 од Законот за лекови, помошни лековити средства и медицински помагала.

#### Член 16

При издавањето на лекот фармацевтот на рецептот ја означува шифрата на лекот, цената на оригиналното пакување, шифрата на аптеката и на фармацевтот што го издава лекот, датумот на издавањето на лекот, го заверува рецептот со свој потпис и печат на аптеката.

Фармацевтот ги потврдува издадените лекови по име и количина во здравствената легитимација на пациентот со свој потпис и печат на аптеката.

#### Член 17

Лекот препишан на рецепт, означен со ознаката за "итност", фармацевтот го издава веднаш.

#### Член 18

Фармацевтот нема да издаде лек со сличен состав наместо препишаниот лек на рецепт.

Ако аптеката го нема препишаниот лек, фармацевтот може да издаде лек со друго заштитено име но со иста генерика, само ако за тоа даде согласност корисникот на лекот-пациентот (со свој потпис на задната страна на рецептот). Секоја замена на лекот се назначува на рецептот.

#### Член 19

Лековите што се изработуваат во аптека се издаваат во амбалажа во согласност со одредбите на Европската фармакопеја, која со сигурност обезбедува квалитет и стабилност на лекот до неговиот краен рок на употреба.

Ознаките и текстот на секој лек на контактната и надворешната амбалажа, како и текстот на упатството за употреба треба да се во согласност со одредбите од Законот за лекови, помошни лековити средства и медицински помагала.

#### Член 20

Фармацевтот нема да издаде лек на рецепт ако:

- лекот е препишан спротивно на одредбите на Законот за лекови, помошни лековити средства и медицински помагала и овој правилник;
- на рецептот недостасуваат потребните податоци согласно член 3 од овој правилник;
- поминало повеќе денови од деновите пропишани со член 14 од овој правилник;
- од денот на препишување на лекот што содржи опојни дроги поминало повеќе од пет дена;
- на рецептот е препишан лек над дозволените максимални дози, а лекарот не го означил видно со ознаките пропишани во член 6 и 7 од овој правилник.

#### Член 21

Ако фармацевтот од било кои причини се посомнева во исправноста на лекот веднаш престанува со неговото понатамошно издавање за што се известува Бирото за лекови.

### IV. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

#### Член 22

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 15-1410/3  
21 февруари 2002 година проф. д-р. **Горѓи Оровчанец**, с.р.  
Скопје

Министер,



272.

Врз основа на член 26 од Законот за лековите, помошните лековити средства и медицинските помагала ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/98), Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, објавува

## СПИСОК

НА ГОТОВИ ЛЕКОВИ ЗА УПОТРЕБА ВО ВЕТЕРИНАРНАТА МЕДИЦИНА ЗА КОЈ Е ДАДЕНО  
ОДОБРЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРОМЕТ ВО ПЕРИОДОТ ОД 01.01.1997 ДО 01.01.2002

име на лекот INN генеричко име	форма, доза и пакување на лекот	начин на издавање	производител на лекот застапник	број и датум на решението
1	2	3	4	5
<b>ABCDE VIT</b>	прашок за орална примена	лекарски рецепт (P)	ХЕМОФАРМ Вршац Југославија	11-4866/2 22.07.1998
A + D3 + E + B1 + B2 + B6 + B12 + C + K3 + laktoza	кеси (20g) врски (1.5kg)		ХЕМОФАРМ КОМЕРЦ Скопје	
<b>ANISTIN</b>	инјекциски раствор 100mg/ml	лекарски рецепт (P)	PLIVA Загреб Хрватска	11-7245/2 02.12.1997
Difenhidramin hlorid	кутија (10 ампули x 5ml)		ПЛИВА СКОПЈЕ Скопје	
<b>ALBENDAZOL</b>	таблети 200mg/tabl.	лекарски рецепт (P)	АЛКАЛОИД Скопје Македонија	11-1790/2 17.07.2001
Albendazol	кутија (50, 100) таблети		АЛКАЛОИД Скопје	
<b>ALBENDAZOL 10%</b>	суспензија за перорална примена 100mg/ml	лекарски рецепт (P)	АЛКАЛОИД Скопје Македонија	11-5154/2 22.07.1998
Albendazol	пластично шише (500ml, 1000ml) пластични канти (3000ml)		АЛКАЛОИД Скопје	
<b>ALFACRON® WP50 pulv</b>	Прашок 500mg/1gr	лекарски рецепт (P)	Novartis Animal Health INC Basel Швајцарија	11-8836/3 16.04.2001
Azametifloc	Кутии (50gr, 1kg)		ОХИС Скопје	
<b>AMIVIT® + Se</b>	прашок за орална примена	без лекарски рецепт (BP)	АЛКАЛОИД Скопје Македонија	11-9008/2 23.03.1998
A + D3 + E + B1 + B2 + B6 + B12 + C + nikotinamid + Ca-d-Pantotenat + folna kiselina + K3 + lizin + metionin + tryptofan + Se	кеси (20, 50, 100, 1000g, 20kg)		АЛКАЛОИД Скопје	

<b>АМОКСИЦИЛИН</b>	инјекциска суспензија 150mg/ml	лекарски рецепт (P)	KRKA Novo Mesto Slovenija	11-4772/2 12.07.2000
Amoksicilin trihidrat	шише (100ml)		KRKA ФАРМА Скопје	
<b>АМОКСИКЛАВ®</b> сусп. за интра мамарна примена	суспензија за интритримарна примена	лекарски рецепт (P)	LEK Ljubljana Slovenija	11-1971/2 08.05.1998
Amoxycillin trihidrat + clavulanska kiselina + prednizolon	кутија (20 инјектори x 10ml)		ЛЕК-СКОПЈЕ Скопје	
<b>АМОКСИКЛАВ®</b> tabl. a 250 mg	таблети кутија (10, 250mg)	лекарски рецепт (P)	LEK Ljubljana Slovenija	11-6637/2 20.10.1997
Amoxycillin trihidrat+ clavulanska kiselina			ЛЕК-СКОПЈЕ Скопје	
<b>АМОКСИКЛАВ®</b> tabl. a 50 mg	таблети кутија (10 x 50mg)	лекарски рецепт (P)	LEK Ljubljana Slovenija	11-6615/2 20.10.1997
Amoxycillin trihidrat+ clavulanska kiselina			ЛЕК-СКОПЈЕ Скопје	
<b>АМОКСИКЛАВ® bolusi</b>	болуси 500mg/bol.	лекарски рецепт (P)	LEK Ljubljana Slovenija	11-6625/2 20.10.1997
Amoxycillin trihidrat + clavulanska kiselina	10 x 500mg 20 x 500mg		ЛЕК-СКОПЈЕ Скопје	
<b>АМОКСИКЛАВ® pulv. 12.5%</b>	прашок за орална примена пластично шише (100g)	лекарски рецепт (P)	LEK Ljubljana Slovenija	11-6624/2 20.10.1997
Amoxycillin trihidrat + clavulanska kiselina			ЛЕК-СКОПЈЕ Скопје	
<b>АМОКСИЦИЛИН+ВИТАМИНИ</b>	прашок за орална примена кеси 20, 100 и 1000g и 20kg	лекарски рецепт (P)	АЛКАЛОИД Скопје Македонија	11-8840/2 29.01.2001
Amoxycillin trihidrat + tiamin hidrohlorid + riboflavin + askorbinska kiselina + nikotinska kiselina + laktoza			АЛКАЛОИД Скопје	
<b>АМУРИЛ® pulv.10%</b>	прашок за орална примена 100mg/g	лекарски рецепт (P)	LEK Ljubljana Slovenija	11-6618/2 20.10.1997
Amoxycillin trihidrat	кутии (50 x 20g, 100g и 1kg)		ЛЕК-СКОПЈЕ Скопје	
<b>АНЕМИН® 20%</b>	инјекциски раствор 200mg/ml	лекарски рецепт (P)	KRKA Novo Mesto Slovenija	11-5632/2 16.07.1999
Kompleks feri hidroksi dekstran	шише (100, 200 и 500ml раствор) и кутија со полветилениски пакувања (5 x 100 и 200ml раствор)		KRKA ФАРМА Скопје	
<b>АНЕУРИН 125</b>	инјекциски раствор 125mg/ml	лекарски рецепт (P)	PLIVA Zagreb Хрватска	11-9411/2 20.12.1999
Tiamin hlorid	кутија (5 ампули x 5ml)		ПЛИВА СКОПЈЕ Скопје	

<b>ANEURIN 5%</b>	инјекциски раствор 50mg/ml	лекарски рецепт (P)	АЛКАЛОИД Скопје Македонија	11-8835/3 29.01.2001
Tiamin hidrohlorid	кутија (10 ампули x 10ml)		АЛКАЛОИД Скопје	
<b>ANPROCILIN 200 premix</b>	прашок за орална примена 200g/1000g премикс	лекарски рецепт (P)	HEMIFARMA SPA Foèi Италија	11-4195/2 12.07.2000
Oksitetrasiklin hidrohlorid + пченкарен глутен	вреќи (10, 25kg)		АГРОЦЕНТАР Кочани	
<b>AU-VAC® Bartha</b>	жива лиофилизирана вирусна вакцина за свињи	лекарски рецепт (P)	PLIVA Загреб Хрватска	11-8182/2 29.12.1997
вакцина против болеста на Аујецки, сој Bartha K/61(gf)	(10 x 10, 10 x 50, 10 x 100, 10 x 250 дози)		ПЛИВА СКОПЈЕ Скопје	
<b>BENZAPEN®</b>	инјекциска супстанца 300.000 i.e./ml 150.000 i.e./ml procain benzylpenicillin 150.000 i.e./ml benzatinbenzylpenicillin	лекарски рецепт (P)	PLIVA Загреб Хрватска	11-7247/2 02.12.1997
Procain benzylpenicillin + benzatinbenzylpenicillin	шише (50, 100ml)		ПЛИВА СКОПЈЕ Скопје	
<b>BIODEXAMINE®</b>	инјекциска супстанца	лекарски рецепт (P)	INTERVET INTERNATIONAL Boxmeer Холандија	11-7804/2 22.02.1998
Procain benzylpenicillin + dihidrostreptomycin sulfat + dexamethazon trifenilamin	шише 100ml		ВИТА- ВЕТ Скопје	
<b>BIODYL®</b>	раствор за инјекции	лекарски рецепт (P)	MERIAL Lion Франција	11-8779/2 20.12.1999
Natrium selenit ATP + B12 + kalium aspartat hemihidrat + magnezium aspartat tetrahidrat	флакон (50, 100ml)		АЛКАЛОИД Скопје	
<b>BIOVERMIN®</b>	прашок за перорална примена 5gr/100gr прашок	лекарски рецепт (P)	KRKA Novo Mesto Словенија	11-9761/2 21.12.2001
Flubendazol	кутија со кеси (10 x 20g, 600g)		КРКА ФАРМА Скопје	
<b>BIVACYN®</b>	прашок за надворешна примена	лекарски рецепт (P)	LEK Ljubljana Словенија	11-6617/2 20.10.1997
Neomicin + bacitracin	пластично шише (50g)		ЛЕК-СКОПЈЕ Скопје	
<b>BURAGODIGEST®</b>	прашок за орална примена	без лекарски рецепт (БР)	АЛКАЛОИД Скопје Македонија	11-8841/2 29.01.2001
Ca-karb., M-karb.,Cu-sulfat, Na- diabaz. fosfat, Na-bikarb, Mn-sulfat, Co-sulfat,R. gent,B-1, B-2, Nikotinska kis. Farina maize и saccharum lactis	кеси (160g) прашок		АЛКАЛОИД Скопје	
<b>CALCI BOROGLUCONAS 40%</b>	инјекциски раствор 400mg/ml	лекарски рецепт (P)	PLIVA Загреб Хрватска	11-9412/2 20.12.1999
Kalcium boroglukonat	шишенца од 200 и 500ml инјекциски раствор		ПЛИВА СКОПЈЕ Скопје	
<b>CALFOSET®</b>	инјекциски раствор	лекарски рецепт (P)	KRKA Novo Mesto Словенија	11-5629/2 16.07.1999
Kalcium glukonat + kalcium glicerofosfat + magnezium hlorid	шише (50, 100ml инјекциски раствор)		КРКА ФАРМА Скопје	
<b>CHORULON®</b>	лиофилизирана супстанца со растворувач	лекарски рецепт	INTERVET INTERNATIONAL Boxmeer Холандија	11-7805/2 22.02.1998

Human horionski gonadotropin (HCG)	кутија со шишиња (5 x 1500i.e.) лиофилизирана супстанција и кутија со растворувач (5 x 5ml)	(P)	ВИТА- ВЕТ Скопје	
<b>CHRONO-GEST® PMSG</b>	лиофилизиран продукт со растворувач	лекарски рецепт (P)	INTERVET INTERNATIONAL Boxmeer Холандија	11-7809/2 23.02.1998
Серумски гонадотрофин од ждрбни кобили (PMSG)	шише (5000i.e.) хармон шише (25ml) растворувач		ВИТА- ВЕТ „Скопје	
<b>CHRONO-GEST® за овци надвор од сезоната</b>	интравлагинални сунѓери 30mg/sup.	лекарски рецепт (P)	INTERVET INTERNATIONAL Boxmeer Холандија	11-7810/2 23.02.1998
Fluorogeston acetat (hronolon)	пластични кеси (25 интравлагинални сунѓери)		ВИТА- ВЕТ Скопје	
<b>ЦИНК-ВИТАМИНСКА МАСТ</b>	Маст туба (100g)	без лекарски рецепт (БР)	АЛКАЛОИД Скопје Македонија	11-964/2 11.07.1997
Cink oksid + ribino maslo + masna podloga			АЛКАЛОИД Скопје	
<b>COFFEINUM 50%</b>	инјекциски раствор	лекарски рецепт (P)	PLIVA Загреб Хрватска	11-7241/2 02.12.1997
Kofein + natrium benzoat	кутија (5 ампули x 5ml)		ПЛИВА СКОПЈЕ Скопје	
<b>CRESTAR®</b>	инплант од силикоуска гума + инјекциска микстура	лекарски рецепт (P)	INTERVET INTERNATIONAL Boxmeer Холандија	11-7806/2 23.02.1998
Norgestomet + estradiol valerianat	кутија (25 x 25 x 2ml)		ВИТА- ВЕТ Скопје	
<b>DEHINEL®</b>	таблети 500mg/тбл	лекарски рецепт (P)	KRKA Novo Mesto Словенија	11-8481/2 23.11.1999
Prazikvantel	кутија (2 x 2, 2 x 4, 2 x 10, 2 x 20таблети)		КРКА ФАРМА Скопје	
<b>DERMO SPRAY N®</b>	раствор за надворешна примена 50mg/ml	лекарски рецепт (P)	LEK Ljubljana Словенија	11-6616/2 20.10.1997
Hloramfenikol + metilrozanil hlorid	пластично шише 150g со рачна пумпичка		ЛЕК-СКОПЈЕ Скопје	
<b>DESECTIN-EC®</b>	емулзиоен концентрат	без лекарски рецепт (БР)	KRKA Novo Mesto Словенија	11-10111/4 21.12.2001
Tetrametrin; Permetrin, Piperonil Butoksid	шише (1, 50, 100 ml)		КРКА ФАРМА Скопје	
<b>DEXAFORT®</b>	инјекциска суспензија	лекарски рецепт (P)	INTERVET INTERNATIONAL Boxmeer Холандија	11-7829/2 23.02.1998
Deksametazon Na fosfat + deksametazon fenil propionat	шише (50ml)		ВИТА- ВЕТ Скопје	
<b>DEXAMETHASON</b>	инјекциски раствор 4mg/ml	лекарски рецепт (P)	LEK Ljubljana Словенија	11-5308/2 22.07.1998
Deksametazon-21-fosfat	шише (20ml, 10 ампули x 2,5ml)		ЛЕК-СКОПЈЕ Скопје	
<b>DIGESTAN®</b>	присоок за орална примена	лекарски рецепт (P)	PLIVA Загреб Хрватска	11-7249/2 02.12.1997
Kalcium karbonat + magnezium subkarbonat + natrium	врсчи (200g)		ПЛИВА СКОПЈЕ Скопје	

hidrogenofosfat dodekahidrat + natrium dihidrogenfosfat dihidrat + kobalt dihidrorid heksahidrat+ krmen kvasec				
<b>DIZIVAC® vacc.</b>	инактивирана адсорбирана бактериска вакцина	лекарски рецепт (P)	PLIVA Загреб Хрватска	11-8184/2 24.11.1999
Инактивирана бактериска вакцина на анакултури на токсикогени соеви на CLPerfringens од типовите C и D	шише (50, 100, 250 и 500ml) вакцина		ПЛИВА СКОПЈЕ *Скопје	
<b>DOLOGIN® 50%</b>	инјекциски раствор	лекарски рецепт (P)	АЛКАЛОИД Скопје Македонија	11-8842/2 29.01.2001
Metamizol natrium	шише (50 и 100ml)		АЛКАЛОИД Скопје	
<b>DUPLOCILLIN LA</b>	инјекциска суспензија	лекарски рецепт (P)	INTERVET INTERNATIONAL Boxtmeer Холандија	11-5427/2, 28.06.2001
Прокаин бензил пеницилин, бензатин бенил пеницилин	1 мл 150.000 IE (148,4 мг) прокаин бензил пеницилин 150.000 IE (114,6 мг) бензатин бензил пеницилин		ВИТА- ВЕТ Скопје	
	шише 100 мл			
<b>EGOCIN® 155</b>	прашок за перорална примена	лекарски рецепт (P)	KRKA Novo Mesto Словенија	11-9761/8 21.12.2001
Oxytetracyclin + sulfamonometoksin	кеси (25, 250, 1000g, 1kg, 25kg)		KRKA ФАРМА Скопје	
<b>EGOCIN® 5%</b>	прашок за перорална примена	лекарски рецепт (P)	KRKA Novo Mesto Словенија	11-9761/8 21.12.2001
Oxytetracyclin	кеси (25, 250g)		KRKA ФАРМА Скопје	
<b>EGOCIN® L.A.</b>	инјекциски раствор 200mg/ml	лекарски рецепт (P)	KRKA Novo Mesto Словенија	11-9761/10 21.12.2001
Oxytetracyclin	шише (50,100ml)		KRKA ФАРМА Скопје	
<b>ENBECIN® pulv.</b>	прашок за надворешна примена	лекарски рецепт (P)	ICN-ЈУГОСЛАВИЈА Zemun Југославија	11-9098/2 23.03.1998
Neomycin sulfat + bacitracin	3.500i.e neomycin sulfat 250i.e bacitracin		ICN-ГАЛЕНИКА Скопје	
	шише(50, 100g)			
<b>ЕНРОЦИН - П®</b> прашок ad us. vet enrofloxacin	прашок 5,0mg/gr	лекарски рецепт (P)	ХЕМОФАРМ Вршац Југославија	11-5734/2 29.06.2001
	кутии 10gr, 1kg кеси 5kg, 25kg		ХЕМОФАРМ КОМЕРЦ Скопје	
<b>ЕНРОЦИН - С® 5%</b> инјекционен раствор ad us. vet	Инјекционен раствор enrofloxacin 1ml/50mg	лекарски рецепт (P)	ХЕМОФАРМ Вршац Југославија	11-5733/2 29.06.2001
Natrium Hidroksid, Dietanolamin, Benzil Alkohol, Propelin glicol, Aqua pro Injectione	шише (30, 50 и 100ml)		ХЕМОФАРМ КОМЕРЦ Скопје	
<b>ENROFLOKSACIN S 10%</b>	инјекциски раствор 100mg/ml	лекарски рецепт (P)	ХЕМОФАРМ Вршац Југославија	11-8575/2 30.12.1998
Enrofloxacin	шише (30, 50 и 100ml)		ХЕМОФАРМ КОМЕРЦ Скопје	
<b>ENROFLOKSACIN 10%</b>	раствор за орална примена	лекарски рецепт	ХЕМОФАРМ Вршац Југославија	11-8574/2 30.12.1998

Enrofloxacin	шише (100, 500 и 1000ml)	(P)	ХЕМОФАРМ КОМЕРЦ Скопје	
<b>ENROFLOXACIN 10%</b>	инјекциски раствор	лекарски рецепт	АЛКАЛОИД Скопје Македонија	11-4825/2 20.07.1999
Enrofloxacin	шише (50, 100 и 250ml)	(P)	АЛКАЛОИД Скопје	
<b>ENROFLOXACIN 10%</b>	раствор за орална примена 100mg/ml	лекарски рецепт	АЛКАЛОИД Скопје Македонија	11-4822/2 22.07.1999
Enrofloxacin	шише (50,100, 500 и 1000ml)	(P)	АЛКАЛОИД Скопје	
<b>ENROFLOXACIN 5%</b>	инјекциски раствор 50mg/ml	лекарски рецепт	АЛКАЛОИД Скопје Македонија	11-4824/2 20.07.1999
Enrofloxacin	шише (50,100, 250ml)	(P)	АЛКАЛОИД Скопје	
<b>ENROXIL® 10%</b>	раствор за перорална примена 100mg/ml	лекарски рецепт	KRKA Novo Mesto Словенија	11-9761/7 21.12.2001
Enrofloxacin	шише (50, 1000ml)	(P)	KRKA ФАРМА Скопје	
<b>ENROXIL® 10%</b>	инјекциски раствор 100mg/ml	лекарски рецепт	KRKA Novo Mesto Словенија	11-9761/6 21.12.2001
Enrofloxacin	шише (50, 100ml)	(P)	KRKA ФАРМА Скопје	
<b>ENROXIL® 15 mg</b>	таблети 15mg/tabl	лекарски рецепт	KRKA Novo Mesto Словенија	11-11301/2 30.12.1998
Enrofloxacin	кутија (30 x 15mg)	(P)	KRKA ФАРМА Скопје	
<b>ENROXIL® 150 mg</b>	таблети 150mg/tabl	лекарски рецепт	KRKA Novo Mesto Словенија	11-11299/2 30.12.1998
Enrofloxacin	кутија (30 x 150mg)	(P)	KRKA ФАРМА Скопје	
<b>ENROXIL® 2.5%</b>	раствор за перорална примена 25mg/ml	лекарски рецепт	KRKA Novo Mesto Словенија	11-11302/2 30.12.1998
Enrofloxacin	шише (100, 1000ml)	(P)	KRKA ФАРМА Скопје	
<b>ENROXIL® 5%</b>	инјекциски раствор 50mg/ml	лекарски рецепт	KRKA Novo Mesto Словенија	11-9761/11 21.12.2001
Enrofloxacin	шише (50, 100ml)	(P)	KRKA ФАРМА Скопје	
<b>ENROXIL® 5%</b>	прашок 5mg/100gr прашок	лекарски рецепт	KRKA Novo Mesto Словенија	11-11300/2 30.12.1998
Enrofloxacin	вреди (100, 1000g и 25kg)	(P)	KRKA ФАРМА Скопје	
<b>ERY-VAC®</b> вакцина против црвениот ветар, имуногени соеви на <i>Erysipelothrix rhusiopathiae</i> (insidiosa)	инактивирана лизат-вакцина за свињи шише (20,50 и 100ml)	лекарски рецепт	PLIVA Загреб Хрватска ПЛИВА СКОПЈЕ Скопје	11-8185/2 29.12.1997
<b>EVITASELEN® inj. emul.</b>	инјекциска емулзија	лекарски рецепт	ICN-ЈУГОСЛАВИЈА Zemun Југославија	11-9099/2 23.03.1998
Natrium selenit + tokoferol acetat	шпињенца (50, 100ml)	(P)	ICN-ГАЛЕНИКА Скопје	
<b>FARMATAN®</b>	прашок	без лекарски	TATIN Senica Словенија	11-9766/2 29.01.2001

Прашок со 55% екстракт од (Castanea Sativa, Mill.)	кеси (100g, 1kg)	рецепт (БР)	ЕДИН-КОМЕРЦ Скопје	
<b>FARMFLUID S®</b>	течен концентрат	лекарски рецепт (Р)	KRKA Novo Mesto Словенија	11-10111/2 21.12.2001
Катранска киселина	шише (5, 20 l)		КРКА ФАРМА Скопје	
<b>FASCOVERM®</b>	инјекциски раствор 50mg/ml	лекарски рецепт (Р)	KRKA Novo Mesto Словенија	11-9761/5 21.12.2001
Klozantel	шише (100, 250ml)		КРКА ФАРМА Скопје	
<b>FASCOVERM® PLUS</b>	суспензија за орална примена	лекарски рецепт (Р)	KRKA Novo Mesto Словенија	11-5474/2 10.09.1997
Klozantel + mebendazol	пластично шише (1, 2.5l)		КРКА ФАРМА Скопје	
<b>FERRUM LEK</b>	инјекциски раствор 100mg/ml	лекарски рецепт (Р)	LEK Ljubljana Словенија	11-6623/2 20.10.1997
Ferri-poli-izomaltozat + fenol	кутија (4 x 50, 250ml)		ЛЕК-СКОПЈЕ Скопје	
<b>FERTAGYL®</b>	воден раствор 0.1mg/ml	лекарски рецепт (Р)	INTERVET INTERNATIONAL Voxtmeer Холандија	11-7825/2 23.02.1998
Gonadotrofen releasing hormon	кутија (10 x 5ml)		ВИТА-ВЕТ Скопје	
<b>FLUBACTIN®</b>	раствор за орална примена 20,0g/100ml раствор	лекарски рецепт (Р)	KRKA Novo Mesto Словенија	11-5630/2 16.07.1999
Flumekvin	шише (100ml) пластично шише (1l) раствор со дозатор		КРКА ФАРМА Скопје	
<b>FLUMEKVIN</b>	прашок за орална примена 10g/100g	лекарски рецепт (Р)	ХЕМОФАРМ Вршац Југославија	11-513/2 20.07.1999
Flumekvin	кутија (100g, 1 и 5kg)		ХЕМОФАРМ КОМЕРЦ Скопје	
<b>FLUMEKVIN 50%</b>	раствор за орална примена	лекарски рецепт (Р)	HEMIFARMA SPA Forli Италија	11-4193/2 12.07.2000
Flumekvin	пластично шише (1, 5l)		АГРОЦЕНТАР Кочани	
<b>FOLLIGON®</b>	лиофилизирана супстанција	лекарски рецепт (Р)	INTERVET INTERNATIONAL Voxtmeer Холандија	11-7807/2 23.02.1998
Серумски гонадотропин од ждребни кобили (PMSG)	шише (5000 i.e. лиофилизирана супстанција + 5ml растворувач)		ВИТА-ВЕТ Скопје	
<b>FUVICIN®</b>	прашок за орална примена	лекарски рецепт (Р)	KRKA Novo Mesto Словенија	11-5628/2 16.07.1999
Oksitetraciklinhidrolid + sulfamonometoksin natrium + A + D3 + E + K + B1 + B2 + B6 + B12 + nikotinamid + calcium-D-pantotenat + natriumaskorbat + DL-metionin + natriumsulfat + elezosulfat + mangansulfatmonohidrat + cinksulfatseptahidrat + bakarsulfatpentahidrat + kobalthloridheksahidrat	вреќи (100g, 1kg)		КРКА ФАРМА Скопје	

<b>GALOFAK®- 200 pulv.</b>	прашок за орална примена	лекарски рецепт (P)	ИСН-ЈУГОСЛАВИЈА Земан Југославија	11-9102/2 23.03.1998
Oxytetracyclin hlorid + neomycin sulfat + sulfadimidin	врска (100, 200g) врска (1, 5 и 40kg)		ИСН-ГАЛЕНИКА Скопје	
<b>GENTAMICIN</b>	инјекциски раствор 80mg/ml	лекарски рецепт (P)	АЛКАЛОИД Скопје Македонија	11-1791/2 17.07.2001
Gentamicin sulfat	пластично шише (50, 100ml)		АЛКАЛОИД Скопје	
<b>GENTAMICIN</b>	инјекциски раствор 80mg/ml	лекарски рецепт (P)	ЛЕК Ljubljana Slovenija	11-6622/2 20.10.1997
Gentamicin sulfat	кутија (10 x 10ml, 10 x 20ml, 4 x 50ml)		ЛЕК-СКОПЈЕ Скопје	
<b>GENTAMICIN i.u.tabl</b>	таблети за интраутерина примена	лекарски рецепт (P)	ЛЕК Ljubljana Slovenija	11-1962/2 08.05.1998
Gentamicin + retinol-acetat + deksametazon	пластичен сад (18 x 15g)		ЛЕК-СКОПЈЕ Скопје	
<b>GENTAMICIN PIG PUMP</b>	раствор за перорална примена 4.35mg/ml	лекарски рецепт (P)	ЛЕК Ljubljana Slovenija	11-6619/2 20.10.1997
Gentamicin sulfat	пластично шише (115 и 135ml со пумпа дозатор)		ЛЕК-СКОПЈЕ Скопје	
<b>GENTAMICIN pulv.10 %</b>	прашок за перорална примена 10g/100прашок	лекарски рецепт (P)	ЛЕК Ljubljana Slovenija	11-6614/2 20.10.1997
Gentamicin sulfat	пластичен сад (100, 1000g) прашок		ЛЕК-СКОПЈЕ Скопје	
<b>GEOMYCIN® F</b>	таблети за интраутерина примена 1g/tabl	лекарски рецепт (P)	PLIVA Загреб Хрватска	11-7242/2 02.12.1997
Oksitetraciklin hlorid	кутија (10 таблети)		ПЛИВА СКОПЈЕ Скопје	
<b>GEOMYCIN® L</b>	инјекциски раствор	лекарски рецепт (P)	PLIVA Загреб Хрватска	11-7246/2 02.12.1997
Oxytetraciklin hidrohlorid lidokain hlorid	шише (50 и 100ml)		ПЛИВА СКОПЈЕ Скопје	
<b>GEOMYCIN® retard 20%</b>	инјекциски раствор 228.26mg/ml	лекарски рецепт (P)	PLIVA Загреб Хрватска	11-7810/2 28.11.2000
Oksitetraciklin dihidrat	шише (100ml)		ПЛИВА СКОПЈЕ Скопје	
<b>GEOMYCIN® за несилки, гулаби и собни птици</b>	прашок за орална примена врска (20,100, 200 и 1000g)	лекарски рецепт (P)	PLIVA Загреб Хрватска	11-7809/2 28.11.2000
Oksitetraciklinhlorid + A+ D3+ E + B2 + B12 + nikotinamid + kalcium pantotemat + K3			ПЛИВА СКОПЈЕ Скопје	
<b>GEOMYCIN®+VITAMINI</b>	таблети	лекарски рецепт (P)	PLIVA Загреб Хрватска	11-7802/2 28.11.2000
Oksitetraciklinhlorid + A + D3 + C + nikotinamid	кутија (4 таблети)		ПЛИВА СКОПЈЕ Скопје	
<b>GEOMYCIN®растворлив прав со дезинфицирање</b>	прашок за орална примена врска (10, 20, 100, 200, 1000g)	лекарски рецепт (P)	PLIVA Загреб Хрватска	11-7808/2 28.11.2000
Oksitetraciklinhlorid + hlorheksidinglukonat			ПЛИВА СКОПЈЕ Скопје	



<b>GROVIT®</b>	прашок за додавање во храната	лекарски рецепт (P)	KRKA Novo Mesto Словенија	11-4774/2 12.07.2000
A+ D3+ E+ B1+ B2+ B6+ B12+ nikotinamid + kalcium pantotemat + holin hlorid + K3 + NaCl + Mg + P + Ca + Fe + Mn + Cu + Co + Se + J + Zn + aroma + antioksidant BHT	вреќи (2, 5, 10 и 20kg)		KPKA ФАРМА Скопје	
<b>GUMPESKAL + IB + EDS</b>	хомогена суспензија	лекарски рецепт (P)	PLIVA Загреб Хрватска	11-8183/2 29.12.1997
вакцина против заразниот bronхитис, синдром на пад на несивоста, Њукаслската и Гамборската болест	(500ml)		ПЛИВА СКОПЈЕ Скопје	
<b>GYNOBIOTIC®</b>	пенцилин таблети за интраутерина примена	лекарски рецепт (P)	LEK Ljubljana Словенија	11-6613/2 20.10.1997
Neomycin sulfat + oksitetraciklin hlorid	кутија (18 x 15g)		ЛЕК-СКОПЈЕ Скопје	
<b>ХЕМОСУЛ - П®</b>	Прашок	лекарски рецепт (P)	ХЕМОФАРМ Вршац Југославија	11-5732/2 29.06.2001
прашок ad us. vet.  Trimetoprim, sulfametaksazol,	20mg+100mg/1g кеси 100kg и 1kg		ХЕМОФАРМ КОМЕРЦ Скопје	
<b>ХЕМОСУЛ - С®</b> инјекционен раствор ad us. Vet.	Инјекционен раствор	лекарски рецепт (P)	ХЕМОФАРМ Вршац Југославија	11-5731/2 29.06.2001
Trimetoprim, sulfametaksazo,	40+200mg/ml 1ml шпиче 100ml		ХЕМОФАРМ КОМЕРЦ Скопје	
<b>HYPEROX®</b>	течен концентрат	лекарски рецепт (P)	KRKA Novo Mesto Словенија	11-10111/3 21.12.2001
Пероксиоцетна киселина Водороден Пероксиц	шпиче (5, 20 l)		KPKA ФАРМА Скопје	
<b>ILIREN®</b> -инјекциски раствор Triapost trometamol	Инјекционен раствор 0.196mg/1ml кутија (5 x 10ml)	лекарски рецепт (P)	INTERVET INTERNATIONAL Boxmeer Холандија	11-1103/3 03.03.2001
			ВИТА- ВЕТ Скопје	
<b>INTERTOCIN-S</b>	инјекционен раствор за парентерална употреба; 1 ml 10 IE ( 0,018 mg) окситоцин стандардна активност 560 IE /mg	лекарски рецепт (P)	INTERVET INTERNATIONAL Boxmeer Холандија	11-5724/2 28.06.2001
окситоцин			ВИТА- ВЕТ Скопје	
<b>INTESTAZIN®</b> прашок	прашок за орална примена 500mg/g прашок	лекарски рецепт (P)	АЛКАЛОИД Скопје Македонија	11-8837/2 29.01.2001
Ftalilsulf acetamid	кеси (20, 100, 250, 1000g, 20kg)		АЛКАЛОИД Скопје	
<b>IVERMECTIN 1%</b>	инјекциски раствор 10mg/ml	лекарски рецепт (P)	АЛКАЛОИД Скопје Македонија	11-4823/2 20.07.1999
Ivermektin	шпиче (50, 100, 200 и 500ml)		АЛКАЛОИД Скопје	
<b>IVERMEKTIN-S</b>	инјекциски раствор 10mg/ml	лекарски рецепт (P)	ХЕМОФАРМ Вршац Југославија	11-4199/2 20.07.1999
Ivermektin	шпиче (30, 50 и 100ml)		ХЕМОФАРМ КОМЕРЦ Скопје	

<b>JUGOCILIN®</b>	суви инјекции	лекарски рецепт (P)	ИСН-ЈУГОСЛАВИЈА Zemun Југославија	11-9093/2 23.03.1998
Benzylpenicillin-kalium + procain-benzylpenicillin	кутија (50 шишенца x 400.000 i.e., 800.000 i.e. и 4.000.000 i.e.)		ИСН-ГАЛЕНИКА Скопје	
<b>KALCIGAL® inj. sol</b>	инјекциски раствор	лекарски рецепт (P)	ИСН-ЈУГОСЛАВИЈА Zemun Југославија	11-9096/2 23.03.1998
Kalcium glukonat + kalcium glicerofosfat + magnezium hlorid	шише (50, 100ml)		ИСН-ГАЛЕНИКА Скопје	
<b>KALCIJ LEK</b>	инјекциски раствор	лекарски рецепт (P)	ЛЕК Ljubljana Slovenija	11-4251/2 12.07.2000
Kalcium + fosvor + magnezium + glukoza	прободни пластични шишња (250ml)		ЛЕК-СКОПЈЕ Скопје	
<b>KLOKSAVET® M</b>	суспензија за интраматерна примена	лекарски рецепт (P)	PLIVA Загреб Хрватска	11-7243/2 02.12.1997
Kloksacilin natrium + prednizolon acetat	кутија (12 инјектори x 5ml)		ПЛИВА СКОПЈЕ Скопје	
<b>KOLISTIN SULFAT 12%</b>	раствор за перорална примена 120g/1000ml	лекарски рецепт (P)	HEMIFARMA SPA Forli Италија	11-4192/2 12.07.2000
Kolistin sulfat + polietilenglikolat + aqua destilata	пластично шише (1, 5l)		АГРОЦЕНТАР Кочани	
<b>LANIRAT 0.25% liq conc- Bromadiol</b>	родентицид 2.5mg/ml	лекарски рецепт (P)	Novartis Animal Health INC Basel Швајцарија	11-8836/2 16.04.2001
	пластични канистри (5l)		ОХИС Скопје	
<b>LECLOSAN</b>	инјекциона суспензија 1ml	лекарски рецепт (P)	LABORATORIOS, HISPRA Шпанија	11-5426/2-1 28.06.2001
Klozantel levamisol hidrohlorid	75.0 mg klozantel 100.0 mg levamisol		ВИТА- ВЕТ Скопје	
	Шисе 100, 250 ml			
<b>LEKASEPTAL®</b>	маст за надворешна примена	без лекарски рецепт (БР)	ЛЕК Ljubljana Slovenija	11-5307/2 22.07.1998
масло од еукалиптус, есенција од мускатно оревче, есенција од кедер, камфор, ментол, масло од дафни, хлорофил и мрсна подлога	пластично шише (350g)		ЛЕК-СКОПЈЕ Скопје	
<b>LEVACID®</b>	болуси 3g/bol	лекарски рецепт (P)	ЛЕК Ljubljana Slovenija	11-6620/2 20.10.1997
Bitionol sulfoksid	кутин (10, 100 болуси x 4.3g)		ЛЕК-СКОПЈЕ Скопје	
<b>LINKOAGENT®</b>	раствор за орална примена	лекарски рецепт (P)	ЛЕК Ljubljana Slovenija	11-6612/2 20.10.1997
Linkomycin Gentamicins ulfat	пластично шише (140ml орален раствор)		ЛЕК-СКОПЈЕ Скопје	
<b>LINKOAGENT® PIG</b>	раствор за орална примена	лекарски рецепт (P)	ЛЕК Ljubljana Slovenija	11-6621/2 20.10.1997
Linkomycin hidrohlorid Gentamicin sulfat	пластично шише (140ml орален раствор)		ЛЕК-СКОПЈЕ Скопје	
<b>LINKOMICIN 11%</b>	прашок за орална примена 110g/1000g прашок	лекарски рецепт (P)	HEMIFARMA SPA Forli Италија	11-4194/2 12.07.2000
Linkomicin hidrohlorid + koloiden silicium + dekstroza	пластичен сад (1kg) и вреќи (5.00kg)		АГРОЦЕНТАР	

	(5,10kg)		Кочани	
<b>LINKOMICIN® 44 N</b>	прашок за орална примена 44 mg/g	лекарски рецепт (P)	ЛЕК Ljubljana Slovenija	11-1963/2
linkomicin hidrohlorid	пластичен сад (5 x 1, 20kg)		ЛЕК-СКОПЈЕ Скопје	08.05.1998
<b>LINKOMICIN® F susp. za intramamarna primena</b>	суспензија за интрамамарна примена	лекарски рецепт (P)	ЛЕК Ljubljana Slovenija	11-1963/3 08.05.1998
Linkomicin hidrohlorid+ neomycin sulfat + deksametazon- 21-fosfat	кутија (20 x 10ml) суспензија		ЛЕК-СКОПЈЕ Скопје	
<b>LINKOSPEN-S</b>	инјекциски раствор	лекарски рецепт (P)	ХЕМОФАРМ Вршац Југославија	11-4499/2 20.07.1999
Linkomicin-hlorid + spektinomycin-sulfat	шише (30, 50 и 100ml)		ХЕМОФАРМ КОМЕРЦ Скопје	
<b>MASTIJET FORTE®</b>	инјектори за интрамамарна примена	лекарски рецепт (P)	INTERVET INTERNATIONAL Boxmeer Холандија	11-7828/2 23.02.1998
Tetraciklin-hidrohlorid- + neomycin-sulfat + bacitracin + prednizolon	кутија (4 x 8g)		ВИТА- ВЕТ Скопје	
<b>MENBUTON</b>	Инјекционен раствор 100mg/1ml	лекарски рецепт (P)	INTERVET INTERNATIONAL Boxmeer Холандија	11-1103/4 06.03.2001
Menbuton	шише (50, 100ml)		ВИТА- ВЕТ Скопје	
<b>METRICURE®</b>	суспензија за интраутерина примена	лекарски рецепт (P)	INTERVET INTERNATIONAL Boxmeer Холандија	11-5954/2 22.10.2001
Cefepirin	500mg/1инјектор кутија 10инјектори по 19гр, 10 катетри и 10ракавици		ВИТА- ВЕТ Скопје	
<b>MIVIL® tabl.</b>	таблети за орална примена	лекарски рецепт (P)	ЛЕК Ljubljana Slovenija	11-1964/2 08.05.1998
Mg+ P+ Ca+ Fe+ Mn+ Cu+ Co+ Se+ J	кутија (20, 50 x 4g таблети)		ЛЕК-СКОПЈЕ Скопје	
<b>MONIL®</b>	таблети 120mg/tabl	лекарски рецепт (P)	PLIVA Загреб Хрватска	11-7239/2 02.12.1997
Albendazol	кутија (50 таблети)		ПЛИВА СКОПЈЕ Скопје	
<b>MONIL® 5%</b>	суспензија за орална примена 50mg/ml	лекарски рецепт (P)	PLIVA Загреб Хрватска	11-7253/2 02.12.1997
Albendazol	шише (200, 500 и 1000ml)		ПЛИВА СКОПЈЕ Скопје	
<b>MONIL®-bolusi</b>	болуси 1125 mg/bol	лекарски рецепт (P)	PLIVA Загреб Хрватска	11-7251/2 02.12.1997
Albendazol	кутија ( 24 болуси)		ПЛИВА СКОПЈЕ Скопје	
<b>NEOCIDOL® 600 EC conc ектопаразитик</b>	течен концентрат 600mg/1ml	лекарски рецепт (P)	Novartis Animal Health INC Basel Швајцарија	11-8836/5 16.04.2001
Diazinon	пластично шише (20, 50, 100,1000ml) пластични канистри (1, 5, 50, 200l)		ОХИС Скопје	
<b>NEOMICIN – 245</b>	прашок за орална примена	лекарски	ХЕМОФАРМ	11-3493/2

Neomycin-sulfat	245mg/g кеса (20g) кутија (100g, 1kg)	рецепт (P)	Вршац Југославија ХЕМОФАРМ КОМЕРЦ Скопје	22.07.1998
<b>NEOMICIN - 70</b>	прашок за орална примена 70gr/kg	лекарски рецепт (P)	ХЕМОФАРМ Вршац Југославија	11-3495/2 22.07.1998
Neomicin	кутија (1kg) вреќа (5kg)		ХЕМОФАРМ КОМЕРЦ Скопје	
<b>NEOPEN®</b>	инјекциска водена суспензија	лекарски рецепт (P)	INTERVET INTERNATIONAL Voxtmeer Холандија	11-7826/2 23.02.1998
Procain-benzylpenicillin Neomycin-sulfat	шише (100ml)		ВИТА- ВЕТ Скопје	
<b>NILVERM®</b>	инјекциски раствор 75mg/ml	лекарски рецепт (P)	PLIVA Загреб Хрватска	11-7803/2 28.11.2000
Levamisol hidrohlorid	шише (80, 100ml)		ПЛИВА СКОПЈЕ Скопје	
<b>NILVERM® гранули</b>	гранули за орална примена 100mg/гранула	лекарски рецепт (P)	PLIVA Загреб Хрватска	11-7804/2 28.11.2000
Tetramizol hidrohlorid	пластично шише (150g)		ПЛИВА СКОПЈЕ Скопје	
<b>NILVERM® таблети</b>	таблети (1000mg/tabli)	лекарски рецепт (P)	PLIVA Загреб Хрватска	11-7811/2 28.11.2000
Tetramizo lhidrohlorid	кутија (24 x 1g)		ПЛИВА СКОПЈЕ Скопје	
<b>NILZAN</b>	болуси за перорална примена (24 болуси)	лекарски рецепт (P)	PLIVA Загреб Хрватска	11-530/2 29.01.2001
Oksiklozanid, tetramizolhlorid			ПЛИВА СКОПЈЕ Скопје	
<b>NISTATIN 10%</b>	прашок за орална примена 5.000 i.e./mg	лекарски рецепт (P)	ХЕМОФАРМ Вршац Југославија	11-3494/2 22.07.1998
Nistatin	кутија (50, 100g)		ХЕМОФАРМ КОМЕРЦ Скопје	
<b>NOBI-VAC® DHP = L-vakcina</b> вирус на штенеџак сој Onderstepoort; кучешки аденовирус тип 2 сој Manhattan LPV3; кучешки парвовирус сој154; Leptospira icterohaemorrhagiae	NOBI-VAC® DHP лиофизирана палета и NOBI- VAC® Lepto раствор кутија шише (10x1доза и 50x1доза)	лекарски рецепт (P)	INTERVET INTERNATIONAL Voxtmeer Холандија ВИТА- ВЕТ Скопје	11-3477/2 15.05.2001
<b>NOBI-VAC® PUPY DP</b> вирус на штенеџак сој Onderstepoort; кучешки парвовирус сој154;	лиофизирана палета и NOBI- кутија – шише (5x1доза)	лекарски рецепт (P)	INTERVET INTERNATIONAL Voxtmeer Холандија ВИТА- ВЕТ Скопје	11-8395/2 05.11.2001
<b>NUTRIL® Se</b> A + D3 + E + B1 + B2 + B6 + B12 + C + nikotinamid + folna kiselina + lizin + metionin + triptofan+ Se	водорастворлив прашок за перорална употреба кутија (10 x 100g прашок)	без лекарски рецепт (BP)	LEK Ljubljana Словенија ЛЕК-СКОПЈЕ Скопје	11-5309/2 22.07.1998

<b>NUVAN 1000 EC conc</b>	течен концентрат 1000mg/ml	лекарски рецепт (P)	Novartis Animal Health INC Basel Швајцарија	11-8836/4 16.04.2001
Dihlorvos	шише (100ml) канистер (1, 5l) (200l)		ОХИС Скопје	
<b>NYMFALON®</b>	лиофилизирана супстанца со растворувач	лекарски рецепт (P)	INTERVET INTERNATIONAL Boxmeer Холандија	11-7808/2 23.02.1998
Human horionski gonadotropin (HCG) + progesteron	кутија (5 x 3000 i.e.) лиофилизирана супстанца +5 x 5ml растворувач)		ВИТА- ВЕТ Скопје	
<b>OOCID®</b>	Прашок и пелети	лекарски рецепт (P)	KRKA Novo Mesto Словенија	11-10111/5 21.12.2001
Амониум Хлорид Натриум Хидроксид	Кеса со пластични кутини )		КРКА ФАРМА Скопје	
<b>OXYTETRACYKLIN</b>	прашок за орална примена 55mg/g	лекарски рецепт (P)	АЛКАЛОИД Скопје Македонија	11-8838/1 29.01.2001
Oxytetracyclin hidrohlorid	кеси (20, 100, 1kg, 20kg)		АЛКАЛОИД Скопје	
<b>OXYTETRACYKLIN RETARD</b>	инјекциски раствор 200mg/ml	лекарски рецепт (P)	АЛКАЛОИД Скопје Македонија	11-9007/2 23.03.1998
Oxytetracyclin dihidrat	шише (50, 100ml)		АЛКАЛОИД Скопје	
<b>PEDICAN®</b>	инсектициден околувратник	без лекарски рецепт (БР)	LEK Ljubljana Словенија	11-1965/2 08.05.1998
Diazinon + есенцијални масни киселини (витамин Ф во ПВЦ носач)	кутија со еден околувратник		ЛЕК-СКОПЈЕ Скопје	
<b>PENTARD STREP®</b>	инјекциска водена суспензија	лекарски рецепт (P)	KRKA Novo Mesto Словенија	11-5631/2 16.07.1999
Prokain benzilpenicilin + dihidrostreptomycin-silfat	шише (100ml)		КРКА ФАРМА Скопје	
<b>PENTARD® STREP L.A.</b>	инјекциска водена суспензија	лекарски рецепт (P)	KRKA Novo Mesto Словенија	11-5627/2 16.07.1999
Prokain benzilpenicilin + benzatin-benzilpenicilin + Dihidrostreptomycin-silfat	шише (100ml)		КРКА ФАРМА Скопје	
<b>PESTIFFA®</b>	лиофилизирана вирусна вакцина за свињи	лекарски рецепт (P)	MERIAL Lion Франција	11-8778/2 20.12.1999
вакцина против класична свинска чума, модифициран CL вирус	вакцина (10, 25, 50 дози), стерилен растворувач (20, 50 и 100ml)		АЛКАЛОИД Скопје	

<b>PG 600</b> Серумски гонадотропин од ждревни кобили PMSG хуман хормонски гонадотрофин	лиофилизиран производ со растворувач 400 ie серумски гонадотропин од ждревни кобили 200 ie хуман хормонски гонадотропин hCG  шише со лиофилизат и растворувач (5ml и 25ml)	лекарски рецепт (P)	INTERVET INTERNATIONAL Boxmeer Холандија  ВИТА-ВЕТ Скопје	11-5724/2 28.06.2001
<b>PIPERAZIN CITRAT</b> Piperazin citrat	прашок за перорална употреба 360mg/g  (10 x 50g)	лекарски рецепт (P)	PLIVA Загреб Хрватска  ПЛИВА СКОПЈЕ Скопје	11-530/3 29.01.2001
<b>PIRITEL® pulv.</b> за орална примена Pirantel-tartarat	прашок за орална примена 12,5g/100g прашок  кутија (50 kesички x 20g) пластичен сад (100g, 1kg)	лекарски рецепт (P)	LEK Ljubljana Slovenija  ЛЕК-СКОПЈЕ Скопје	11-1966/2 08.05.1998
<b>PLIVACILLIN®</b> Prokain benzilpenicilin + benzilpenicilin kalium	инјекциски прашок  стаклено шише 400.000 i.e., 800.000 i.e., 4.000.000 i.e	лекарски рецепт (P)	PLIVA Загреб Хрватска  ПЛИВА СКОПЈЕ Скопје	11-9410/2 20.12.1999
<b>PLIVAK® KS</b> вакцина против класична свинска чума, сој Кина	лиофилизирана вирусна вакцина за свињи  кутија вакцина (5 x 10 дози) кутија растворувач (5 x 10ml) кутија вакцина (5 x 20 дози) кутија растворувач (5 x 20ml)	лекарски рецепт (P)	PLIVA Загреб Хрватска  ПЛИВА СКОПЈЕ Скопје	11-9461/2 28.11.2000
<b>PRATEL® tabl.</b> Pirantel + prazikvantel	таблети за орална примена  кутија (100 таблети x 420mg) (алу-фолија 10 x 10)	лекарски рецепт (P)	LEK Ljubljana Slovenija  ЛЕК-СКОПЈЕ Скопје	11-1967/2 08.05.1998
<b>PREDNIZOLON inj. sol</b> Prednizolon acetat	инјекциски раствор суспензија 10mg/ml  шише (10ml)	лекарски рецепт (P)	ICN-ЈУГОСЛАВИЈА Zemun Југославија  ICN-ГАЛЕНИКА Скопје	11-9097/2 23.03.1998
<b>RABIKAL</b> вакцина против беснило, сој FLORY LEP	инактивирана адсорбирана вирусна вакцина за кучиња, мички, коњи, говеда, овци и свињи  (1 x 1 доза, 5 x 5 дози, 5 x 10 дози)	лекарски рецепт (P)	PLIVA Загреб Хрватски  ПЛИВА СКОПЈЕ Скопје	11-8187/2 29.12.1997
<b>RABISIN®</b> вакцина против беснило, G52 сој Пастер	инактивирана вирусна вакцина  шише (10ml x 1, 10 дози)	лекарски рецепт (P)	MERIAL Lion Франција  АЛКАЛОИД Скопје	11-9066/2 20.12.1999
<b>RESORBENS</b> Jod, kaliumjodid, kamfor	маст за надворешна употреба	лекарски рецепт (P)	PLIVA Загреб Хрватска  ПЛИВА СКОПЈЕ Скопје	11-530/4 29.01.2001
<b>ROPADIAR®</b> Aetheroleum origanum vulgaris	прашок за орална примена  кутија (500g, 1 и 25kg)	без лекарски рецепт (БР)	ROPA® PHARM Amsterdam Холандија  ХУПЕРИОН Скопје	11-3617/2 11.07.1997

<b>Salmonella Gallinarum Pullorum Antigen</b>	суспензија на култура шише (10ml x 200 одредувања)	лекарски рецепт (P)	PLIVA Загреб Хрватска	11-8181/2 29.12.1997
дијагностичко сретство за откривање на салмонелоза кај живината, суспензија на култура S.Gallinarum				
<b>Серум против црвен пегер</b>	хиперимуни серум 100 i.e./ml	лекарски рецепт (P)	PLIVA Загреб Хрватска	11-8186/2 29.12.1997
антиеризипелотричен коњски серум, имуногени соеви на Erysipelotrix Rhusipelotrix (insidiosa)				
<b>SPECTOLIN® 100 S pulv.</b>	прашок за орална примена	лекарски рецепт (P)	LEK Ljubljana Slovenija	11-1970/2 23.03.1998
Linkomycin hidrohlorid Spektinomycin sulfat				
пластични шише (10 x 150g) пластичен сад (1kg)			ЛЕК-СКОПЈЕ Скопје	
<b>SPECTOLIN® 44 pulv.</b>	прашок за орална примена	лекарски рецепт (P)	LEK Ljubljana Slovenija	11-1969/2 08.05.1998
Linkomycin hidrohlorid Spektinomycin hidrohlorid				
пластичен сад (1, 5kg) вреќи (1, 20kg)			ЛЕК-СКОПЈЕ Скопје	
<b>SPECTOLIN® inj. sol.</b>	инјекциски раствор 150mg/ml	лекарски рецепт (P)	LEK Ljubljana Slovenija	11-1961/2 08.05.1998
linkomycin hidrohlorid spektinomycin hidrohlorid				
шише (4 x 50ml)			ЛЕК-СКОПЈЕ Скопје	
<b>SPOROTAL-100</b>	течен концентрат	лекарски рецепт (P)	ХЕМОФАРМ Вршац Југославија	11-4200/2 20.07.1999
Natrium hipohlorit				
пластичен канистер (3, 10l)			ХЕМОФАРМ КОМЕРЦ Скопје	
<b>STREPTOMYCIN pulv.</b>	прашок за орална примена 1g/1g прашок	лекарски рецепт (P)	ICN-ЈУГОСЛАВИЈА Zetun Југославија	11-9092/2 23.03.1998
Streptomycin sulfat				
вреќи (250g и 1, 2, 5 и 10kg)			ICN-ГАЛЕНИКА Скопје	
<b>STREPTOMYCIN SOLUTIO</b>	инјекциски раствор 200mg/ml	лекарски рецепт (P)	ICN-ЈУГОСЛАВИЈА Zetun Југославија	11-9095/2 23.03.1998
Streptomycin sulfat				
шише (50, 100ml)			ICN-ГАЛЕНИКА Скопје	
<b>STREPTOMYCIN SULFAT</b>	суви инјекции	лекарски рецепт (P)	ICN-ЈУГОСЛАВИЈА Zetun Југославија	11-9094/2 23.03.1998
Streptomycin sulfat				
кутија со 50 шишенца x 1, 5g			ICN-ГАЛЕНИКА Скопје	
<b>SULFADIMIDIN</b>	таблети 2.5g/tab.	лекарски рецепт (P)	PLIVA Загреб Хрватска	11-7813/2 28.11.2000
sulfadimidin				
кутија со таблети (18 x 2.5g и 24 x 2.5g)			ПЛИВА СКОПЈЕ Скопје	
<b>SULFAGUANIDIN</b>	таблети 2.5g/tab.	лекарски рецепт (P)	PLIVA Загреб Хрватска	11-7814/2 28.11.2000
Sulfagvanidin				
кутија таблети (24 x 2.5g)			ПЛИВА СКОПЈЕ Скопје	
<b>SULFAPYRIDAZIN 25%</b>	инјекциски раствор 250mg/ml	лекарски рецепт (P)	PLIVA Загреб Хрватска	11-7805/2 28.11.2000
Sulfametoksipridazinnatrium				
шише (50ml)			ПЛИВА СКОПЈЕ	

		Скопје		
<b>SURCALCE®</b>	инјекциски раствор	лекарски рецепт (P)	WERFFT-CHEMIE Vienna Австрија	11-7079/2 23.02.1998
Kalciumglukonat + kalcium glukolaktobionat monohidrat +acidi borici + magnezium hipofosfatheksahidrat	шише(100ml)		<b>ВИТА- ВЕТ</b> Скопје	
<b>SUSTREPEN®</b>	инјекциона суспензија	лекарски рецепт (P)	PLIVA Загреб Хрватска	11-7240/2 02.12.1997
Procain benzylpenicillin Dihidrostreptomycin sulfat	шише (50, 100ml)		<b>ПЛИВА СКОПЈЕ</b> Скопје	
<b>SUSTREPEN® D</b>	инјекциска суспензија	лекарски рецепт (P)	PLIVA Загреб Хрватска	11-9409/2 20.12.1999
prokain benzilpenicilin + dihidrostreptomycin sulfat + deksametazon natrium fosfat	шише (50, 100ml)		<b>ПЛИВА СКОПЈЕ</b> Скопје	
<b>TETRADOG®</b>	исондрина вакцина	лекарски рецепт (P)	MERIAL Lion Франција	11-9930/2 20.12.1999
вакцина против болеста на тврди шепи (штевечак), заразниот хепатитис, парвовирусната и лептоспирозата кај кучињата (Trivirovac + Leptodog)	шише (10 x 1, 100 x 1 доза)		<b>АЛКАЛОИД</b> Скопје	
<b>TIAVET® 20%</b>	маслен раствор за инјекции 200mg/ml	лекарски рецепт (P)	PLIVA Загреб Хрватска	11-7244/2 02.12.1997
Tiamulinhidrogen fumarat	шише (50ml)		<b>ПЛИВА СКОПЈЕ</b> Скопје	
<b>TRIMETOSUL®</b>	инјекциска суспензија 480mg/ml	лекарски рецепт (P)	PLIVA Загреб Хрватска	11-7252/2 02.12.1997
Sulfadiazin natrium + trimetoprim	шише (50, 100ml)		<b>ПЛИВА СКОПЈЕ</b> Скопје	
<b>TRIMETOSUL®</b>	прашок за перорална примена	лекарски рецепт (P)	PLIVA Загреб Хрватска	11-7807/2 28.11.2000
Sulfafurazol + trimetoprim + laktoza	врска (20, 100, 200g и 1, 5, 10 и 25kg)		<b>ПЛИВА СКОПЈЕ</b> Скопје	
<b>TRIMETOSUL® 48%</b>	инјекциска суспензија 480mg/ml	лекарски рецепт (P)	PLIVA Загреб Хрватска	11-7806/2 28.11.2000
Sulfadiazin + trimetoprim	шише (100, 200ml) пластично шише (1l)		<b>ПЛИВА СКОПЈЕ</b> Скопје	
<b>TRISULFON®</b>	прашок за перорална примена	лекарски рецепт (P)	KRKA Novo Mesto Словенија	11-9761/3 21.12.2001
Sulfamonometoksin + trimetoprim	кеси (20, 100g и 1kg)		<b>КРКА ФАРМА</b> Скопје	
<b>TRISULFON®</b>	суспензија за перорална примена	лекарски рецепт (P)	KRKA Novo Mesto Словенија	11-5633/2 17.07.1999
Sulfamonometoksin + trimetoprim	шишенца (100ml) пластично шише (1000ml раствор со дозатор)		<b>КРКА ФАРМА</b> Скопје	
<b>VERMIZOL® inj. sol.</b>	инјекциски раствор 75mg/ml	лекарски рецепт (P)	ICN-ЈУГОСЛАВИЈА Zemun Југославија	11-9101/2 23.03.1998
Levamisoll hlorid	шише (50, 100 и 500ml)		<b>ICN-ГАЛЕНИКА</b> Скопје	
<b>VERPANIL®</b>	таблети	Без	KRKA	11-9761/4



Mebendazol	100mg/tabli кутија (10 таблети)	рецепт (БР)	Novo Mesto Словенија КРКА ФАРМА Скопје	21.12.2001
<b>VETALGIN</b>	инјекциски раствор 500mg/ml	лекарски рецепт (Р)	PLIVA Загреб Хрватска	11-530/5 29.01.2001
Metamizolnatrium	стаклени шишенца од по 50мл		ПЛИВА СКОПЈЕ Скопје	
<b>VETAMYCIN®</b>	спреј за надворешна примена	без лекарски рецепт (БР)	АЛКАЛОИД Скопје Македонија	11-8836/2 29.01.2001
Нloramfenikol + metilrozaniil hlorid	аеросолиште ( 84, 150, 340g)		АЛКАЛОИД Скопје	
<b>VETOFLOK® 5%</b>	раствор за парентерална примена 50mg/ml	лекарски рецепт (Р)	PLIVA Загреб Хрватска	11-9415/2 20.12.1999
Enrofloxacin	шише (100ml)		ПЛИВА СКОПЈЕ Скопје	
<b>VETOFLOK® 10%</b>	раствор за орална примена 18,25mg/ml	лекарски рецепт (Р)	PLIVA Загреб Хрватска	11-9409/2 20.12.1999
Enrofloxacin	шише (100, 1000ml)		ПЛИВА СКОПЈЕ Скопје	
<b>VETRAMYCIN®</b>	инјектори за интрамускулна примена	лекарски рецепт (Р)	WERFFT-CHEMIE Vienna Австрија	11-7078/2 23.02.1998
Prokain-benzilpenicilin + dihidrostreptomycin-sulfst + retinolpalmitat + kalcium-d- pantotemat	кутија (12 инјектори x 9g)		ВИТА- ВЕТ Скопје	
<b>VETRAMYCIN® P - FORTE</b>	инјекциска суспензија	лекарски рецепт (Р)	WERFFT-CHEMIE Vienna Австрија	11-7076/2 23.02.1998
Procain benzylpenicillin + dihidrostreptomycin+ prednizolon	шише (100ml)		ВИТА- ВЕТ Скопје	
<b>Vi-AD3</b>	раствор за орална примена	лекарски рецепт (Р)	PLIVA Загреб Хрватска	11-9413/2 20.12.1999
Retinol + holekalciferol	шише (20,50 и 100ml)		ПЛИВА СКОПЈЕ Скопје	
<b>VIRKON® S</b>	прашок за раствориње	без лекарски рецепт (БР)	KRKA Novo Mesto Словенија	11-8484/2 23.11.1999
Natrium hlorid + Kalium peroksi sulfat + Sulfaminska kiselina + Јabоlсnаkiselina + Natrium heksamet fosfat + Natrium dodecil benzen sulfonat + Amarant boja (EEC No.123) + Miris na kora od limun	кутија (25 вреќи x 50g x 1kg)		КРКА ФАРМА Скопје	
<b>VITAMIN A+D3+E</b>	раствор за п/он парентерална примена	без лекарски рецепт (БР)	PLIVA Загреб Хрватска	11-7250/2 02.12.1997
retinol + holekalciferol + tokoferolacetat	шише (100, 1000ml)		ПЛИВА СКОПЈЕ Скопје	
<b>VITAMIN AD3E</b>	инјекциски раствор	лекарски рецепт (Р)	KRKA Novo Mesto Словенија	11-8482/2 23.11.1999
Retinilpalmitat + holekalciferol + tokoferol acetat	шише (100ml)		КРКА ФАРМА Скопје	
<b>VITAMIN AD3E</b>	орален раствор примена	лекарски	KRKA	11-8483/2

Retinilpalmitat + holekalciferol + tokoferol acetat	шише (100ml) пластични шишиња (11)	рецепт (P)	Novo Mesto Словенија КРКА ФАРМА Скопје	23.11.1999
<b>VITAMIN AD3E - S</b>	инјекциски раствор	лекарски рецепт (P)	ХЕМОФАРМ Вршац Југославија	11-4865/2 22.07.1998
Retinol + holekalciferol + tokoferol	шише (100ml)		ХЕМОФАРМ КОМЕРЦ Скопје	
<b>VITAMIN AD3E sol.</b>	раствор за перорална примена	лекарски рецепт (P)	ICN-ЈУГОСЛАВИЈА Zemun Југославија	11-9091/2 23.03.1998
retinolpalmitat + holekalciferol + tokoferolacetat	шише (100 и 100ml)		ICN-ГАЛЕНИКА Скопје	
<b>VITAMIN AD3E+Se</b>	инјекциски раствор	лекарски рецепт (P)	АЛКАЛОИД Скопје Македонија	11-8780/2 20.12.1999
A+ D3+ E+ Se	шише (50, 100, 1000ml)		АЛКАЛОИД Скопје	
<b>VITAMIN AD3EC</b>	перорален раствор	лекарски рецепт (P)	КРКА Novo Mesto Словенија	11-4771/2 12.07.2000
Retinil palmitat + holekalciferol + tokoferol acetat	шише (100, 1000ml)		КРКА ФАРМА Скопје	
<b>VITAMIN B-Kompleks inj. sol.</b>	инјекциски раствор	лекарски рецепт (P)	ICN-ЈУГОСЛАВИЈА Zemun Југославија	11-9090/2 23.03.1998
B1 + B2 + B6 + B12 + nikotinamid + kalcium-D-pantotenat dekspantenol	кутија со ампули (5 x 5ml) шише (50, 100ml)		ICN-ГАЛЕНИКА Скопје	
<b>VITAMIN C</b>	инјекциски раствор 100mg/ml	лекарски рецепт (P)	PLIVA Загреб Хрватска	11-7248/2 02.12.1997
Askorbinska kiselina	кутија (5 ампули x 10ml)		ПЛИВА СКОПЈЕ * Скопје	
<b>VITAWERFFT AD3E</b>	инјекциска суспензија	лекарски рецепт (P)	WERFFT-CHEMIE Vienna Австрија	11-7077/2 23.02.1998
Retinolacetat + holekalciferol + tokoferolacetat	шише (100ml)		ВИТА-ВЕТ Скопје	
<b>ZEDEX-100®</b>	инјекциски раствор 100mg/ml	лекарски рецепт (P)	АЛКАЛОИД Скопје Македонија	11-8839/2 29.01.2001
Комплекс ferri dextran	шише (50, 100, 250, 500ml)		АЛКАЛОИД Скопје	

**АКТИ НА ФОНДОВИТЕ И ЗАВОДИТЕ****ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА**

6.

Врз основа на член 127, а во врска со член 125 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување ("Сл. весник на Република Македонија" бр. 80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 32/97, 24/2000, 96/2000 и 50/2001) и член 35 од Статутот на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија ("Сл. весник на Република Македонија" бр. 50/94, 34/95, 53/97, 22/98, 46/99 и 10/2002), Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 27 февруари 2002 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА КОИ СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ СЕ СМЕТА СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ ВО ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА - РЕК - БИТОЛА**

## Член 1

Во Електростопанство на Македонија како работни места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење, се утврдуваат следните работни места:

1. Термоцентра "РЕК Битола"-Битола

Ред. бр.	Работно место	Стаж на осигурување
	<b>Служба за техничка сигурност</b>	
1.	Командир на ПП единица	12/13
2.	Водач на смена за ПП единица	12/14
3.	Возач пожарникар	12/14
4.	Пожарникар	12/14
	<b>Сектор производство</b>	
1.	Одговорен инженер на смена	12/13
	<b>Одд. за котловски постројки</b>	
1.	Ракувач на мазутна станица	12/13
2.	Ракувач на стартна котлара	12/13
	<b>Одд. за машинска хала</b>	
1.	Ракувач на конденз и напојни пумпи	12/13
2.	Ракувач на циркулациона станица	12/13
	<b>Одд. за ел. постројки во ТЕ и ТС</b>	
1.	Сменски (дежурен) електричар	12/13
2.	Ракувач на електролизна станица	12/13
	<b>Хемиско-технолошка служба</b>	
1.	Сменоводител	12/13
2.	Ракувач на ХПВ	12/13
3.	Ракувач на БОУ	12/13
	<b>Експлоатација</b>	
1.	Одговорен инженер	12/13
2.	Оперативен инженер	12/13
3.	Оперативен техничар	12/13
4.	Сменски инженер	12/13
	<b>Електро одржување</b>	
1.	Одговорен инженер	12/13
2.	Оперативен инженер	12/13
3.	Работоводител	12/13
	<b>Машинско одржување</b>	
1.	Одговорен инженер	12/13
2.	Оперативен инженер	12/13
3.	Оперативен техничар	12/13
4.	Работоводител	12/13
	<b>Група за сменско работење</b>	
1.	Водач на смена	12/13
2.	Одржувач на смена	12/13
	<b>Одд. за котловски постројки</b>	
1.	Работоводител	12/14
2.	Водач на група	12/14
3.	Бравар I група	12/14
4.	Бравар II група	12/14
5.	Виљушкарис	12/13
	<b>Одд. за маш. хала и постројки</b>	

1.	Работоводител	12/13
2.	Водач на група	12/13
3.	Бравар I група	12/13
4.	Бравар II група	12/13
5.	Бравар-ракувач	12/13
	<b>Одд. за контрола на метал и заварување</b>	
1.	Работоводител	12/13
2.	Водач на група	12/13
3.	Бравар	12/13
4.	Заварувач I група	12/13
5.	Заварувач II група	12/13
6.	Лимар-изолатер	12/13
	<b>Одд. за арматура и репарација</b>	
1.	Инженер специјалист	12/13
2.	Бравар специјалист	12/14
3.	Оперативен инженер	12/14
4.	Работоводител	12/14
5.	Водач на група	12/14
6.	Бравар I група	12/14
7.	Бравар 2 група	12/14
8.	Бравар 3 група	12/14
	<b>Одд. за кран и лифт, греење и климатизација</b>	
1.	Бравар-кранист	12/13
	<b>Одд. за ГВЗ мерење и високо напонски постројки</b>	
1.	Работоводител	12/13
2.	Електричар I група	12/13
3.	Електричар 2 група	12/13
	<b>Одд. за ниско напонски постројки</b>	
1.	Работоводител	12/13
2.	Електричар I група	12/13
3.	Електричар 2 група	12/13
	<b>Одд. за технолошки мерења</b>	
1.	Работоводител	12/13
2.	Автоматичар I група	12/13
3.	Автоматичар 2 група	12/13
	<b>Одд. за сигнализација, далечинско управување и телекомуникации</b>	
1.	Работоводител	12/13
2.	Автоматичар I група	12/13
3.	Автоматичар 2 група	12/13
	<b>Одд. за автоматика и хемиски мерени филтри</b>	
1.	Работоводител	12/13
2.	Автоматичар I група	12/13
3.	Автоматичар 2 група	12/13

2. Термоцентра "РЕК Битола"-Рудник "Суводол"-Битола

Ред. бр.	Работно место	Стаж на осигурување
	<b>Служба за геологија</b>	
1.	Одговорен инженер за рударска геологија	12/13
2.	Сменски земач на проби	12/13
3.	Одговорен инженер за истражување	12/13
4.	Одговорен инженер за геологија и геомеханика	12/13
5.	Сменски техничар	12/13
	<b>Служба за основно производство</b>	
1.	Главен инженер	12/13
2.	Шеф на смена	12/13
	<b>Јагленов систем</b>	
1.	Одговорен инженер	12/14
2.	Инженер за машинско одржување	12/14
	<b>Одд. на "0-ти" БТО систем</b>	
1.	Одговорен инженер	12/14
2.	Инженер за машинско одржување	12/14
	<b>Одд. на I БТО систем</b>	
1.	Одговорен инженер	12/14

2.	Инженер за машинско одржување	12/14
	<b>Одд. на П БТО систем</b>	
1.	Одговорен инженер	12/14
2.	Инженер за машинско одржување	12/14
	<b>Служба за помошни работи</b>	
1.	Главен инженер	12/13
2.	Одговорен инженер за одводнување	12/13
3.	Инженер за хидрогеологија	12/13
4.	Работоводител во одводнување	12/14
5.	Бригадир во одводнување	12/14
6.	Електричар	12/13
	<b>Одд. за померање на траки</b>	
1.	Одговорен инженер	12/13
2.	Работоводител	12/14
	<b>Одд. за вулканизација</b>	
1.	Одговорен инженер	12/13
2.	Инженер за оператива	12/13
3.	Работоводител	12/14
4.	Бравар	12/14
5.	Електричар	12/14
	<b>Одд. за рударско градежни работи</b>	
1.	Одговорен инженер	12/13
2.	Техничар за градежни работи	12/13
3.	Техничар за патишта	12/13
	<b>Одд. за ешеви</b>	
1.	Работоводител за ЕШ	12/13
	<b>Служба за машинско одржување</b>	
1.	Главен инженер	12/13
2.	Сменски инженер	12/13
	<b>Одд. за багери</b>	
1.	Одговорен инженер	12/13
2.	Работоводител за багер 1 група	12/14
	<b>Одд. за одлагачи ЕШ и дробилница</b>	
1.	Одговорен инженер	12/13
2.	Работоводител 1 група	12/14
3.	Работоводител 2 група	12/14
	<b>Одд. за траки</b>	
1.	Одговорен инженер	12/13
2.	Работоводител 1 група	12/14
3.	Работоводител 2 група	12/14
	<b>Одд. за хидраулика</b>	
1.	Одговорен инженер	12/13
2.	Работоводител 2 група	12/14
	<b>Одд. за челични конструкции и машински мерења</b>	
1.	Техничар за машински мерења	12/13
	<b>Служба за електро одржување</b>	
1.	Главен инженер	12/13
2.	Сменски електро инженер	12/13
	<b>Одд. за багери</b>	
1.	Одговорен инженер	12/13
2.	Инженер за оператива	12/13
3.	Работоводител 1 група	12/14
4.	Работоводител 2 група	12/14
5.	Бригадир	12/14
6.	Електричар	12/14
7.	Сменоводител	12/14
	<b>Одд. за одлагачи ЕШ и дробилница</b>	
1.	Одговорен инженер	12/13
2.	Инженер за оператива	12/13
3.	Работоводител	12/14
4.	Бригадир	12/14
5.	Електричар 1 група	12/14
6.	Електричар 2 група	12/14
7.	Сменоводител	12/14
	<b>Одд. за траки</b>	
1.	Одговорен инженер	12/13
2.	Инженер за оператива	12/13
3.	Работоводител 1 група	12/14
4.	Работоводител 2 група	12/14
5.	Бригадир	12/14
6.	Електричар 1 група	12/14

7.	Електричар 2 група	12/14
8.	Сменоводител	12/14
9.	Сменски електричар	12/14
	<b>Одд. за електро енергетика мерење и заштита</b>	
1.	Инженер за оператива	12/13
2.	Инженер за заштита и мерења	12/13
3.	Техничар за заштита и мерења	12/13
4.	Работоводител	12/14
5.	Бригадир	12/14
6.	Сменоводител	12/14
7.	Сменски вклопничар	12/14
8.	Вулканизер на кабли 1 група	12/14
9.	Вулканизер 2 група	12/14
	<b>Служба за електроника</b>	
1.	Главен инженер	12/13
	<b>Одд. за енергетска електроника</b>	
1.	Одговорен инженер за енергетска електроника	12/13
2.	Работоводител за енергетска електроника	12/13
	<b>Одд. за електронично одржување</b>	
1.	Одговорен инженер	12/13
2.	Сменоводител	12/13
3.	Електроничар за сменско одржување	12/13
	<b>Одд. за експлоатација</b>	
1.	Одговорен инженер	12/13
2.	Сменски инженер	12/13
3.	Сменски машински техничар	12/14
4.	Сменски електро техничар	12/14
5.	Сменски електричар	12/14
	<b>Одд. за машинско одржување</b>	
1.	Одговорен инженер	12/13
2.	Инженер за оператива	12/13
3.	Техничар за оперативна подготовка	12/14
4.	Работоводител	12/14
	<b>Одд. за електро одржување</b>	
1.	Одговорен инженер	12/13
2.	Работоводител	12/14
3.	Бригадир	12/14
4.	Електричар 1 група	12/14
5.	Електричар 2 група	12/14
	<b>Одд. за експлоатација</b>	
1.	Сменоводител	12/13
2.	Техничар за патишта	12/13
3.	Одговорен инженер за внатрешна експлоатација	12/13
4.	Сменски возач	12/13
5.	Автомобилист	12/13
6.	Подмачкувач	12/13
7.	Бригадир за теренски сервис	12/13
8.	Механичар 2 група	12/13
9.	Подмачкувач-возач	12/13

## 3. "ФОД" ЈП "ЕСМ" ДООЕЛ-Новаци

Ред. бр.	Работно место	Стаж на осигурување
	<b>Одделение 232-барабани и терничка обработка</b>	
1.	Бравар калионичар	12/13
2.	Заварувач	12/13
	<b>Одделение 233-челични конструкции</b>	
1.	Заварувач	12/13
	<b>Одделение 242-производство на валази</b>	
1.	Заварувач	12/13
	<b>Одделение 243-вулканизација</b>	
1.	Бригадир вулканизер	12/14
2.	Вулканизер	12/14

**Член 2**

Стажот на осигурување што се смета со зголемено траење на работниците распоредени на работните места од член 1 на оваа одлука се смета од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, а најрано од денот од кога се распоредени на тие работни места, под услов за тој период да е платен додатниот придонес за стажот на осигурување што се смета со зголемено траење.

**Член 3**

Врз основа на документацијата со која располага работодавецот, ќе се утврди дека осигуреникот врши работи и задачи од член 1 на оваа одлука.

**Член 4**

Фактичката состојба за работниците што се распоредени на работните места од член 1 на оваа одлука ја утврдува Комисијата, составена од по еден претставник на Стручната служба надлежна единица на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, работодавецот и на органот на управата надлежен за работите на инспекцијата на трудот.

**Член 5**

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 02-1036/1  
27 февруари 2002 година  
Скопје

Претседател  
на Управниот одбор,  
д-р **Марика Јорданова**, с.р.

**7.**

Врз основа на член 127, а во врска со член 125 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување ("Службен весник на Република Македонија" бр. 80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 32/97, 24/00, 96/00 и 50/01) и член 35 од Статутот на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 50/94, 34/95, 53/97, 22/98, 46/99 и 10/02), Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 27. 02. 2002 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА КОИ СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ СЕ СМЕТА СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ ВО ЕСМ, ПОДРУЖНИЦА ХЕЦ "МАВРОВО" ХЕЦ "ВРУТОК"**

**Член 1**

Во ЕСМ, Подружница ХЕЦ "Маврово" - ХЕЦ "Вруток" како работни места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење, се утврдуваат следните работни места:

1. Водител на смена	12/13
2. Вклопничар	12/13
3. Помошник вклопничар	12/13
4. Машинист	12/15
5. Помошник машинист	12/15

**Член 2**

Стажот на осигурување што се смета со зголемено траење на работниците распоредени на работните места од член 1 на оваа одлука се смета од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, а најрано од денот од кога се распоредени на тие работни места, под услов за тој период да е платен додатниот придонес за стажот на осигурување што се смета со зголемено траење.

**Член 3**

Врз основа на документацијата со која располага работодавецот, ќе се утврди дека осигуреникот врши работи и задачи од член 1 на оваа одлука.

**Член 4**

Фактичката состојба за работниците што се распоредени на работните места од член 1 на оваа одлука ја утврдува Комисијата, составена од по еден претставник на Стручната служба надлежна единица на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, работодавецот и на органот на управата надлежен за работите на инспекцијата на трудот.

**Член 5**

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 02-1037/1  
27 февруари 2002 година  
Скопје

Претседател  
на Управниот одбор,  
д-р **Марика Јорданова**, с.р.

**8.**

Врз основа на член 127, а во врска со член 125 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување ("Службен весник на Република Македонија" бр. 80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 32/97, 24/00, 96/00 и 50/01) и член 35 од Статутот на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 50/94, 34/95, 53/97, 22/98, 46/99 и 10/02), Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 27. 02. 2002 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА КОИ СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ СЕ СМЕТА СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ ВО ЦИВИЛНОТО ВОЗДУХОПЛОВСТВО ВО Р. МАКЕДОНИЈА**

**Член 1**

Во Цивилното воздухопловство во Р.Македонија -авиокомпаниите "МАТ" и "АВИОИМПЕКС" како работни места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење, се утврдуваат следните работни места:

1. Домаќинка-домаќин на авиони (стјуардеса-стјуард)	12/16
2. СТЊ/СТД ( домаќин-ка на авион)	12/16
3. Персер (посетар-а домаќин-ка на авион)	12/16
4. Инструктор СТЊ/СТД	12/16
5. Шеф СТЊ/СТД (со дозвола)	12/16

**Член 2**

Стажот на осигурување што се смета со зголемено траење на работниците распоредени на работните места од член 1 на оваа одлука се смета од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, а најрано од денот од кога се распоредени на тие работни места, под услов за тој период да е платен додатниот придонес за стажот на осигурување што се смета со зголемено траење.

**Член 3**

Врз основа на документацијата со која располага работодавецот, ќе се утврди дека осигуреникот врши работи и задачи од член 1 на оваа одлука.

**Член 4**

Фактичката состојба за работниците што се распоредени на работните места од член 1 на оваа одлука ја утврдува Комисијата, составена од по еден претставник на Стручната служба надлежна единица на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, работодавецот и на органот на управата надлежен за работите на инспекцијата на трудот.

**Член 5**

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 02-1038/1  
27 февруари 2002 година  
Скопје

Претседател  
на Управниот одбор,  
д-р **Марика Јорданова**, с.р.

## 9.

Врз основа на член 163, а во врска со став 7, 8, 9 и 10 на член 180 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување ("Службен весник на РМ" бр. 80/93, 14/95, 71/96, 32/97, 24/2000 и 5/2001), Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 27.02.2002 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ОСНОВИЦИТЕ НА ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ПРЕСМЕ-**  
**ТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ПЕН-**  
**ЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА**  
**ИНДИВИДУАЛНИТЕ ЗЕМЈОДЕЛЦИ ЗА ПЕРИ-**  
**ОДОТ ЈАНУАРИ-МАРТ 2002 ГОДИНА**

## Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат основниците на осигурување според кои се пресметува и плаќа придонесот за пензиско и инвалидско осигурување за обврзниците на данок од приход од земјоделска дејност на кои земјоделската дејност им е единствено занимање (во натамошниот текст: индивидуални земјоделци).

## Член 2

Индивидуалните земјоделци, заради пресметување и плаќање на придонесот за пензиско и инвалидско осигурување се распоредуваат во основници на осигурување според висината на катастарскиот приход, и тоа:

ред. бр.	катастарски приход (во денари)	месечна основница на осигурување
1.	до 400,00	3.216,00
2.	од 400,01 до 900,00	5.119,00
3.	од 900,01 до 2.000,00	5.843,00
4.	од 2.000,01 до 4.500,00	6.493,00
5.	од 4.500,01 до 7.000,00	7.142,00
6.	над 7.000,01	7.794,00

## Член 3

Индивидуалните земјоделци можат по сопствен избор да се определат да плаќаат придонес за пензиско и инвалидско осигурување на повисока основница на осигурување.

Индивидуалните земјоделци кои се определиле да плаќаат придонес за пензиско и инвалидско осигурување на повисока основница на осигурување должни се до 31 март во тековната година да поднесат писмено барање до органот за јавни приходи во општината.

## Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се применува од 1 јануари заклучно со март 2002 година.

Бр. 02-1039/1  
27 февруари 2002 година  
Скопје

Претседател  
на Управниот одбор,  
д-р **Марика Јорданова**, с.р.

**ИСПРАВКИ**

По извршената проверка утврдено е дека во Решението за именување заменик на директорот на Воспитно-поправниот дом - Тетово, објавено во "Службен весник на Република Македонија" бр. 12/2002) направена е грешка, поради што се дава

**ИСПРАВКА**  
**НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИ-**  
**РЕКТОРОТ НА ВОСПИТНО-ПОПРАВНИОТ**  
**ДОМ - ТЕТОВО**

Во точка 1 наместо "Целадини" треба да стои "Цезаири".

Бр. 17-624/2  
26 февруари 2002 година  
Скопје

Од Владата на Република  
Македонија

По извршената проверка со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Одлуката за формирање Национален подготвителен комитет за изработка на Национален извештај за одржлив развој на Република Македонија, објавена во ("Службен весник на Република Македонија" бр. 14/2002), е направена техничка грешка, поради што се дава

**ИСПРАВКА**  
**НА ОДЛУКАТА ЗА ФОРМИРАЊЕ НАЦИОНАЛЕН ПОД-**  
**ГОТВИТЕЛЕН КОМИТЕТ ЗА ИЗРАБОТКА НА НАЦИ-**  
**ОНАЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ НА РЕ-**  
**ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Во точка 2, по алинеја 16 да се додаде нова алинеја која гласи:

- Марија Зарезанкова Потевска, Министерство за економија.

Во точка 2 по алинеја 48 да се додаде нова алинеја која гласи:

- Идри Истреси, локална самоуправа.

Во точка 4 се бришат алинеите 8 и 9 односно се бришат:

- Марија Зарезанкова Потевска, Министерство за економија.

- Идри Истреси, локална самоуправа.

Бр. 23-412/2  
1 март 2002 година  
Скопје

Од Владата на Република  
Македонија

**ИСПРАВКА**  
**НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА**  
**ЛАБОРАТОРИСКИТЕ ИСПИТУВАЊА ВО СПЕЦИЈАЛИ-**  
**СТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНАТА ЗДРАВСТ-ВЕНА ЗАШТИ-**  
**ТА ПО УПАТ НА ИЗБРАН ЛЕКАР**

Во Правилникот за начинот на плаќање на лабораториските испитувања во специјалистичко-консултативната здравствена заштита по упат на избран лекар, објавен во ("Сл. весник на РМ" бр. 10/2002) во членот 2 став 1, поглавјето II-испитување на урина, во редниот бр. 1 наместо "Ацидо-базен статус" треба да стои "РН", односно редниот број 1 во поглавјето II треба да гласи:

## II. Испитување на урина

Ред. бр.	Анализа
1.	РН

Фонд за здравствено  
осигурување на Македонија

Во Одлуката за утврдување на работните места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење во рудниците со површинска експлоатација, бр. 02-5937/1 од 4 декември 2001 година, објавена во "Службен весник на Република Македонија" бр. 97/01, во член 1 глава II под реден број 2, направена е техничка грешка. Имено, кај работното место 2 наместо зборот "секундарна" треба да стои "примарна", а во графата на степенот на зголемување треба да стои "12/14".

Во истата глава под реден број 3, 6 и 7 кај степенот на зголемување треба да стои "12/14".

Во глава III под реден број 45 во заградата наместо "IV" треба да стои "III".

Во истата глава под реден број 52 кај степенот на зголемувањето треба да стои "12/13".

Фонд на пензиското  
и инвалидското осигурување  
на Македонија

**Огласен дел****ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР**

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 3943/2001 од 24.12.2001 година, во регистарската влошка бр. 8-02000407-000-01, го запиша во трговскиот регистар уписот на план на Трговското друштво за производство, промет и услуги ВЕРОПУЛОС ДООЕЛ Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 111, Скопје.

Запишување на План за припојување на Друштвото за трговија на големо и мало БАЛИС експорт-импорт Веропулос ДООЕЛ кон Трговското друштво за производство, промет и услуги ВЕРОПУЛОС ДООЕЛ Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 3943/2001. (1555)

Основниот суд Битола - Битола, со решението Трег. бр. 1327/2001 од 23.11.2001 година, во регистарската влошка бр. 013575, го запиша во трговскиот регистар основањето Трговското друштво за производство, транспорт, трговија и услуги Насуфи Бурум "НАСУФИ" ДООЕЛ-Велешта бб.

Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.71, 15.72, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.98/1, 15.98/2, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 51.19, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.2, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.21, 21.22, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.66, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.22, 36.50, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 71.10, 71.31, 71.32, 74.11, 74.12, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.70, 74.81, 74.83, 74.84, 93.01, 93.02, 93.05. Надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги.

Трговското друштво во правниот промет настапува во свое име и за своја сметка.

Управител Насуфи Бурум од Велешта, Струга. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Основач Насуфи Бурум од Велешта бб., со основачки влог од 5.400 ДМ во предмети согласно извештај од овластен судски проценител.

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 1327/2001. (24)

Основниот суд Битола - Битола, со решението Трег. бр. 1315/2001 од 19.11.2001 година, во регистарската влошка бр. 013745, го запиша во трговскиот регистар основањето на ЈП на Јавното претпријатие "СТРЕЖЕВО"-Битола, ул. "Булевар 1-ви Мај" б.б. - Битола.

Назив на фирма: Јавно претпријатие "Стрежево"-Битола.

Седиште: ул. "Булевар 1-ви мај" б.б. - Битола.  
Основач: Република Македонија со одлука бр. 23-6635/2 од 13.11.2001 година.

Дејности: 01.41/1, 41.0, 45.24, 74.20/2, 74.20/3.

Во правниот промет со трети лица Јавното претпријатие настапува самостојно, во свое име и за своја сметка. За обврските во правниот промет со трети лица Јавното претпријатие одговара со целокупниот свој имот.

Делов Александар - директор на претпријатието со неограничени овластувања.

Со уписот на основањето на претпријатието се брише од судскиот регистар Јавното водостопанско претпријатие Хидросистем "Стрежево" Битола запишано со решение на овој суд Срег. бр. 1092/97 од 5.05.1997 год. со рег. вл. бр. 1-558.

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 1315/2001. (25)

Основниот суд Битола - Битола, со решението Трег. бр. 1381/2001 од 10.12.2001 година, во регистарската влошка бр. 013811, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија и услуги ПРОЛИНК ДОО увоз-извоз Битола, ул. "15-ти Корпус" број 26/2, Битола.

Дејности:

1. производство: 19.20, 20.30, 20.40, 20.51, 21.21, 21.22, 21.23, 21.25, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 25.12, 26.62, 26.66, 27.53, 27.54, 28.11, 28.21, 28.22, 28.30, 28.40, 28.51, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 29.12, 29.13, 29.21, 29.22, 29.23, 29.24, 29.40, 29.71, 29.72, 31.10, 31.30, 34.40, 34.62, 32.10, 34.30, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.19.

2. трговија на големо: 52.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.51, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70.

3. трговија на мало: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63.

4. услуги: 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.32, 71.40, 72.50, 72.60, 74.14, 74.70, 74.82, 74.84, 80.41, 80.42, 93.01, 93.02, 93.04.

5. надворешна трговија: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во надворешно-трговскиот промет со стоки и услуги, меѓународен транспорт и меѓународна шпедиција, продажба на стоки од консигнациони складови, изведување на инвестициони работи во странство и отстапување на инвестициони работи на странски лица во Република Македонија, малограничен промет и сл.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Основната главница на друштвото е 2.800 евра или 170.800,00 денари во предмети по извештај на овластен проценител.

Лица овластени за застапување во внатрешниот и надворешниот промет се: Јове Брглевски и Томислав Попоски, управители без ограничување.

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 1381/2001. (26)

Основниот суд Битола - Битола, со решението Трег. бр. 1411/2001 од 10.12.2001 година, во регистарската влошка бр. 013841, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија и услуги "Д. С. Д. 2002" Александар ДООЕЛ Битола, Битола, ул. "Булевар 1-ви Мај" бр. 276.

Основач: Александар Дојчиновски од Битола, ул. "Булевар 1-ви мај" бр. 276.

Дејности: 15.32, 15.81, 15.85, 21.21, 50.10, 50.20, 50.30, 50.40, 51.11, 51.16, 51.17, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.39, 51.56, 51.64, 52.11, 52.12, 52.21, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 55.11, 55.12, 55.30, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 63.12, 70.31, 71.10. Надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во прометот на стоки и услуги, продажба на стоки од консигнациони складови на странски стоки, реекспорт, малограничен промет.

Управител: Александар Дојчиновски од Битола, ул. "Булевар 1-ви Мај" бр. 276, со ограничување во рамките на запишаните дејности.

Во правниот промет и односите со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка. За обврските во правниот промет и односите со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 1411/2001. (27)

Основниот суд Битола - Битола, со решението Трег. бр. 1406/01 од 11.11.2001 година, во регистарската влошка бр. 013836, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Трговското, услужно и производно друштво БЛЕРО-КОМПАНИ увоз-извоз с. Франгово, Струга ДООЕЛ, с. Франгово, Струга.

Дејности: 20.40, 20.51, 45.21/1, 45.21/2, 45.25, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 71.10. Надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт на стоки и патници, малограничен промет, реекспорт, меѓународна шпедиција, застапување и посредување во прометот со стоки и патници, продажба на стоки од консигнациони складови на странска роба.

Во правниот промет со трети лица Трговското, услужно и производно друштво БЛЕРО-компани увоз-извоз с. Франгово, Струга ДООЕЛ с. Франгово, Струга настапува во свое име и за своја сметка.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка со полни овластувања. Друштвото во правниот промет со трети лица одговара со целиот свој имот.

Управител Бизат Мусаи од с. Франгово, Струга, со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Основната главница на друштвото изнесува 2.500 евра или 155.000,00 денари во предмети према извештај на вешто лице-проценител.

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 1406/01. (28)

Основниот суд Битола - Битола, со решението Трег. бр. 1407/2001 од 07.12.2001 година, во регистарската влошка бр. 013837, го запиша во трговскиот регистар основањето на трговско друштво на Друштвото за производство, превоз, промет и услуги 2002-ПЕПИ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, Прилеп, ул. "Мирче Ацев" бр. 123.

Дејности: 01.11/1, 01.21, 15.11, 15.51, 15.81/1, 5.98/2, 15.12, 17.30, 17.54/2, 18.22, 19.10, 19.30, 50.10, 50.20, 1.22/1, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 1.22/2, 50.50, 51.11, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 01.23, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38,

01.24, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 01.25, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.70, 52.44/1, 52.11, 01.30, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 15.13, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.44/2, 52.44/3, 15.20, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 45.32, 52.62, 52.63, 52.71, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 45.33, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.40, 5.12/3, 45.34, 71.10, 92.34, 63.30, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт, малограничен промет, реекспорт, агенциски услуги во транспортот, угостителски и туристички услуги.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка - полни овластувања. Друштвото во правниот промет со трети лица за преземените обврски одговара со целиот свој имот со кој располага-полни одговорности.

Лице овластено за застапување е Роберт Димоски-управител со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Основната главница на друштвото изнесува 2.500 евра во противвредност од 155.000,00 денари согласно извештај за извршена проценка од судски овластен проценител.

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 1407/2001. (29)

Основниот суд Битола - Битола, со решението Трег. бр. 1401/2001 од 06.12.2001 година, во регистарската влошка бр. 013831, го запиша во трговскиот регистар основањето на трговското друштво на Друштвото за производство, промет и услуги ДИ-КА увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, Прилеп, ул. "Београдска" бр. 62.

Дејности: 01.11/1, 01.21, 15.11, 15.51, 15.81/1, 5.98/2, 15.12, 17.30, 17.54/2, 18.22, 19.10, 19.30, 50.10, 50.20, 1.22/1, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 1.22/2, 50.50, 51.11, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 01.23, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 01.24, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 01.25, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.70, 52.44/1, 52.11, 01.30, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 15.13, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.44/2, 2.44/3, 15.20, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 45.32, 52.62, 52.63, 52.71, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 45.33, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.40, 5.12/3, 45.34, 71.10, 92.34, 63.30, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт, малограничен промет, реекспорт, агенциски услуги во транспортот, угостителски и туристички услуги.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка-полни овластувања. Друштвото во правниот промет со трети лица за преземените обврски одговара со целиот свој имот со кој располага-полни одговорности.

Лице овластено за застапување Игорче Клапоски-управител со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Основната главница на друштвото изнесува 2.500 евра во противвредност од 155.000,00 денари согласно извештај за извршена проценка од судски овластен проценител.

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 1401/2001. (30)

Основниот суд Битола - Битола, со решението Трег. бр. 1462/2001 од 28.11.2001 година, во регистарската влошка бр. 013792, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија и услуги увоз-извоз "УНИДРЕСС" ДООЕЛ Прилеп, Прилеп, ул. "Борка Стефаноски" бр. 64.



Дејности: 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 02.02, 14.21, 15.11, 15.12, 15.13, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.84, 15.85, 15.89, 15.98/2, 17.40/1, 17.40/2, 17.54/2, 17.60, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 19.10, 19.20, 19.30, 20.10/1, 22.21, 22.22, 22.25, 24.16, 25.12, 25.13, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.40, 26.70, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 74.12, 74.84, 92.33, 92.34, 92.62, 92.72, 93.05. Надворешно трговско работење: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, превоз на патници во меѓународниот друмски сообраќај, превоз на стоки во меѓународниот друмски сообраќај, услуги во меѓународниот друмски сообраќај, меѓународна шпедиција, посредување и застапување со прометот со стоки и услуги, продажба на стоки од консигнациони складови на странски стоки, посредување во надворешнотрговскиот промет, реекспорт.

Во правниот промет со трети лица "Унидрес" ДОО-ЕЛ-Прилеп, ул. "Борка Стеваноски" бр. 64., Прилеп, настапува во свое име и за своја сметка.

Лице за застапување на друштвото во внатрешниот и надворешниот промет е Јанески Кире, управител без ограничување.

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 1362/2001. (31)

Основниот суд Битола - Битола, со решението Трег. бр. 1356/2001 од 10.12.2001 година, во регистарската влошка бр. 013786, го запиша во трговскиот регистар основањето на трговско друштво на Друштвото за производство, угостителство, промет и услуги "ФЛАЈ" увоз-извоз ДОО Прилеп, Прилеп, ул. "Пенко Брашнаров" бр. 3.

Дејности: 01.11/1, 01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.21, 01.23, 01.24, 01.25, 01.41/3, 15.11, 15.12, 15.31, 15.32, 15.51, 15.52, 15.61, 15.81/1, 15.85, 15.89, 17.30, 17.40/1, 18.22, 21.12, 45.11, 45.44, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.11, 51.16, 51.17, 51.21, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.66, 51.70, 52.11, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 60.21, 60.22, 60.23, 60.40, 63.12, 65.12/3, 72.30, 72.40, 72.60, 74.83, 92.34, 92.71, 93.02, 93.05.

Надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, агенциски услуги во транспортот, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, продажба на стоки од консигнациони складови, малограничен промет со соседни земји, реекспорт.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка-полни овластувања. Друштвото во правниот промет со трети лица за преземените обврски одговара со целиот свој имот со кој располага-полни одговорности.

Лице овластено за застапување е Игески Ило, управител со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Основната главница на друштвото изнесува 2.500 евра во денарска противвредност од 155.000,00 денари согласно извештај за извршена проценка од овластен судски проценител.

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 1356/2001. (32)

Основниот суд Битола - Битола, со решението Трег. бр. 1385/2001 од 10.12.2001 година, во регистарската влошка бр. 013815, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговското друштво за трговија, производство и услуги КОСТА МИХАИЛ КОСТОСКИ "К. КОЧА-КОМЕРЦ" увоз-извоз ДООЕЛ Крушево, ул. "Илинденска" бб, Крушево.

Вкупниот износ на влогот е 5.000 ДЕМ или 155.000,00 денари или 2.569 евра.

Дејности: 15.61, 15.85, 15.87, 21.21, 21.22, 21.23, 50.30, 50.30/2, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.22, 60.23, 60.24, 65.12/3, 70.31, 71.10, 72.50, 74.84, 74.12, 74.81, 93.02, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка-полно овластување. Друштвото во правниот промет со трети лица за преземените обврски одговара со целиот свој имот со кој располага-полна одговорност.

Коста Костоски е управител на друштвото со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 1385/2001. (33)

Основниот суд Битола - Битола, со решението Срег. бр. 347/2001 од 04.12.2001 година, во регистарската влошка бр. 2-801, ја запиша во судскиот регистар Земјоделско производство, трговска и услужна задруга "ПОЖАРКО" увоз-извоз с. Ерековци Прилеп.

Дејности: 01.1, 01.11, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 05, 01.05.02, 14.11, 14.21, 15.11, 15.12, 15.3, 15.31, 15.5, 15.51, 15.61, 15.71, 15.81, 15.84, 15.86, 15.9, 18.10, 20.10/1, 26.40, 29.40, 45.43, 50.10, 51.21, 51.23, 51.34, 51.36, 51.38, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.53, 51.66, 51.31, 51.32, 51.33, 52.11, 52.22, 52.21, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 55.30, 55.51, 60.21, 60.22, 60.23, 93.05.

Задругата во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени со трети лица задругата одговара со ситот свој имот.

Лице овластено за застапување е Пожаркоски Злате управител без ограничување во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд Битола - Битола, Срег. бр. 347/2001. (34)

Основниот суд Битола - Битола, со решението Трег. бр. 1380/2001 од 5.11.2001 година, во регистарската влошка бр. 013810, го запиша во трговскиот регистар Друштвото за угостителство, трговија, услуги и производство АЛКОМЕНА увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, Прилеп, ул. "Димо Наредникот" бр. 61А.

Основач и единствен содружник на друштвото е лице-то Гарески Димитар од Прилеп, ул. "Димо Наредникот" бр. 61.

Скратен назив на друштвото е: ДООЕЛ "АЛКОМЕНА" увоз-извоз Прилеп.

Седиштето на друштвото е во Прилеп на ул. "Димо Наредникот" бр. 61А.

Друштвото ќе ги обавува следните дејности: 01.21, 01.41, 01.41/3, 15.13, 15.51, 15.81, 15.89, 15.98, 18.22, 18.23, 19.10, 19.30, 20.10, 20.40, 21.25, 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 22.31, 22.32, 22.33, 25.11, 26.15, 26.70, 28.40, 28.52, 36.61, 45.21, 45.32, 45.34, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.50, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.53, 51.55, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.72, 52.74, 55.11, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 71.33, 72.30, 72.60, 72.40, 74.11, 74.12, 74.84, 92.33, 92.34, 92.72, 93.05,

Во надворешното трговско работење ќе ги обавува следните дејности: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, агенциски услуги во транспортот, посредување и застапување во транспортот на стоки и патници, реекспорт, малограничен промет.

Основната главница на друштвото изнесува 2.500 евра во предмети по проценка според извештај од овластен проценител.

Лице овластено за застапување на друштвото е лицето Гарески Димитар од Прилеп-управител без ограничување во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 1380/2001. (35)

Основниот суд Битола - Битола, со решението Трег. бр. 1404/2001 од 7.12.2001 година, во регистарската влошка бр. 013834, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за трговија и услуги ЕКО-НОМИКА Струга ДООЕЛ Струга, ул. "Ристо Крле" бр. 4/1/16.

Основач : Јолдески Златан од Струга, ул. "Ристо Крле" бр. 4/1/16.

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.18, 51.21, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.56, 51.65, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 55.23, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 65.23, 71.10, 72.30, 74.12, 74.13, 74.14, 74.15, 74.40, 74.83, 74.84, 93.05.

Друштвото во надворешно трговскиот промет ќе ги обавува следните дејности: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, малограничен промет, реекспорт, меѓународна шпедиција, туристички услуги, продажба на стоки од консигнациони складови на странски стоки и меѓународен транспорт на стоки и патници.

Основната главница на друштвото изнесува 2.600 евра или во денарска противвредност износ од 159.000,00 денари по извештај на овластен проценител за проценета вредност на трајните влогови кои ги внесува основачот на друштвото.

Друштвото во правниот промет настапува во свое име и за своја сметка со полни овластувања. Друштвото во правниот промет со трети лица за преземените обврски од тој промет одговара со сите свои средства со полна одговорност.

Лице овластено за застапување на друштвото во рамките на запишаните дејности и во надворешнотрговскиот

промет ќе биде Јолдески Златан од Струга, ул. "Ристо Крле" бр. 4/1/16-управител без ограничување.

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 1404/2001. (36)

Основниот суд Битола - Битола, со решението Трег. бр. 1368/2001 од 06.12.2001 година, во регистарската влошка бр. 01 013798?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар Друштвото за производство, услуги и трговија на големо и мало ДОРА ДООЕЛ увоз-извоз Битола, Битола, ул. "Бонде Скерлевски" бр. 12-1/10.

1. Се основа: Друштвото за производство, услуги и трговија на големо и мало ДОРА ДООЕЛ Битола, Битола, ул. "Бонде Скерлевски" бр. 12-1/10.

2. Основач на друштвото ќе биде: Игор Дранговски од Битола, ул. "Бонде Скерлевски" бр. 12-1/10.

Основачкиот влог на друштвото ќе изнесува: вкупен износ 155.550,00 денари или 2.550 евра, сметано по среден курс на Народна банка на Р.М. и приложено според извештај на проценител.

Во внатрешнотрговскиот промет друштвото ќе ги обавува следните дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.32, 15.33, 15.51, 15.61, 15.71, 15.81/1, 15.81/2, 15.89, 15.89/1, 15.89/2, 19.20, 19.30, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.66, 26.67, 26.81, 28.11, 28.12, 28.21, 28.40, 28.51, 28.52, 28.74, 28.75, 29.71, 29.72, 31.10, 31.40, 31.61, 31.62, 34.30, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.31, 52.32, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 42.56, 52.47, 48, 52.50, 52.61, 52.33, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 61.20, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/2, 65.12/3, 65.12/4, 65.21, 65.23, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.11, 74.12, 74.13, 74.14, 74.15, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.70, 74.81, 74.84, 93.05, 95.00.

Во надворешнотрговскиот промет друштвото ќе ги обавува следните дејности: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, продажба на стоки од консигнациони складови на странски стоки, угостителски и туристички услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници, изведување на инвестициони работи во странство и отстапување на инвестициони работи на странско лице во Република Македонија, меѓународна шпедиција.

Лице овластено за застапување на субјектот на уписот во внатрешнотрговскиот и надворешнотрговскиот промет со трети лица ќе биде:

Игор Дранговски од Битола ул. "Бонде Скерлевски" бр. 12-1/10-управител без ограничување во рамките на запишаните дејности.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со ситот свој имот.

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 1368/2001. (37)

Основниот суд Битола - Битола, со решението Трег. бр. 1364/2001 од 29.11. 2001 година, во регистарската

влошка бр. 013794, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија, угостителство и услуги ШАЛТАН увоз-извоз ДООЕЛ, ул. "Бошко Буха" бр. 13, Битола.

Дејности: 10.10, 10.20, 10.30, 15.13, 51.32, 51.23, 51.24, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.38, 51.39, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.46, 52.47, 52.50, 52.48, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.21, 63.40, 74.84, 74.40, 63.12, 93.05.

Во правниот промет Друштвото за производство, трговија, угостителство и услуги ШАЛТАН увоз-извоз ДООЕЛ Битола, ул. "Бошко Буха" бр. 13 ќе настапува во свое име и за своја сметка. Друштвото во внатрешниот и надворешниот промет ќе го застапува лицето-управител Трајчевска Славка без ограничување во рамките на запишани те дејности.

Влогот на друштвото изнесува 2.500 евра во предмети према извршена проценка, а за обврските сторени во внатрешниот и надворешниот промет одговара со целокупниот свој имот-2.500 евра во денарска противвредност од 152.390,00 денари.

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 1364/2001. (38)

Основниот суд Битола - Битола, со решението Трег. бр. 1377/2001 од 30.11.2001 година, во регистарската влошка бр. 013807, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за трговија, производство, угостителство и превоз увоз-извоз Јовица Стојмир Вељаноски ДООЕЛ, ул. "Влашки пат" бр. 127, Кичево.

Дејности: 15.3, 15.31, 15.32, 15.33, 15.5, 15.51, 15.52, 15.8, 15.81, 16, 20.10, 36.1, 36.11, 50.20, 50.30, 50.50, 51.11, 51.21, 51.22, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42, 51.53, 51.70, 52.11, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 55., 55.1, 55.11, 55.12, 55.2, 55.3, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.4, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 65.12/2, 65.12/3, 93.01, 93.02, 93.05.

Во правниот промет и односите со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целиот свој имот.

Управител без ограничување во рамките на дејностите е именуван Стојмир Вељаноски од Кичево, ул. "Влашки пат" бр. 127. Друштвото ќе врши работи во надворешно-трговскиот промет и тоа: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, консигнација, реекспорт, шпедиција, посредување и застапување, малограничен промет со СР Југославија, Грција, Бугарија и Албанија, откуп на печурки и други шумски плодови, полжави како и нивен пласман и преработка.

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 1377/2001. (39)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 1359/2001 од 3.12.2001 година, во регистарска влошка бр. 0013789, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ТП Трговец поединец за превоз на патници со такси Кири Симеон Павлов АЛ-КИ Прилеп Т.П. Прилеп, ул. "Христо Узунов" бр. 9.

Трговец поединец за превоз на патници со такси Кири Симеон Павлов АЛ-КИ Прилеп Т.П.

Овластен потписник Кири Павлов.

Дејности: 60.23 - такси превоз, 60.23 - превоз на патници во дружниот друмски сообраќај, слободен.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 1359/2001. (40)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 1353/2001 од 3.12.2001 година, во регистарска влошка бр. 013783, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за трговија на големо и мало, услуги ТРАМПЕ-КОМПАНИ увоз-извоз ДООЕЛ Демир Хисар, ул. "29-ти Ноември" бр. 15, Демир Хисар.

Се врши основање на Друштво со ограничена одговорност основано од едно лице ДООЕЛ.

Основач и единствен содружник на Друштвото е лицето Трампевски Сашо од Демир Хисар, ул. "29-ти Ноември" бр. 15.

Друштвото ќе работи со следната фирма: Друштво за трговија на големо и мало, услуги ТРАМПЕ-Компани увоз-извоз ДООЕЛ Демир Хисар.

Седиштето ќе биде на ул. "29-ти Ноември" бр. 15 во Демир Хисар.

Предмет на работење на друштвото ќе биде: 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 45.31, 45.32, 45.34, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.30/2, 55.51, 55.52, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.30, 63.40, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.33, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.40, 74.81, 74.84, 15.81, 45.41, 85.20, 92.33, 92.71, 92.72, 93.01, 93.02.

Надворешна трговија: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт и шпедиција, малограничен промет со СРЈ, Бугарија, Грција и Албанија.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешно-трговскиот промет ќе биде Трампевски Сашо од Демир Хисар - управител со неограничени овластувања.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка - полни овластувања.

Друштвото во правниот промет со трети лица за преземените обврски одговара со целокупниот свој имот - полна одговорност.

Основната главница на друштвото изнесува 2.500 евра и тоа во основни средства сопственост на основачот, според извештај на овластениот судски проценител.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 1353/2001. (41)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 1399/2001 од 5.12.2001 година, во регистарска влошка бр. 013829, го запиша во трговскиот регистар основање на Трговско друштво за производство, преработка и трговија ЖУПА - Л увоз-извоз ДООЕЛ с. Ложани, Струга.

Основање на трговско друштво со ограничена одговорност основано од едно лице со фирма: Трговско друштво за производство, преработка и трговија ЖУПА-Л увоз-извоз ДООЕЛ с. Ложани, Струга.

Седиште: с. Ложани, Струга.

Содружник: Лазо Жупаноски, с. Ложани.

Основна главница: износ од 500,00 евра во противвредност од 305.000,00 денари изразени во предмети по проценка на овластен проценител.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/4, 01.12/2, 01.13/2, 01.21, 01.30, 01.41/3, 15.61, 15.62, 15.71, 15.72, 15.81/1, 15.81/2, 15.89, 20.40, 25.24, 45.21/1, 45.21/2, 50.10, 51.11, 51.12, 51.13, 51.17, 51.21, 51.51, 51.53, 51.54, 51.70, 52.11, 52.12, 52.46, 52.48, 52.50, 52.62, 55.11, 55.12, 55.23,

55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 74.12, 92.34, 92.71, 92.72, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет, меѓународен транспорт на стоки и патници, работи на посредување во надворешнотрговскиот промет, продажба на стоки од консигнациони склади и странски стоки, изведување на инвестициони работи во странство и отстапување на инвестициони работи на странски лица во Р. Македонија, меѓународна шпедиција и угостителски и туристички услуги.

Друштвото во правниот промет со трети лица има полни овластувања и полна одговорност.

Лице овластено за застапување е Миодраг Узуноски - управител.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 1399/2001. (42)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 1299/2001 од 30.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 013729, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговско друштво за производство, услуги, транспорт и трговија "СИ-НИ" увоз-извоз, Македонски Брод - ДОО, Македонски Брод, ул. "7 Септември" бр. 1.

Дејности: 22.14, 22.15, 22.22, 22.24, 22.25, 22.31, 22.32, 22.33, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 70.31, 72.60, 74.84, 92.33, 92.34, 93.02, 93.04, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, продажба на стоки од консигнациони складишта за странски стоки, реекспорт, малограничен промет.

Снежана Андреска, управител на друштвото со неограничена одговорност во рамките на запишаните дејности. Полни овластувања, полна одговорност.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 1299/2001. (43)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 1387/2001 од 5.12.2001 година, во регистарска влошка бр. 013817, го запиша во трговскиот регистар основањето на Производно, трговско и услужно друштво ДАНАМК увоз-извоз Прилеп ДОО Прилеп, ул. "Кичевско Чаде" бб.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41, 01.41/1, 01.41/2, 01.41/3, 01.42, 02.02, 05.01, 05.02, 15.11, 15.12, 15.13, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.61, 15.62, 15.71, 15.72, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.96, 15.97, 15.98/1, 15.98/2, 17.30, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.54, 19.30, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.21, 21.22, 21.23, 22.15, 24.30, 24.51, 24.52, 24.66, 25.21, 25.22, 25.23, 26.52, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.65, 26.66, 26.70, 26.81, 26.82/2, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.40, 36.63, 40.30, 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.31, 45.32, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16,

51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.10, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.23, 63.30, 63.40, 64.20, 65.12/3, 65.21, 65.23, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 74.15, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.40, 74.70, 74.82, 74.84, 92.33, 92.61, 92.62, 92.72, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт на стоки и патници, малограничен промет, реекспорт, меѓународна шпедиција, посредување и застапување во прометот со стоки и патници, продажба на стоки од консигнациони складишта на странска роба.

Во правниот промет со трети лица Производно, трговско и услужно друштво ДАНАМК увоз-извоз Прилеп ДОО Прилеп, ул. "Кичевско Чаде" бб, настапува во свое име и за своја сметка.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка со полни овластувања. Друштвото во правниот промет со трети лица одговара со целиот свој имот.

Управител: Сашо Дранго од с. Белче, Демир Хисар со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Основната главница на друштвото изнесува 2.600 евра или 158.600,00 ден. во предмети според извештај на вешто лице проценител. Секој од основачите, содружници во основната главница учествува подеднакво со по 1/2 или 1.300 евра или 79.300,00 ден.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 1387/2001. (44)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 1342/2001 од 23.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 013772, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за трговија, производство, угостителство и превоз увоз-извоз АЛ-ГО Комерц Трајче, ДООЕЛ Кичево, ул. "11 Септември" бр. 39.

Дејности: 52.11 - Трговија на мало во продавници претежно со храна, пијалаци и тутун, 01.21, 01.22/1, 15.12, 15.13, 15.32, 15.51, 15.52, 15.61, 15.71, 15.81, 15.89, 21.12, 21.23, 21.25, 50.30/2, 50.40/1, 51.33, 51.53, 51.47, 51.54, 51.56, 51.70, 52.11, 52.12, 52.22, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 74.12, 74.14, 74.81, 74.82, 74.84, 95.00, откуп на печурки, шумски плодови и лековити билки.

Во правниот промет со трети лица Друштвото АЛ-ГО Комерц Трајче, ДООЕЛ Кичево, настапува во свое име и за своја сметка.

Лице за застапување на друштвото во внатрешниот и надворешниот промет е Гаврилоски Горан - управител во рамките на запишаните дејности.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица Друштвото одговара со свој имот. Основна главница на друштвото изнесува 2.600 ЕУР, во предмети проценети од овластен проценител.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 1342/2001. (45)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 1392/2001 од 5.12.2001 година, во регистарска влошка бр. 013822, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Трговското друштво за производство, трговија и услуги - ОЗИМ МИЗО - ДОО Охрид, ул. "Шар Планина" бр. 25, Охрид.

Седиште: Охрид, ул. "Шар Планина" бр. 25.

Содружници: Музафер Рашид и Сенија Рашид со договор од 03.12.2001 год.

Дејности: 36.21, 36.22, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 63.30, 63.40, 65.12/2, 65.12/3, 65.12/4, 65.21, 65.23, 67.11, 67.12, 67.13, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка - полни овластувања.

Друштвото во прометот со трети лица одговара со целиот свој имот - полна одговорност.

Лице овластено за застапување на друштвото - управител Музафер Рашид.

Основната главница изнесува 2.800 евра во денарска противвредност од 170.800 денари во предмети според приложено извештај од овластен проценител од кои двајцата содружници вложуваат по 1.400 евра.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 1392/2001. (46)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 1398/2001 од 5.12.2001 година, во регистарска влошка бр. 013828, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговец поединец за трговија на мало Јакимоски Ненад Бобан ЈАКИМОСКИ ул. "4-ти Јули" бр. 182/2-8, Кичево Т.П.

Упис на трговец поединец Јакимоски Ненад Бобан ЈАКИМОСКИ Т.П. Кичево, ул. "4-ти Јули" бр. 182/2-8.

Дејности: Трговија на мало со ЦД и компакт дискови, 52.11, 52.12, 52.26, 52.4, 52.47, 52.48, 52.50.

Овластен потписник без ограничување во рамките на запишаните дејности е Јакимоски Бобан.

Во правниот промет и односите со трети лица трговецот поединец истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара лично со целиот свој имот.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 1398/2001. (47)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 1400/2001 од 6.12.2001 година, во регистарска влошка бр. 013830, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Трговското друштво за градежни услуги, промет и трговија на големо и мало "ИНВЕСТРГАДБА-ИНЖЕНЕРИНГ" извоз-увоз Битола ДООЕЛ Битола ул. "Солунска" бр. 135а.

Основач: Владимир Дурацоски од Струга, ул. "Науумоски Борче" бр. 6.

Седиште: ул. "Солунска" бр. 135а, Битола.

Дејности: 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 74.20/2, 74.20/3, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 15.31, 15.32, 15.33, 15.81, 18.21, 18.22, 18.23, 20.10/1, 20.30, 20.40, 21.21, 25.12, 26.21, 27.10, 27.21, 28.75, 28.11, 28.21, 28.22, 28.30, 29.71, 29.72, 37.10, 37.20, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.42/1, 51.42/2, 51.45, 51.46, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 51.11, 51.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.11, 55.12, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 63.21, 65.12/2, 73.10/2, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20/5, 74.40, 74.70, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, над-

ворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници, малограничен промет, реекспорт, меѓународна шпедиција, угостителски и туристички услуги, изведување на инвестициони работи во странство и отстапување на инвестициони работи на странско лице во Македонија.

Овластување на субјектот на уписот во правниот промет: полни овластувања.

Одговорности на субјектот на уписот во правниот промет: полни одговорности.

Лица овластени за застапување на субјектот на уписот: Снежана Димеска и Владимир Дурацоски.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 1400/2001. (48)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 1388/2001 од 4.12.2001 година, во регистарска влошка бр. 013818, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за трговија на големо и мало, производство и услуги "КАРЕ" ДООЕЛ увоз-извоз Кичево, ул. "Јанко Михајлоски" бр. 3.

Фирма: Друштво за трговија на големо и мало, производство и услуги "КАРЕ" ДООЕЛ увоз-извоз Кичево.

Седиште: ул. "Јанко Михајлоски" бр. 3.

Основач: Зоран Стефаноски.

Дејности: 01.11/3, 01.21, 01.22, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 15.71, 15.81, 15.81/1, 15.89, 18.24, 18.30, 19.10, 51.11, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.33, 51.47, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 60.24, 63.11, 63.12.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Зоран Стефаноски од Кичево - управител без ограничување.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 1388/2001. (49)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 1313/2001 од 6.12.2001 година, во регистарска влошка бр. 013743, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за трговија на големо и мало, производство и услуги "Бит трговија трејд" ДООЕЛ увоз-извоз Битола, ул. "Никола Тесла" бб, Битола.

Фирма: Друштво за трговија на големо и мало, производство и услуги "БИТ ТРГОВИЈА ТРЕЈД" ДООЕЛ увоз-извоз Битола.

Седиште: ул. "Никола Тесла" бб.

Основач: Љупчо Јовановски.

Дејности: 15.11, 15.81, 15.89, 15.93, 15.96, 15.98, 16.00, 17.40/2, 18.24, 20.51, 24.51, 24.52, 25.24, 26.15, 26.25, 26.82/2, 28.40, 28.75, 29.24, 36.63, 37.10, 37.20, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 70.20, 71.10, 71.21, 71.22, 71.23, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 74.12, 74.80, 74.82, 74.84, 93.02, 93.04, 93.05, 95.00.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

Друштвото во правниот промет со трети лица одговара со целиот свој имот.

Овластен потписник на друштвото со неограничени овластувања е Љупчо Јовановски од Битола.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 1313/2001. (50)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 1374/2001 од 30.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 013804, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија и услуги 2001 ОСКАРПЛАСТ Струга ДООЕЛ Струга, ул. "Дримени" бр. 9.

Основач: Хаџиевска Марина од Струга, ул. "Дримени" бр. 9.

Дејности: 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 18.24, 20.10/1, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 24.16, 24.17, 25.12, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.65, 26.66, 27.42, 28.11, 28.12, 28.21, 28.40, 28.52, 28.75, 33.10/2, 33.50, 34.30, 35.11, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.50, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 51.55, 51.53, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.45, 52.48, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 71.10, 71.21, 74.12, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.40, 74.84, 93.05.

Друштвото во надворешнотрговскиот промет ќе ги извршува дејностите: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, малограничен промет, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, туристички услуги, продажба на стоки од консигнациони складови на странски стоки.

Трговското друштво во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка со полни овластувања.

Трговското друштво во правниот промет со трети лица за преземените обврски во тој промет одговара со сите свои средства со полна одговорност.

Лице овластено за застапување на друштвото во рамките на запишаните дејности и во надворешнотрговскиот промет е Хаџиевска Марина - управител без ограничувања, кој е и основач на друштвото.

Основната главница на друштвото изнесува 2.700,00 евра или во денарска противвредност износ од 164.800,00 денари по извештај на овластен проценител.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 1374/2001. (51)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 1397/2001 од 5.12.2001 година, во регистарска влошка бр. 013827, го запиша во трговскиот регистар основањето на ЈТД на Друштвото за градежништво, трговија и услуги БАШКИМИ увоз-извоз Јусуфи Башким и др. ЈТД ул. "Рецо Рушит-Зајази" бр. 88, Кичево.

Дејности: 15.51, 15.61, 15.81, 20.10, 20.30, 20.40, 26.22, 26.25, 26.30, 26.40, 26.52, 26.61, 26.66, 26.81, 28.12, 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.24, 45.25, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 51.66, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.46, 51.42/2, 51.43, 51.45, 51.53, 51.51, 51.70, 52.11, 52.12, 52.22, 52.25, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.46, 52.72/1, 52.72/2, 55.30/1, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 72.30, 72.60, 74.81, 74.11, 74.12, 93.01, 93.05.

Основање на ЈТД БАШКИМИ.

Содружници Јусуфи Башким воедно и управител и Јусуфи Исмет.

Содружниците го вложуваат својот труд и залагање и одговараат лично и неограничено солидарно со целиот свој имот.

Во правниот промет и односите со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските содружниците одговараат лично со целиот свој имот.

Седиштето на друштвото ќе биде во Кичево, ул. "Рецо Рушит-Зајази" бр. 88.

Надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со Бугарија, Грција, Албанија и СРЈ, застапување на странски фирми, посредништво, консигнација, вршење на комисиони работи и реекспорт, меѓународен транспорт и шпедиција, изведување на градежни работи во странство, изведување на инвестициони работи во странство.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 1397/2001. (52)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 1375/2001 од 30.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 013805, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за трговија, инженеринг и консалтинг услуги ИС Охрид ДООЕЛ, Охрид, булевар Туристичка Мини Базар Гранит 15А.

Содружник на друштвото е Холмс Филип Мајкл, Германија.

Дејности: 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 80.42, 74.14, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 51.21, 51.22, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.56, 51.64, 51.70, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.23, 55.21/1, 55.21/2, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 63.11, 63.12, 65.12/3, 71.10, 71.21, 71.33, 74.13, 74.83, 74.84, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 65.21, 67.13, 65.12/4, 92.34, 92.72, 93.05, 74.40, 70.11, 70.12, 70.20, 71.22, 71.23, надворешнотрговски промет: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници, угостителски и туристички услуги, застапување на странски фирми, продажба на стоки на лизинг, лонг систем, реекспорт, малограничен промет, меѓународна шпедиција, продажба на стоки од консигнациони складови на странски стоки, изведување на инвестициони работи во странство и отстапување на инвестициони работи на странски лица во Р.Македонија.

Основачки влог во предмети од 2.650 евра.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка со полни овластувања.

Друштвото во правниот промет со трети лица за преземените обврски одговара со сите свои средства со полна одговорност.

Управител на друштвото со неограничени овластувања и во надворешно-трговски промет е содружникот Холмс Филип Мајкл.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 1375/2001. (53)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 1376/2001 од 30.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 013806, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за трговија, производство, угостителство и превоз, увоз-извоз ЉУЉИ-АФРОНА Имер Мустафоски ДООЕЛ Кичево, ул. "Охридска" бр. 54, Кичево.

Дејности: 01.11, 01.21, 01.41, 15.3, 15.31, 15.32, 15.33, 15.5, 15.51, 15.52, 15.8, 15.81, 16.00, 20.10, 36.1, 36.11, 50.20, 50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1,

50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.21, 51.22, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42, 51.53, 51.70, 52.11, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 55.1, 55.11, 55.12, 55.2, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.55, 60.21, 60.22, 60.28, 60.24, 63.12, 63.21, 68.12/2, 60.12/3, 92.00, 93.02, 93.05, откуп на печурки и други шумски плодови, полжави како и нивни пласман и преработка, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, шпедиција, посредување и застапување, консигнација, малограничен промет со СР Југославија.

Во правниот промет и односите со трети лица истапува во свое име и за своја сметка Друштвото, а за обврските одговара со целиот свој имот.

Имер Мустафоски - управител без ограничување во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 1376/2001. (54)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 2148/99 од 30.03.2000 година, во регистарска влошка бр. 008304, го запиша во трговскиот регистар претворањето на Друштвото за производство, промет и услуги Љупчо и Никола "МКФ УНИКОМЕРЦ" увоз-извоз Битола ДОО ул. "Солунска" бр. 216-б, Битола.

Скратен назив: Друштво за производство, промет и услуги "МКФ УНИКОМЕРЦ" Битола ДОО.

Дејности: 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 15.81, 15.85, 15.31, 15.32, 15.33, 15.84, 15.82/2, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.98/2, 15.71, 37.10, 37.20, 17.11, 17.21, 17.22, 29.71, 29.72, 52.11, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.12, 52.25, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/1, 52.48, 52.47, 52.26, 52.12, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.31, 51.34, 51.23, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.24, 51.54, 51.53, 51.55, 51.70, 51.35, 50.30/1, 50.40/1, 51.51, 51.70, 51.57, 55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 63.30, 63.12, 74.40, 74.13, 74.14, 74.20, 70.20, 74.84, 74.20/4, 92.33, 60.24, 63.21, 71.10, 71.21, 51.70.

Надворешнотрговски промет: услуги во меѓународниот транспорт на стоки и патници, малограничен промет, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, продажба на стоки во консигнациони складови на странски стоки.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Никола Фидановски - управител без ограничување во рамките на запишаните дејности.

Основната главница на друштвото изнесува 5.000 ДЕМ во предмети што ги презема друштвото од кои основната главница на содружникот Љупчо Фидановски изнесува 4.500 ДЕМ или 90%, а основната главница на содружникот Никола Фидановски изнесува 10% односно 500 ДЕМ.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 2148/99. (55)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 2863/99 од 6.04.2000 година, во регистарска влошка бр. 01009019, го запиша во трговскиот регистар претворањето на ПП во ДООЕЛ на Друштвото за трговија, производство и услуги "СА-ЈА" Александра ДООЕЛ увоз-извоз Битола ул. "Сава Ковачевиќ" бр. 35, Битола.

Дејности: 52.11, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.12, 52.25, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/1, 52.48, 52.47, 52.26, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 51.21, 51.31, 51.34, 51.23,

51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.24, 51.54, 51.53, 51.55, 51.70, 51.35, 50.30/1, 50.40/1, 74.12, 74.11, 74.40, 74.84, 74.13, 74.14, 63.30, 60.24, 63.21, 71.10, 71.21, 74.20/3, 50.20, 55.30, 55.40, 55.51, 55.52.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка со полни овластувања.

За обврските во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот со полна одговорност.

За управител на друштвото е именувана Александра Филиповска од Битола со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Истото лице е именувано за управител со неограничени овластувања за застапување на друштвото во работите на надворешнотрговскиот промет.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 2863/99. (56)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 4465/99 од 20.04.2000 година, во регистарска влошка бр. 01010630, го запиша во трговскиот регистар претворањето на ПП во ТД-ДООЕЛ на Трговското друштво за производство, услуги и трговија на Даница Стерјоска ДАЛМА ПРОМЕТ увоз-извоз Прилеп ДООЕЛ ул. "Климент Охридски" бр. 2/12, Прилеп.

Се врши претворање на ПП во ТД-ДООЕЛ од ПП приватно производно услужно трговско претпријатие увоз-извоз ДАЛМА ПРОМЕТ Прилеп во ТД-ДООЕЛ со:

Фирма: Трговско друштво за производство, услуги и трговија на Даница Стерјоска ДАЛМА ПРОМЕТ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, Прилеп.

Седиште: во Прилеп на ул. "Климент Охридски" бр. 2/12.

Се менува од: предмет на работењето: 01.21, 01.22, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.11, 01.12/2, 01.41, 02.02, 15.33, 15.61, 15.71, 15.81, 15.89, 17.40, 18.23, 20.30, 20.51, 24.30, 25.11, 26.40, 28.62, 36.12, 45.25, 45.34, 45.45, 50.20, 52.11, 52.31, 52.44, 52.45, 52.62, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 60.22, 60.23, 60.24, 52.21, 52.11, 52.12, 52.24, 52.42, 63.11, 63.12, 63.30, 70.31, 71.32, 71.33, 74.12, 74.13, 74.40, 74.70, 74.81, 74.82, 93.01, 93.02, 93.05, 85.13, 85.14, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, агенциски услуги во транспортот, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, продажба на стоки од консигнациони складови, малограничен промет со соседните земји, реекспорт.

Основна главница: основни средства-опрема во висина од 5.100 ДЕМ што единствениот содружник Стерјоска Даница ги внесува во друштвото, по проценка на овлас. проц. Танески Лаки.

Управување со друштвото: со друштвото управува единствен содружник кој е и управител: Стерјоска Даница од Прилеп.

Управител без ограничување во рамките на запишаните дејности.

Застапување на друштвото: Друштвото во правниот промет со трети лица и во надворешнотрговското работење го застапува управителот на друштвото: Стерјоска Даница од Прилеп.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 4465/99. (57)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 2509/99 од 4.04.2000 година, во регистарска влошка бр. 008666, го запиша во трговскиот регистар претворањето на ПП во ДООЕЛ на Трговското друштво за транспорт, градежништво, трговија и услуги Прентоски Наум ВЕКТОР Охрид ДООЕЛ ул. "Спас Банцов" бр. 4, Охрид.

Фирма: Трговското друштво за транспорт, градежништво, трговија и услуги Прентоски Наум ВЕКТОР Охрид ДООЕЛ.

Седиште: Охрид, ул. "Спас Банцов" бр. 4.  
Основач: Прентоски Наум.

Дејности: 60.21, 60.23, 60.24, 63.21, 71.10, 60.22, 45.21/1, 45.21/2, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.47, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.30, 55.11, 55.12, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 63.30, 63.40, 52.72/1, 52.72/2, 50.20, 28.52, 28.75, 52.74, 01.13/1, 52.11, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.12, 52.25, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.48, 52.26, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.31, 51.34, 51.23, 51.39, 50.30/1, 50.40/1, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.24, 51.54, 51.53, 51.65, 51.35, 51.70, 51.57, 52.44/1, 52.47, 60.21, 60.22, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка полни овластувања.

Друштвото во правниот промет со трети лица одговара со сиот свој имот, полна одговорност.

Управител на друштвото е Прентоски Наум.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 2509/99. (58)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 4660/99 од 11.12.2001 година, во регистарска влошка бр. 004493, го запиша во трговскиот регистар претворањето на Друштвото за трговија на големо и мало СИЈО Фанче ДООЕЛ Битола, ул. "Партизанска" бб.

Дејности: 52.24, 52.21, 52.22, 52.11, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.46, 52.44/1, 52.48, 52.47, 52.26, 52.12, 50.10, 51.21, 51.31, 51.34, 51.39, 51.41, 51.24, 51.54, 51.53, 51.55, 51.35, 50.10, 51.51, 51.70, 51.57, 02.01, 74.11, 72.30, 74.84, 74.70, 45.31, 45.41, 60.24, 70.20/2, 74.20/3, 74.13, 45.20/1, 25.22, 15.11, 01.11/1, 01.21, 15.12, 20.10/1, 63.30, 65.12/2, 65.12/3, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки, продажба на стоки од консигнациони складови за стоки, меѓународен транспорт на стоки и патници, угостителски и туристички услуги, изведување на инвестициони работи во странство и изведување на инвестициони работи на странско лице во земјата.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Мира Тасевска - управител без ограничување.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 4660/99. (59)

### ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ

Во регистарот на странски организации под реден бр. 1/2001, се врши упис на измената на подружницата во Република Македонија, на странската организација Натурсурсфорум Холанд (НРФ) Кралство Шведска, регистрирана со решение на овој суд Рег. со бр. 1/2001 од 24.01.2002 година, во однос на седиштето на подружницата, така што наместо Ресен, ул. "29-ти Ноември" бр. 57, се запишува Охрид, ул. "Охридаки" ламела J 4 како седиште на подружницата.

Од Основниот суд во Ресен, Рег. бр. 1/2001. (6045)

Се врши измена во решението Зг. бр. 23/2001 од 05.11.2001 година, со кое во регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд во Гостивар под

рег. бр. 23/2001 е запишано здружението на граѓани "Македонски форум за толеранција и солидарност" Гостивар, па наместо лице кое го претставува здружението се брише Димитар Спасеноски, а се запишува како лице кое го застапува здружението Трпески Александар од Гостивар. Се брише седиштето на здружението на ул. "С. Крстески" бр. 40, а се запишува седиштето на здружението ул. "Мара Угринова" бр. 47, Гостивар.

Од Основниот суд во Гостивар, Зг. бр. 23/2001.

(6048)

Основниот суд во Делчево со решение Рег. з.г.ф. бр. 24/1999 во регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша Хуманитарното и добротворно здружение на ромите "Кхам" од Делчево.

Основни цели и задачи на здружението се: остварување и заштита на уставно загарантираните човекови права, подобрување на економскиот, социјалниот, здравствениот и културниот статус на ромите, унапредување и заштита на семејните односи, како и подобрување и унапредување на воспитно образовното ниво на ромите во општината и пошироко.

Седиштето на здружението е во Делчево на ул. "Стар расадник" бб.

Лице овластено за претставување и застапување на здружението е Аксел Ахмедовски од Делчево.

Од Основниот суд во Делчево, Рег. з.г.ф. бр. 24/1999. (6051)

Основниот суд во Делчево со решение Рег. з.г.ф. бр. 2/2002 во регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша здружението Еколошко друштво "Дождовник" од Делчево.

Основни цели и задачи на здружението се: поттикнување и развивање на еколошката свест, разрешување на проблемите од еколошка природа заради зачувување и унапредување на животната средина и природата и развивање на еколошката култура кај населението.

Седиштето на здружението е во Делчево на ул. "Питу Гули" бр. 46.

Лице овластено за претставување и застапување на здружението е Љупчо Петровски од Делчево.

Од Основниот суд во Делчево, Рег. з.г.ф. бр. 2/2002.

(6054)

Основниот суд во Делчево со решение Рег. з.г.ф. бр. 25/1999 во регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша Здружението на одгледувачи на говеда "Семтал" од Делчево.

Основни цели и задачи на здружението се: остварување и усогласување на своите интереси, вршење на дејности и активности со цел за подобрување на млечноста, зоохигиената, организираниот откуп на говедарските производи и воведување на матично книговодство.

Седиштето на здружението е во Делчево на ул. "Индустриска" бб.

Лице овластено за претставување и застапување на здружението е Горан Вучковски од Делчево.

Од Основниот суд во Делчево, Рег. з.г.ф. бр. 25/1999. (6057)

Основниот суд во Делчево со решение Рег. з.г.ф. бр. 10/2001 во регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша Здружението на сопственици на моторни возила регистрирани во странство "Пијанец" од Делчево.

Основни цели и задачи на здружението се: уредување на заедничките прашања на членовите на здружението од општините Делчево и М. Каменица, кои се однесуваат на учество на возилата во сообраќајот во Р. Македонија и овозможување на нивни увоз и регистрација во Р. Македо-



нија, како и заради организиран заеднички настап пред органите на власта во Р. Македонија.

Седиштето на здружението е во Делчево на ул. "М. М. Брицо" бб.

Лице овластено за претставување и застапување на здружението е Александар Георгиев од Делчево.

Од Основниот суд во Делчево, Рег. з.г.ф. бр. 10/2001. (6059)

Основниот суд во Делчево со решение Рег. з.г.ф. бр. 18/1999 во регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша Здружението "Општински противпожарен сојуз" од Делчево.

Основни цели и задачи на здружението се: заштита од пожари преку превентивно и благовремено откривање и отстранување на сето она што допринесува до појава на пожари и оспособување на своите членови и граѓаните за гаснење на почетни пожари и омасовување на друштвото со нови членови.

Седиштето на здружението е во Делчево.

Лице овластено за претставување и застапување на здружението е Драго Стоименовски од Делчево.

Од Основниот суд во Делчево, Рег. з.г.ф. бр. 18/1999. (6062)

Основниот суд во Делчево со решение Рег. з.г.ф. бр. 7/2001 во регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша Здружението на одгледувачи на овци "Млечен пат" од М. Каменица.

Основни цели и задачи на здружението се: унапредување на производството на овци и производите од нив, разгледување и решавање на прашањата за нелојалната конкуренција, претставување на интересите на членовите на здружението, запознавање на членовите со актуелните состојби и развојни перспективи, заеднички настап на пазарот, зајакнување на положбата на сточарите, како и соработка со други слични здруженија.

Седиштето на здружението е во с. Тодоровци, М. Каменица.

Лице овластено за претставување и застапување на здружението е Владо Стоименовски од М. Каменица.

Од Основниот суд во Делчево, Рег. з.г.ф. бр. 7/2001. (6064)

Основниот суд во Делчево со решение Рег. з.г.ф. бр. 16/1999 во регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша Здружението "Југогутун" од Делчево.

Основни цели и задачи на здружението се: заштита од пожари преку превентивно и благовремено откривање и отстранување на сето она што допринесува до појава на пожари и оспособување на своите членови граѓани за гаснење на почетни пожари и омасовување на друштвото со нови членови.

Седиштето на здружението е во Делчево.

Лице овластено за претставување и застапување на здружението е Слободан Китановски од Делчево.

Од Основниот суд во Делчево, Рег. з.г.ф. бр. 16/1999. (6065)

Основниот суд во Делчево со решение Рег. з.г.ф. бр. 17/1999 во регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша Доброволното противпожарно здружение "Фротирка" од Делчево.

Основни цели и задачи на здружението се: заштита од пожари преку превентивно и благовремено откривање и отстранување на сето она што допринесува до појава на пожари и оспособување на своите членови граѓани за гаснење на почетни пожари и омасовување на друштвото со нови членови.

Седиштето на здружението е во Делчево.

Лице овластено за претставување и застапување на здружението е Војчо Курчиски од М. Каменица.

Од Основниот суд во Делчево, Рег. з.г.ф. бр. 17/1999. (6067)

Основниот суд во Делчево со решение Рег. з.г.ф. бр. 8/2001 во регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша Здружението "Бамби" од Делчево.

Основни цели и задачи на здружението се: ширење и остварување на економски, социјални, културни, хуманитарни, образовни, спортски и др. права, интереси и уверувања, како и унапредување и заштита на правата на децата и младите.

Седиштето на здружението е во Делчево на ул. "Кирил и Методи" бр. 29.

Лице овластено за претставување и застапување на здружението е Орце Тодоровски од Делчево.

Од Основниот суд во Делчево, Рег. з.г.ф. бр. 8/2001. (6069)

Основниот суд во Делчево со решение Рег. з.г.ф. бр. 9/2001 во регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша Здружението "Граѓанин" од Делчево.

Основни цели и задачи на здружението се: унапредување на културата на мирот, развивање и унапредување на меѓуетничката и културна соработка, поддршка на демократските процеси и транзиција на општеството и општествените вредности во демократски, помош на деца без родители, помош на самохрани родители, афирмација на идејата за правна држава и парламентарна демократија и др.

Седиштето на здружението е во Делчево на ул. "Никола Карев" бр. 15.

Лице овластено за претставување и застапување на здружението е Орце Ристовски од Делчево.

Од Основниот суд во Делчево, Рег. з.г.ф. бр. 24/1999. (6071)

Основниот суд во Делчево со решение Рег. з.г.ф. бр. 6/2001 во регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша Здружението Кик боксинг клуб "АС" од Делчево.

Основни цели и задачи на здружението се: ширење и популаризација на кик-боксинг спортот, запознавање на членовите на клубот со техниките на кик-боксот, воспитување и изградување на членовите во вредни и успешни граѓани, негување на високи морални норми кај нив, подобрување на физичките способности на членовите, постигнување високи спортски резултати, афирмација на РМ преку спортот, корисно минување на слободното време.

Седиштето на здружението е во Делчево на бул. "Македонија" бр. 29-2/4.

Лице овластено за претставување и застапување на здружението е Горан Велков од с. Звегор.

Од Основниот суд во Делчево, Рег. з.г.ф. бр. 6/2001. (6074)

Основниот суд во Делчево со решение Рег. з.г.ф. бр. 1/1998 врши промена на името на здружението на граѓани "Одбојкарски клуб Партизанка" од Делчево. Новото име на здружението гласи: "Одбојкарски клуб Делчево" од Делчево.

Од Основниот суд во Делчево, Рег. з.г.ф. бр. 1/1998. (6075)

Основниот суд во Делчево со решение Рег. з.г.ф. бр. 23/1999 во регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша Здружението "Сојуз на инвалиди на трудот на РМ-Здружение на инвалиди на трудот" од Делчево и М. Каменица.

Основни цели и задачи на здружението се: самостојно согледување, следење, изучување, третирање, презентирање и предлагање решенија за разрешување на проблемите од областа на инвалидското осигурување, соработка со носителите на општествената заштита на инвалидите на трудот, соработка со Синдикатот, Фондот за ПИОМ и др. заинтересирани институции, насочување на активностите на инвалидите за развивање на форми за рекреација, ко-

ристење на одмор, културно забавни и спортски активности.

Седиштето на здружението е во Делчево на ул. "М. Тито" бб.

Лице овластено за претставување и застапување на здружението е Драган Миленковски од М. Каменица.

Од Основниот суд во Делчево, Рег. з.г.ф. бр. 23/1999. (6076)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации на Основниот суд во Гостивар под Рег. бр. 4/2002 се запишува Здружението за млади и спорт "Милениум" од Гостивар, со седиште на ул. "137" бр. 7А, а го застапува Александар Брезоски од Гостивар.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на: зближување и афирмација и помагање на младите, изнаоѓање, иницирање и избирање на форми, методи и содржини за популаризација на млади и спорт преку соодветни форми и методи, како што е и организирање семинари, состаноци и дискусии и друго.

Од Основниот суд во Гостивар, Зг. бр. 5/2002. (6091)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации што се води во Основниот суд во Крушево под реден број Рег. згф. 1/2002 од 26.02.2002 година, се запишува Здружението на одгледувачи на говеда "ТРСТЕНИК"-Крушево, со седиште во Крушево, со територија на делување општина Крушево и с. Житоше.

Здружението е со седиште во Крушево.

Здружението е со својство на правно лице со денот на запишувањето во регистарот 26.02.2002 година.

Од Основниот суд во Крушево, Рег. згф. бр. 1/2002. (6225)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации што се води во Основниот суд во Крушево под реден број Рег. згф. 2/2002 од 26.02.2002 година, се запишува здружението на граѓани под име: Друштво за едукација "АКАДЕМИК"-Крушево, со седиште во Крушево.

Здружението е со седиште во Крушево.

Здружението е со својство на правно лице со денот на запишувањето во регистарот 26.02.2002 година.

Од Основниот суд во Крушево, Рег. згф. бр. 2/2002. (6226)

Основниот суд Куманово во Куманово, со решението Зг. бр. 1/2002 од 25.01.2002 година, го запиша во трговскиот регистар Здружението на граѓани "ИЗВОР" со седиште во Куманово, плоштад "Маршал Тито" бр. 3.

Се запишува Здружение на граѓани "ИЗВОР" со седиште во Куманово, плоштад "Маршал Тито" бр. 3 во регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд во Куманово, под рег. бр. 217.

Основни цели и задачи, како и начин и облици на дејствување на Здружението на граѓани "ИЗВОР" од Куманово се насочени кон: залагање на здружението за изградба и подобрување на патна инфраструктура за подобрување на услови за живот на жители од рурални средини, со залагање за изградба на водоводна мрежа, канализација, телефонска мрежа, амбуланти, спортски објекти, пошумување на околина и зачувување на еколошка здрава средина и санации на културно историски споменици и создавање на нивната општествена економска положба од руралните средини.

Здружението на граѓани "ИЗВОР" има седиште во Куманово, плоштад "Маршал Тито" бр. 3.

Здружението на граѓани "ИЗВОР" од Куманово се здобива со својство на правно лице со денот на запишување во регистарот на 25.01.2002 година.

Од Основниот суд во Куманово, Зг. бр. 1/2002. (6228)

Основниот суд Куманово во Куманово, со решението Зг. бр. 29/2001 од 30.01.2002 година, го запиша во трговскиот регистар Здружението на граѓани за хуманитарни цели "СОЛИДАРНОСТ" со седиште во Куманово, ул. "Моша Пијаде" бр. 224/7.

Се запишува Здружение на граѓани за хуманитарни цели "СОЛИДАРНОСТ" со седиште во Куманово, ул. "Моша Пијаде" бр. 224/7 во регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд во Куманово, под рег. бр. 219.

Основни цели и задачи, како начин и облик на дејствување на Здружението на граѓани за хуманитарни цели "СОЛИДАРНОСТ" од Куманово се насочени кон: поставување и култивирање добротворни односи и хуманитарни чувства помеѓу луѓето, обезбедување добротворни односи и хуманитарни чувства помеѓу луѓето, обезбедување минимум egzистенција на семејства кога се во лоша материјална состојба, евиденција на семејства и лица кои имаат потреба за помош без разлика на национална, расна, верска припадност или јазик, ангажирање против секој вид насилства и грижа за одржување на околината од загаденост.

Здружението на граѓани за хуманитарни цели "СОЛИДАРНОСТ" има седиште во Куманово, ул. "Моша Пијаде" бр. 224/7.

Здружението на граѓани за хуманитарни цели "СОЛИДАРНОСТ" се здобива со својство на правно лице со денот на запишување во регистарот на 30.01.2002 година.

Од Основниот суд во Куманово, Зг. бр. 29/2001. (6229)

Основниот суд Куманово во Куманово, со решението Зг. бр. 6/2002 од 01.02.2002 година, го запиша во трговскиот регистар Здружението на жени "СИРМА" со седиште во Куманово, ул. "Боро Прџан" бр. 26.

Се запишува Здружение на жени "СИРМА" со седиште во Куманово, ул. "Боро Прџан" бр. 26, со скратен назив ЖЖ "СИРМА" Куманово, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд во Куманово, под рег. бр. 220.

Основни цели и задачи, како и начин и облици на дејствување на Здружението на жени "СИРМА" од Куманово се насочени кон: остварување со Устав утврдени права и слободи на граѓани во општината, а во тие рамки и на жените, застапеност на жената во сите сфери на јавниот живот, почитување на личноста и достоинството на жената, нејзин интегритет и рамноправност на половите, ослободување од сфаќање за потчинетост на жената, отстранување на сите облици на насилство над жената, стручно оспособување и работно ангажирање на жената во стопанството и другите дејности, унапредување и заштита на семејството, здравствена заштита на жената и биолошка репродукција, собирање на хуманитарна помош за населението и меѓуопштинска соработка.

Здружението на жени "СИРМА" има седиште во Куманово, ул. "Боро Прџан" бр. 26.

Здружението на жени "СИРМА" од Куманово се здобива со својство на правно лице со денот на запишување во регистарот на 01.02.2002 година.

Од Основниот суд во Куманово, Зг. бр. 6/2002. (6231)

Основниот суд Куманово во Куманово, со решението Зг. бр. 3/2002 од 24.01.2002 година, го запиша во трговскиот регистар Здружението на граѓани "ЗРАК" со седиште во Куманово на ул. "Киро Антевски" бр. 1.

Се запишува Здружението на граѓани "ЗРАК" од Куманово, со седиште во Куманово на ул. "Киро Антевски" бр. 1 во регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд во Куманово, под рег. бр. 216.

Основни цели и задачи, како и начин и облици на дејствување на Здружението на граѓани "ЗРАК" од Куманово се: подобрување на условите за животот и правата на жи-

телите од мултиетнички средини, образованието и воспитување на децата и младината, како и да создадат услови за постојано интензивна активност на жителите за унапредување на нивната општествено економска положба.

Здружението на граѓани "ЗРАК" од Куманово има седиште во Куманово, ул. "Киро Антевски" бр. 1.

Здружението на граѓани "ЗРАК" од Куманово се здобива со својство на правно лице со денот на запишување во регистарот на 24.01.2002 година.

Од Основниот суд во Куманово, Зг. бр. 1/2002.

(6233)

Се запишува во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Згф. бр. 6/2002 од 05.02.2002 година, здружението на граѓани со име Здружение на риболовци "Бојник"-Струмица, кое е основано заради унапредување, развој и заштита на спортскиот риболов.

Здружението ќе дејствува на територијата на општина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа на ул. "Тодор Чучков" бр. 24а, Струмица.

Од Основниот суд во Струмица, Згф. бр. 6/2002.

(5635)

Се запишува во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Згф. бр. 7/2002 од 18.02.2002 година, здружение на граѓани со име Здружение на граѓани симпатизери на спортот "Спорт"-Струмица кое е основано заради развивање на граѓански дејности и активности и анимирање на граѓани.

Здружението ќе дејствува на територија на општина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа на ул. "Климент Охридски" бр. 118, Струмица.

Од Основниот суд во Струмица, Згф. бр. 7/2002.

(5636)

Основниот суд во Гевгелија со решението Зг, бр. 1/02 од 7.02.2002 година, во регистарот на здруженија што се води во овој суд го запиша Здружението на жени "Миравци" од Миравци.

Цели и задачи: да создава услови и организиран настап на постојана и интензивна активност на жените, остварување на правата на жените утврдено со Уставот, целосно почитување на личноста на жената, нејзиниот интегритет, отстранување на сите облици на насилство над жената во согласност со документите на меѓународната заедница за основните човекови права и вредности и др.

Лице овластено за застапување: Наташа Зумрува од Миравци.

Од Основниот суд во Гевгелија, Зг. бр. 1/02.

(5637)

Со решението Згф. бр. 3/2002 од 28.01.2002 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации што се води при Основниот суд Штип, под реден број 3 за 2002 година се запишува:

Центар на Активности со Хумани Односи, Експрес-Сервис за поддршка на заедницата.

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. "Партизанска" бб, Штип, а здружението ќе дејствува на територија на општина Штип.

Од Основниот суд во Штип, Згф. бр. 3/2002.

(5643)

Основниот суд во Тетово објавува дека во регистарот на здруженија на граѓани и фондации при судот под Рег. згф. бр. 4/2002 се запишува Здружението на печалбари "ШПЕНДИ" од с. Ново Село II.

Работата и активностите на здружението е да создава услови за враќање на привремено вработените печалбари од странство во татковината, да се овозможи непречено

школување на децата на печалбарите во татковината, да поттикнува поорганизиран културен живот преку непосредни контакти, средби и други културни манифестации со културно уметнички друштва во странство и сл.

Седиштето на здружението е во с. Ново Село ИИ, а истото ќе делува на подрачјето на општина Боговиње.

Од Основниот суд во Тетово, Рег. згф. бр. 4/2002.

(5644)

## СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот суд во Прилеп со решението Ст. бр. 10/2002 од 21.02.2002 година, отвори стечајна постапка према должникот Друштво за производство, трговија и услуги Антон Алексоски ТРИГО ДООЕЛ-Прилеп, со седиште на ул. "Кузман Јосифоски" бр. 61, запишано во регистарската влошка бр. 0101111705?-8-03-000 на Основниот суд Битола со дејност друга трговија на мало во продавници со мешовита стока, жиро сметка 30002000008732 во Комерцијална банка АД Скопје Филијала Прилеп.

Стечајната постапка не се спроведува, но се заклучува поради тоа што должникот должи само на единствениот основач.

Од Основниот суд во Прилеп.

(6092)

Основниот суд во Прилеп, со решението Ст. бр. 16/2002 од 21.02.2002 година, отвори стечајна постапка према должникот Претпријатие за производство, услуги и трговија на големо и мало увоз-извоз ЈАБЛАН -Прилеп, запишано во регистарска влошка бр. 1-16682 на Окружниот стопански суд Битола, со дејност друга трговија со мешовити стоки, со жиро сметка 41100-601-46054 во Агенцијата за блокирани жиро сметки.

Стечајната постапка не се спроведува, но се заклучува поради немање имот.

Од Основниот суд во Прилеп.

(6093)

Основниот суд во Прилеп, со решението Ст. бр. 11/2002 од 31.01.2002 година, отвори стечајна постапка према должникот Производство и услуги увоз-извоз ТОРТЕ КОМЕРЦ Петрески Борис и др. ДОО-Прилеп, со седиште на ул. "Марксцова" бр. 97, запишан во регистарската влошка бр. 1-8468 01008379?-3-01-000 на Основниот суд Битола, со жиро сметка 41100-601-15783 во Агенцијата за блокирани жиро сметки.

Стечајната постапка не се спроведува, но се заклучува поради немање на имот за покривање на трошоците на постапката.

Од Основниот во Прилеп.

(6094)

Основниот суд во Прилеп со решението Ст. бр. 6/2002 од 31.01.2002 година, отвори стечајна постапка према должникот Земјоделско сточарска задруга СЛАВИЈА експорт-импорт-Прилеп, со седиште во с. Витолиште, запишан во регистарската влошка бр. 1-14332 на Окружниот стопански суд Битола, со предмет на работење сточарство, со жиро сметка 41100-601-25498 при Агенцијата за блокирани жиро сметки.

Стечајната постапка не се спроведува, но се заклучува поради немање имот.

Од Основниот суд во Прилеп.

(6095)

Основниот суд во Прилеп со решението Ст. бр. 9/2002 од 11.02.2002 година, отвори стечајна постапка према должникот Претпријатие во приватна сопственост за трговија на големо и мало и увоз-извоз РИМИНИ-Прилеп П.О., со седиште на ул. "Марксцова" бр. 44, запишан во регистарската влошка бр. 1-4521 на Окружниот стопански суд Битола, со дејност трговија на мало со обувки и предмети од

кожа, со жиро сметка 41100-601-10404 во Агенцијата за блокирани жиро сметки.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува, но се заклучува поради немање на имот.

Од Основниот суд во Прилеп. (6096)

Основниот суд во Прилеп со решението Ст. бр. 25/2002 од 21.02.2002 година, отвори стечајна постапка према должникот Претпријатие во приватна сопственост за производство, услуги и трговија на големо и мало увоз-извоз ИВ-ХИФ П.О., со седиште на ул. "Кузман Јосифовски" бр. 219, запишан во регистарската влошка бр. 1-7005 на Окружниот стопански суд Битола, со дејност производство на стока за широка потрошувачка и на други метални производи, со жиро сметка 4100-601-20007 во Агенцијата за блокирани жиро сметки.

Стечајната постапка не се спроведува, но се заклучува поради немање на имот.

Од Основниот суд во Прилеп. (6097)

Основниот суд во Прилеп со решението Ст. бр. 17/2002 од 7.02.2002 година, отвори стечајна постапка према должникот Трговец поединец за трговија на мало Николоски Спироски Божиноски НИЦО Крушево, со седиште на ул. "Партизанска" бр. 27, запишан во регистарската влошка бр. 01003196?-6-01-000 на Основниот суд Битола, со дејност трговија на мало во продавница претежно со храна, пијалаци и тутун, со жиро сметка 200000029530090 во Стопанска банка Филијала Крушево.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува, но се заклучува поради немање на имот.

Од Основниот суд во Прилеп. (6098)

Со решението на стечајниот совет при Основниот суд во Струмица под Ст. бр. 210/01 од 12.02.2002 година, е отворена стечајна постапка над должникот ДТТУ Авто-Комерц СН увоз-извоз Босилово, со жиро сметка 41300-601-56393 што се води при Агенцијата за немигрирани сметки Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот, заради што и се заклучува.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ", преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (6099)

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во Струмица под Ст. бр. 204/01 од 15.02.2002 година, е отворена стечајна постапка над должникот Трговец поединец Васе Ѓорѓи Стојанов тп с. Баница, Струмица, со жиро сметка 41300-601-62483 што се води при Агенцијата за блокирани сметки Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот, заради што и се заклучува.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ" преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (6100)

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во Струмица под Ст. бр. 189/01 од 12.02.2002 година, е отворена стечајна постапка над должникот ДТПУУ "Мина"

ДООЕЛ увоз-извоз Струмица, со жиро сметка 41300-601-18257 што се води при Агенцијата за немигрирани сметки, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот, заради што и се заклучува.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ", преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (6101)

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во Струмица под Ст. бр. 201/01 од 15.02.2002 година, е отворена стечајна постапка над должникот ДТ РЕИН увоз-извоз ДООЕЛ Струмица, со жиро сметка 41300-601-45864 што се води при Агенцијата за блокирани сметки Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот, заради што и се заклучува.

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ", преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (6102)

Со решението на стечајниот совет при Основниот суд во Струмица под Ст. бр. 159/01 од 13.02.2002 година, е отворена стечајна постапка над должникот ДПТУ увоз-извоз Агротика ДООЕЛ Струмица, со жиро сметка 41300-601-66601 што се води при Агенцијата за немигрирани сметки Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот, заради што и се заклучува.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ", преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (6103)

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во Струмица под Ст. бр. 214/01 од 08.02.2002 година, е отворена стечајна постапка над должникот ДПТУ увоз-извоз Стам ДООЕЛ од Ново Село, со жиро сметка 41300-601-43143 што се води при Агенцијата за немигрирани сметки Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот, заради што и се заклучува.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ" преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (6104)

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во Струмица под Ст. бр. 190/01 од 11.02.2002 година, е отворена стечајна постапка над должникот ЈТДПУТ Стефани, Јанковиќ Драгољуб и др. јтд Струмица, со жиро сметка 41300-601-71190 што се води при Агенцијата за немигрирани сметки Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот, заради што и се заклучува.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ", преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (6105)

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во Струмица под Ст. бр. 211/01 од 11.02.2002 година, е отворена стечајна постапка над должникот Трговец поединец Столе Ичев Стојан Митко тп Струмица, со жиро сметка 41300-601-78693, што се води при Агенцијата за блокирани сметки Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот, заради што и се заклучува.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ", преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (6106)

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во Струмица под Ст. бр. 208/2001 од 12.02.2002 година, е отворена стечајна постапка над должникот ДТ "КОМПАНИЈА БМВ" ДООЕЛ увоз-извоз Струмица, со жиро сметка 41300-601-59829 што се води при Агенцијата за немигрирани сметки Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот, заради што и се заклучува.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ", преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (6107)

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во Струмица под Ст. бр. 6/2002 од 20.02.2002 година, е отворена стечајна постапка над должникот ТП "ВИНС" увоз-извоз од Струмица, со жиро сметка 41300-601-36077 што се води при Агенцијата за блокирани сметки Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот, заради што и се заклучува.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ", преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (6108)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението на овој суд ИИ Ст. бр. 44/2002 од 20.02.2002 година, е отворена стечајна постапка над должникот Производно трговско претпријатие "ПЕКОПРОМ" ЦО експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. "Лука Геров" бр. 46-3/13 и жиро сметка 40120-601-117612, па истата не се спроведува и се заклучува. Отворената стечајна постапка над должникот Производно трговско претпријатие "ПЕКОПРОМ" ЦО експорт-импорт Скопје.

По правосилноста на решението, должникот да се избрише од регистарот на претпријатија на овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6129)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението II Ст. бр. 426/01 од 19.02.2002 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги "ТОРНАДО-ИНЖЕНЕРИНГ"

Акиф и Неим ДОО експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. "Радишанска" бр. 39, со жиро сметка 40100-601-394432 и регистарска влошка бр. 02028202?-03-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги "ТОРНАДО-ИНЖЕНЕРИНГ" Акиф и Неим ДОО од Скопје се заклучува.

По правосилноста на решението, должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (6130)

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 39/2002 од 22.02.2002 година над ДООЕЛ "Маркони Бубања Радован" Г. Оризари, Битола, дејност производство, со жиро сметка 500-0000001441-69 при ЗПП-Филијала Битола, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (6156)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 403/2001 од 27.02.2002 година се отвора стечајна постапка над должникот Производно трговско услужно претпријатие "ХИРИОН ТРАДЕ" експорт-импорт, со седиште во с. Буковиќ, со жиро сметка 40120-601-381661 и регистарска влошка бр. 1-67513-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот Производно трговско услужно претпријатие "ХИРИОН ТРАДЕ" експорт-импорт се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (6190)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение I. Ст. бр. 47/2002 од 18.02.2002 година е отворена стечајна постапка над должникот Производно, трговско и услужно претпријатие на големо и мало "МАФИ ПРОМ" ДОО експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. "Владимир Комаров" бр. 13/23 и жиро сметка 40100-601-296240 и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот ПТУПГМ "МАФИ ПРОМ" ДОО експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. "Владимир Комаров" бр. 13/23 и жиро сметка 40100-601-296240 се заклучува.

Да се објави оглас во "Службен весник на РМ" и на огласната табла во судот.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (6191)

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 47/2002 од 22.02.2002 година над ДООЕЛ "Арковерде Мариќа" Битола, ул. "Милтон Манаки" бр. 18, дејност услужна, со жиро сметка 40300-601-92500 при ЗПП-Филијала Битола, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (6220)

## ЛИКВИДАЦИИ

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1567/2002 од 22.02.2002 година, во регистарската влошка бр. 02008282?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар престанокот со работа на Агенцијата за економски услуги, маркетинг, информациски инженеринг и едукација АНГО Анастасија ДООЕЛ Скопје, ул. "Орце Николов" бр. 106-22, Скопје.

Престанок со работа и запишување на ликвидатор на: Агенција за економски услуги, маркетинг, информациски инженеринг и едукација АНГО Анастасија ДООЕЛ Скопје, ул. "Орце Николов" бр. 106-22, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (5688)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 805/2002 од 19.02.2002 година, во регистарската влошка бр. 02016023?-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар престанокот со работа на Друштвото за производство, монтажа и сервисирање на електротехнички производи ТЦ М-ТОМАКО Звонко и др. ДОО Скопје, ул. "Ванчо Мицков" бр. 97/13, Скопје.

Запишување на ликвидатор и престанок со работа на: Друштво за производство, монтажа и сервисирање на електротехнички производи ТЦ М-ТОМАКО Звонко и др. ДОО Скопје, ул. "Ванчо Мицков" бр. 97/13, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (5689)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 4736/2001 од 13.02.2002 година, во регистарската влошка бр. 02032716?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар ликвидаторот на Друштвото за превоз, трговија и услуги ИНТЕР-ТОП ДОО експорт-импорт Скопје, ул. "Гандиева" бр. 10-б.

Се запишува ликвидаторот Тимче Стаменов.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (5690)

Ликвидаторот Ефтим Петров од Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 50-3-4, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П.Трег. бр. 4225/2001, објавува дека Услужното угостителско трговско друштво СЕГ. НЕТ. Боривоје ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Луј Пастер" бр. 5-1-1 и со број на жиро сметка 40100-601-462960 отворена при ЗПП Филијала-Скопје е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од ликвидаторот. (5747)

Ликвидаторот Драгица Иванчикова од Скопје, со седиште на ул. "Дрезденска" бр. 15/II-12, Скопје, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П.Трег. бр. 1710/2000, објавува дека Друштвото за транспорт, производство, промет и услуги НИКИ-КОМЕРЦ Горѓи ДООЕЛ увоз-извоз, со број на жиро сметка 40120-601-190690 ЗПП Скопје, седиште с. Вучидол ул. "103" бб, Скопје е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 30 дена од денот на последната објава.

Од ликвидаторот. (5748)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението на овој суд I. Л. бр. 869/2000 од 07.22.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало "МЕДИЦИНСКА КНИГА" ЦО увоз-извоз Скопје, ул. "Ордан Попјорданов" бр. 28, со жиро сметка 40100-601-158542.

За ликвидатор се определува лицето Верка Николовска од Скопје со стан на ул. "Ордан Попјорданов" бр. 17.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (5749)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението на овој суд ИИ. Л. бр. 404/2001 од 09.01.2002 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Градежно трговско претпријатие "СПИДЕР ПЛАТИНУМ" ЦО Скопје, ул. "Гоце Стојчевски" бр. 3/1-3, со жиро сметка 40100-601-37191.

За ликвидатор се определува лицето Гостовиќ Жарко од Скопје со стан на ул. "Гоце Стојчевски" бр. 3/1-3.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (5750)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 3488/2001 од 31.01.2002 година, во регистарската влошка бр. 02034787?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар бришењето на Друштвото за производство, промет и услуги ЕВРО-ТЕКС увоз-извоз Дика ДООЕЛ Скопје, ул. "Антон Попов" бр. 2/1, Скопје.

Запишување на ликвидатор и престанок со работа на Друштвото ЕВРО-ТЕКС Дика ДООЕЛ Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (5858)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението на овој суд I. Л. бр. 421/2001 од 25.12.2001 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало "ТИС" ДОО-Скопје, ул. "Рудо" бр. 15, со жиро сметка 40100-601-211137.

За ликвидатор се определува лицето Стојан Донеvски од Скопје со стан на ул. "Методи Митревски" бр. 12/6-9.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6028)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението на овој суд I. Л. бр. 597/2000 од 14.02.2002 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Производно трговско претпријатие "СТОЈ ТРЕЈД" ДОО експорт-импорт Скопје, ул. "Сава Ковачевиќ" бр. 130, нас. Кисела Вода, со жиро сметка 40100-601-218783.

За ликвидатор се определува лицето Дивјакоска Транка од Скопје, нас. кисела Вода, со стан на ул. "Сава Ковачевиќ" бр. 130.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6029)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението на овој суд I. Л. бр. 37/2002 од 12.02.2002 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Прет-

пријатие за транспорт и трговија "КАБАС" експорт-импорт Скопје, ул. "Марко Орешковиќ" бр. 68, со жиро сметка 40100-601-224644.

За ликвидатор се определува лицето Пешевски Божи-дар од Скопје со стан на ул. "Марко Орешковиќ" бр. 68.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6030)

Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 47/2001 од 22.02.2002 година отвори ликвидациона постапка над Претпријатието за производство и трговија на големо и мало "СОКОЛ" ДОО увоз-извоз Штип и истата поради немање на имот се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (6034)

Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 19/2002 од 22.02.2002 година отвори ликвидациона постапка над Друштвото за трговија, производство и услуги Вассора компани увоз-извоз ДООЕЛ Босилово и истата поради немање на имот се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (6035)

Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 27/2002 од 22.02.2002 година отвори ликвидациона постапка над ПТП "ГОРИЦА" с. Амзабегово, Св. Николе и истата поради немање на имот се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (6036)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението на овој суд П. Л. бр. 22/2002 од 05.02.2002 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за внатрешен и надворешен промет "Н. Б. А-КО-МЕРЦ" ЦО Скопје од Скопје, ул. "Џон Кенеди" бр. 39-2/17, со жиро сметка 40100-601-69185.

За ликвидатор се определува лицето Никола Илиевски од Скопје, со стан на бул. "Октомвриска Революција" бр. 12/1-8.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6281)

Основниот суд во Штип, објавува дека со решението Л. бр. 38/2002 од 19.02.2002 година, се отвора ликвидациона постапка поднесена од Друштвото за производство и трговија на големо и мало Сампсон увоз-извоз ДООЕЛ Кочани, но истата не се спроведува бидејќи должникот не располага со имот за покривање на трошоците на постапката.

Ликвидационата постапка над Друштвото за производство и трговија на големо и мало Сампсон увоз-извоз ДООЕЛ Кочани се заклучува.

По правосилноста на решението ликвидациониот должник да се брише од судскиот регистар при овој суд.

Од Основниот суд во Штип. (6155)

Ликвидаторот Сабит Алијевски од Скопје, ул. "Пандил Шишков" бр. 7/3, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П. Трег. бр. 2601/2001, објавува дека Друштвото за производство, градежништво, трговија и услуги МАГНУМ-МГ Бране ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Народен Фронт" бр. 13/5, Скопје и со број на жиро сметка 40100-601-443914 отворена при ЗПП Филијала-Скопје е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 90 дена од денот на последната објава.

Од ликвидаторот. (6193)

Ликвидаторот Сабит Алијевски од Скопје, ул. "Пандил Шишков" бр. 7/3, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П. Трег. бр. 3022/2001, објавува дека Друштвото за трговија и услуги ИНТЕРТЕХНА ДООЕЛ Скопје, ул. "Владимир Комаров" бр. 6/2-16, Скопје и со број на жиро сметка 40100-601-475817 отворена при ЗПП Филијала-Скопје е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 90 дена од денот на последната објава.

Од ликвидаторот. (6194)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението П. Л. бр. 280/2001 донесено од овој суд на 22.02.2002 година, е завршена ликвидација над Организација-ординација по општа стоматологија "ДР. МИЛОКЕВ-СКИ" ЦО Скопје, со седиште на ул. "Иван козаров" бб, локал бр. 16 и жиро сметка 40100-603-23082 и истото се брише од регистарот на овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6192)

Ликвидаторот Ефтим Петров од Скопје, бул. "Ј. Сандански" бр. 50-3-4, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П. Трег. бр. 3324/2001 од 06.02.2002 година, објавува дека Друштвото за трговија и услуги ВИЗИОНАР Горге ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Народен Фронт" бр. 31-31 и со број на жиро сметка 40100-601-56832 отворена при ЗПП Филијала-Скопје е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од ликвидаторот. (6279)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението на овој суд П. Л. бр. 52/2002 од 22.02.2002 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско претпријатие за промет на мало и големо "МОНАКО" експорт-импорт ц.о. од Скопје, ул. "Солунска" бр. 1 а, со жиро сметка 40100-601-226488.

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров од Скопје, со стан на бул. "Јане Сандански".

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6280)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението на овој суд П. Л. бр. 74/2001 од 03.04.2001 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Договорно претпријатие за градежни, занатски и транспортни услуги "КАРПОШ ГРАДБА" Скопје од Скопје, ул. "4-ти Јули" бр. 129, со жиро сметка 40120-601-22342.

За ликвидатор се определува лицето Стефановска Звезда од Скопје, со стан на ул. "Октомвриска Революција" бр. 12/3-1.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6282)

Ликвидаторот Елисавета Миновска од Скопје, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П. Трег. бр. П.Л. бр. 410/2001, објавува дека Претпријатието за трговија и услуги "ДОМУС" ДОО експорт-импорт Скопје, со број на жиро сметка 40100-601-299877 отворена при ЗПП Филијала-Скопје е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од ликвидаторот. (6135)

## НОТАРСКИ ОГЛАСИ

Се продава земјоделско земјиште, идеален дел 1/4 од: К.П. бр. 747, план 4, скица 7, во м.в. "Село" овошна градина, класа 1, површина 550м<sup>2</sup>, заведена во Поседовен лист бр. 157 за КО Режановце, на име Трајковски Гимнас од Куманово, за купопродажна цена од 80,00 денари по метар квадратен.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Марјан Коцевски од Куманово, ул. "11 Октомври" бр. 4. (5571)

Сопственикот Бериша Џемшит од Скопје, ул. "Места" бр. 15, својата недвижност-нива, 5 класа со површина од 3108м<sup>2</sup>, во м.в. "Јурија" на К.П. бр. 353/7, КО Визбегово, според Поседовен лист број 300, ја продава за 120,00 денари за 1м<sup>2</sup>.

Се повикуваат сопствениците на граничните парцели чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ирфан Јонузовски, општина Чаир, Скопје, ул. "2 Македонски Бригади" број 54. (5573)

Сопственикот Младеновска Севда од Скопје, ул. "Едвард Кардељ" бр. 18, недвижност-нива, 5 класа, со површина од 1917м<sup>2</sup>, во м.в. "Бучало", на К.П. бр. 306/1, КО Визбегово, според Поседовен лист број 561, ја продава за 120,00 денари за 1м<sup>2</sup>.

Се повикуваат сопствениците на граничните парцели чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ирфан Јонузовски, општина Чаир, Скопје, ул. "2 Македонски Бригади" број 54. (5575)

Се продава недвижен имот-земјоделско земјиште, и тоа идеален дел од 1/4, од нива, класа 2, за КО Битола на м.в. "Гургур", со вкупна површина од 604м<sup>2</sup>, на К.П. бр. 10947, запишани во ПО бр. 10461 за КО Битола, сопственост на Стефановска Иконија од с. Будаково, а сега во Даниловград, Црна Гора, преку полномошникот Зулумовски Видан од Битола, ул. "Ениде Бардар" бр. 7, за вкупна купопродажна цена од 4.000 ДЕМ или денарска противвредност, износ од 124.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот мр-Веселинка Здравкова, Битола, ул. "Мечкин Камен" бр. 20. (5638)

Се продава земјоделско земјиште - лозје, кое лежи на КП бр. 1536, план 4, скица 9, место викано "Балтовица", класа 5 (петта), на КО Д. Соње, во вкупна површина од 790 (седумстотини и деведесет) м<sup>2</sup>, сопственост на Митов Бојан, ул. "Маршал Тито" бр. 194, Крива Паланка, евидентиран во Поседовен лист бр. 514, за вкупна купопродажна цена од 80.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство на купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Весна Стојчева, ул. "Иван Козаров" бр. 14, општина Кисела Вода, Скопје. (5757)

Се продава земјоделско земјиште - к.п. 1844, план 006, скица 011, м.в. "Османов Рид", катастарска култура 11000, кат. класа 3, површина 814 м<sup>2</sup>, заведен во Имотен лист бр. 18376 за КО Куманово на име Меметовиќ Муарем од Куманово, за купопродажна цена од 240 денари по метар квадратен.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.



Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Марјан Коцевски, од Куманово, ул. "11 Октомври" бр. 4. (5758)

Согласно член 14 од Законот за земјоделското земјиште на сите субјекти со право на првенство на купување, сопственикот Неделковски Томе, им нуди на продажба ливада 5 класа од вкупно 428 м<sup>2</sup>, устроена на КП 469, м.в. "Баки Брест", и нива 7 класа, м.в. "Село" од вкупно 2329 м<sup>2</sup>, устроена на КП 1720, двете на план 9, скица 11, запишани во ПЛ бр. 385, за КО Црешево под следните услови:

Недвижноста продавачот ја нуди за вкупна цена од 400.000,00 денари. Рокот за плаќање е веднаш на денот на заверката на договорот кај нотар. Купувачот го плаќа данокот на промет и трошоците за пренос на недвижноста.

Изјавите за прифаќање на понудата, во писмена форма да ги достават до нотарот Верица Симоновска Синадинова, ул. "Цон Кенеди" бб, Скопје, во рок од 30 дена сметано од денот на огласувањето на оваа понуда. (5759)

Нотарот Ленка Панчевска, со службено седиште во општина Чаир, ги известува сопствениците на граничните парцели со парцелата КП бр. 1558, нива петта класа во место викано "Штитије" со површина од вкупно 3005 м.кв. КО Глуво Бразда дека сопственикот наведената парцела, Палевски Ангеле со живеалиште во с. Глуво, Скопје ја продава наведената парцела по цена од 100 денари по еден метар квадратен. Доколку наведените лица сакаат да го користат предимственото право за купување предвидено во Законот за земјоделско земјиште, потребно е во рок од 30 дена од објавување на овој оглас, да ја депонираат купопродажната цена во нотарски депозит. Во спротивно продавачот ќе ја продаде на друг купувач. (5756)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: нива на КП 906 на место викано "Каменче" кл. 3 во површина од 1966 мкв, заведен во Поседовен лист бр. 697 за КО Љубојно, сопственост на продавачот Слободанка Спиро Бешлиќ, од Битола, за цена од 100.000,00 денари.

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопственици и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ресен. (5653)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: 2/8 (две идеални осмини) и тоа по 1/8 (една идеална половина) од својата 1/2 (една идеална половина) од овошна градина на КП 46 дел на место викано "Рот" кл. 4 во површина од 2261 мкв, заведена во Поседовен лист бр. 49, за КО Коњско, сопственост на продавачот Тасевски Кире Драган од Ресен, за цена од 10.000,00 денари.

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопственици и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ресен. (5654)

Се продава земјоделско земјиште и тоа 14/20 идеален дел од КП бр. 34/64-2 нива 6 од класа на м.в. "ГРУДАЈЦА" во површина од 3250 м<sup>2</sup> (или на лице место површина од

2280 м<sup>2</sup>) запишана во П.Л. бр. 2323 за КО Бањица, сопственост на Милчески Милчев Кузман од Гостивар, за купопродажна цена од 514.838.00 (петстотини четиринаесет илјади осумсто триесет и осум денари).

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од Законот за земјоделското земјиште ("Службен весник на РМ" бр. 25/1998) имаат право на првенствено купување, (заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава) во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Зулфикар Сејфулаи од Гостивар, кеј. "Братство" бр. 5-А. (5655)

Се продава земјоделско земјиште и тоа 14/20 идеален дел од КП бр. 34/64-1 нива 6 од класа на м.в. "ГРУДАЈЦА" во површина од 3250 м<sup>2</sup> (или на лице место површина од 2280 м<sup>2</sup>) запишана во П.Л. бр. 2323 за КО Бањица, сопственост на Милческа вл. Јосиф Љубица од Гостивар, за купопродажна цена од 514.838.00 (петстотини четиринаесет илјади осумсто триесет и осум денари).

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од Законот за земјоделското земјиште ("Службен весник на РМ" бр. 25/1998) имаат право на првенствено купување, (заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава) во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Зулфикар Сејфулаи од Гостивар, кеј. "Братство" бр. 5-А. (5656)

Се продава земјоделско земјиште-овошна градина, К.П. бр. 1312, м.в. "Дуканџика", класа 2, со површина од 17,05 ари во КО Василево, сопственост на Голубовски Бојан од Струмица, бул. "Маршал Тито" бр. 20-1/6, за цена од 102.300,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавата за прифаќање на понудата да ја достават до нотарот Верица Панова од Струмица, ул. "Ленинова" бб. (6077)

Се продава земјоделско земјиште во КО Неготино-вон, парцела број 2532 во м.в. "Брестин Дол", нива со површина од 6161 м<sup>2</sup>, сопственост на Димов Јордан од Неготино, ул. "Маршал Тито" број 75 и Ристова Горица од Неготино, ул. Никола Петров" број 14. Цена на продажбата 37.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавата за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Маршал Тито" број 138. (6078)

Се продаваат 3/7 (три идеални седмини) од земјоделско земјиште, катастарска култура нива, К.П. бр. 107, во м.в. "Кланојца", класа 6, со вкупна површина од 2886 м<sup>2</sup>, заведена во Поседовен лист број 973 за КО Селце, за цена од 10.000,00 денари, сопственост на Илиески Зоран од Прилеп, ул. "Мариовска" бр. 19.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со горенаведената парцела, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенствено купување.

Изјавата за прифаќање на понудата да ја достават до нотарот Трајко Маркоски од Прилеп, ул. "Сотка Горѓиоски" бб. (6079)

Се продава земјоделско земјиште-неплодно на К.П. бр. 1/18, план 6, скица 45, м.в. "Наков Рид" со површина од 756м<sup>2</sup>, во КО Конско, сопственост на Наков Ангел од Гевгелија, за цена од 30.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавата за прифаќање на понудата да ја достават до нотарот Нада Прочкова, ул. Скопска" бр. 6, Гевгелија. (6080)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: нива на К.П. бр. 1251 на м.в. "Влашки", класа 3, со површина од 3139м<sup>2</sup>, заведена во Поседовен лист бр. 39 за КО Царев Двор, сопственост на продавачот Таневски Владе Крсте од с. Царев Двор-Ресен, за цена од 100.000,00 денари.

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопственици и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавата за прифаќање на понудата да ја достават до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Мите Богоевски" бб, Ресен. (5996)

Се продава земјоделско земјиште, катастарска култура, нива на К.П. бр. 1942 во м.в. "Тополка", класа 2, со површина од 6175м<sup>2</sup>, заведена во Имотен лист број 721 за КО Варош, за цена од денарска противвредност на 2 германски марки за еден метар квадратен, сопственост на Шукуроски Благоја од Прилеп, ул. "Гога Јанкулоски" бр. 17.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со погоренаведената парцела во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенствено купување.

Изјавата за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Трајко Маркоски од Прилеп, ул. "Сотка Горѓиоски" бб. (5997)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: нива, на К.П. бр. 1683 на м.в. "Село", со површина од 36,52 ари во КО Дрмени, заведена во ПЛ бр. 788, сопственост на лицето Стефановски Д. Љупчо од с. Дрмени-Ресен, за вкупна цена од 186.000,00 денари.

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопственици и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавата за прифаќање на понудата да ја достават до нотарот Мексуд Максуд од Ресен, ул. "Ленинова" бр. 67, Ресен. (5999)

Се продава земјоделско земјиште во КО Кавадарци1 (вон), К.П. бр. 9086, план 019, м.в. "Копачот", катастарска

култура 14100-лозје, класа 5, со вкупна површина од 2254м<sup>2</sup> и КО Кавадарци1 (вон), К.П. бр. 9151, план 019, скица 019, м.в. "Копачот", катастарска култура 11000-нива, класа 6, со вкупна површина од 2223м<sup>2</sup>, во сопственост на Петкана Камчева од Кавадарци, евидентирано во Имотен лист бр. 3391 издаден од Државниот завод за геодетски работи, одделение за премер и катастар, за цена од 200.000,00 денари.

Се повикуваат сопствениците, заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето кое што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавата за прифаќање на понудата да ја достават до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кавадарци. (6001)

Се продава земјоделско земјиште во: КО Ваташа, К.П. бр. 3918, дел 1, план 020, скица 006, м.в. "С. Пинџур", катастарска култура-пасиште, класа 4, со вкупна површина од 74м<sup>2</sup>, во сопственост по 1/2 идеален дел на Ристо и Благој Јорданови од с. Ваташа, Кавадарци, евидентирано во Имотен лист бр. 760, издаден од Државниот завод за геодетски работи, одделение за премер и катастар Кавадарци, за цена од 200,00 денари за еден метар квадратен.

Се повикуваат сопствениците, заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето кое што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавата за прифаќање на понудата да ја достават до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кавадарци. (6009)

Се продава земјоделско земјиште-интензивно лозје на К.П. бр. 1992, план 36, скица 78, м.в. "Под Калуцково", класа 1, со површина од 4915м<sup>2</sup>, во КО Градец, сопственост на Шумкарова Велика, Невеселова Марија, Коколанска Цаџа сите од Удово и Трајкова Анка од Гевгелија, Андонова Гурѓа од Битола и Петрова Јордана од Неготино, за вкупна цена од 172.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавата за прифаќање на понудата да ја достават до нотарот Нада Прочкова, ул. "Скопска" бр. 6, Гевгелија. (6011)

Се продава земјоделско земјиште построено на К.П. број 1157, 1158 и 1159, план 3, скица7, на м.в. "Под Бунар", нива 7 класа, со вкупна површина од 1140м<sup>2</sup>, во КО Шишево, сопственост на Елизабета Кировска од Скопје, според Поседовен лист број 748 за КО Шишево, за цена од 240,00 денари за метар квадратен.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавата за прифаќање на понудата да ја достават до нотарот Мери Весова, на ул. "Горче Петров" бр. 10-а, локал 2, Скопје. (6032)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: нива, на К.П. бр. 1530 на м.в. "Порој", класа 4, со површина од 2161м<sup>2</sup>,

заведена во Имотен лист број 151 за КО Златари, сопственост на продавачот Анастасовска Славе Милица од Скопје, за цена од 60.000,00 денари.

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопственици и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавата за прифаќање на понудата да ја достават до нотарот Мексуд Максуд од Ресен, ул. "Ленинова" бр. 67, Ресен. (6090)

Се продава недвижен имот и тоа: лозје од 6-та класа, со површина од 792м<sup>2</sup>, што се наоѓа на К.П. бр. 579, и пасиште од 5 класа со површина од 120м<sup>2</sup>, двете на м.в. "Црнни Брегови", КО Маркова Сушица, сопственост на Петрушевски Добривоје од Скопје.

Се повикуваат сопствениците на парцелите што се граничат со наведената парцела во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", доколку се заинтересирани да ја купат гореопишаната недвижност писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Доколку не се јават во наведениот рок, истите го губат правото на првенствено купување на предметната недвижност.

Изјавата за прифаќање на понудата да ја достават до нотарската канцеларија на нотарот Снежана Сарцовска од Скопје, ул. "Иван Козаров" бр. 24, лок. 23 (ДТЦ "Стара Рампа"). (6133)

Се продава една половина идеален дел односно северната реална половина од К.П. бр. 903, КО Орешани, чија вкупна површина изнесува 33 ари и 17м<sup>2</sup>, евидентирана во Имотен лист бр. 229, КО Орешани, за цена од 100.000,00 денари.

Се повикуваат соседите и сосопствениците во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", да се изјаснат за прифаќање на понудата, до продавачот Асен Ивановски од Скопје, ул. "Париска" бр. 4-6. Предмет на продажбата е половина од парцелата. (6132)

## МАЛИ ОГЛАСИ

### Се огласуваат за неважни следниве документи:

Пасош бр. 1500170 на име Јолакоски Стојан, с. Оровник, Охрид. (5681)

Пасош бр. 589529 издаден од УВР-Тетово на име Исљами Музафер, ул. "Јордан Златановски" бр. 57, Тетово. (6170)

Пасош бр. 0347568 издаден од УВР-Крива Паланка на име Николовски Звонко, с. Осиче, Крива Паланка. (6171)

Пасош бр. 1354462 издаден од УВР-Скопје на име Измит Ибиши, ул. "20" бр. 86, с. Сарај, Скопје. (6172)

Пасош бр. 1314310/99 издаден од УВР-Тетово на име Колевски Никола, ул. "Д. Г. Кара" бр. 36/9, Тетово. 6173

Пасош бр. 1644413 издаден од УВР-Скопје на име Чукоски Беадин, ул. "Виничка" бр. 46, Скопје. (6174)

Пасош бр. 684757 издаден од УВ-Скопје на име Демирова Цева, ул. "Диме Мечето" бр. 32, Скопје. (6175)

Пасош бр. 1009866 издаден од УВР-Скопје на име Чукески Нусрет, ул. "Виничка" бр. 46, Скопје. (6176)

Пасош бр. 1490519 на име Ахмети Нердије, с. Г. Строгомиште, Кичево. (6208)

Пасош бр. 1335307 на име Марковски Горан, с. Ново Коњарево, Струмица. (6213)

Пасош бр. 308561 на име Ибиши Сали, с. Слатино, Тетово. (6214)

Пасош бр. 1409692 на име Рамку Цемаил, Дебар. (6216)

Пасош бр. 828000 на име Абдил Ферати, с. Жеровјане, Тетово. (4402)

Пасош бр. 372694 на име Мерсоски Абдија, Дебар. 6085

Пасош бр. 0783487 на име Руци Рапе, Дебар. (6084)

Пасош бр. 1493460 Велкоски Тони, ул. "Радојца Нови-чик" бр. 400, Охрид. (1720)

Пасош бр. 1197130 на име Михајло Филипошки, ул. "Д. Наредникот" бр. 28, Прилеп. (6254)

Пасош бр. 862902 на име Изери Тасим, Струга. (6255)

Пасош бр. 1287869/99 издаден од УВР-Скопје на име Стефан Пулејковски, ул. "Ј. Сандански" бр. 81/2-15, Скопје. (6257)

Пасош бр. 854331 издаден од УВР-Куманово на име Арсиќ Лидија, ул. "11-ти Ноември" бр. 143-А, Куманово. (6258)

Пасош бр. 1274646 издаден од УВР-Скопје на име Садик Кемаљ, ул. "Славка Димкова" бр. 43, Скопје. (6259)

Пасош бр. 1321101/99 издаден од УВР-Велес на име Станковски Јован, ул. "Трајко Бошковски-Тарпан" бр. 27, Велес. (6260)

Пасош бр. 589389 издаден од УВР-Тетово на име Авдија Саџи, с. Добри Дол, Тетово. (6261)

Пасош бр. 0683911 издаден од УВР-Скопје на име Изероски Зенан, ул. "527" бр.13/4, нас. Колонија, с. Идризово, Скопје. (6262)

Пасош бр. 1300622/00 издаден од УВР-Крива Паланка на име Јакимовска Јованка, ул. "Херој Карпош" бр. 112, Крива Паланка. (6263)

Пасош бр. 812555/95 издаден од УВР-Скопје на име Ре-ка Неда, ул. "Хо Ши Мин" бр. 171, Скопје. (6264)

Пасош бр. 1099085/98 издаден од УВР-Скопје на име Василевска Татјана, ул. "Алексо Деминиевски" бр.23-4А, Скопје. (6265)

Пасош бр. 1331993 издаден од УВР-Куманово на име Сакипи Арсим, ул. "Х. Т. Карпош" бр. 83, Куманово. 6267

Пасош бр. 1267135 издаден од УВР-Тетово на име Исак Исмаили, с. Ново Село 2, Тетово. (6268)

Пасош бр. 1364302 на име Васевска Елизабета, ул. "Рударска" бр. 3-2/7, Мак. Каменица. (6256)

Пасош бр. 1341461 на име Бајрантари Илмија, с. Веле брдо, Гостивар. (6116)

Пасош бр. 1497085 на име Андреевски Ацо, с. Бареша-ни, Битола. (2779)

Пасош бр. 960003 на име Бајрами Атип, с. Бачишта Кичево. (6313)

Пасош бр. 1541690 на име Ташев Гоко, ул. "Б. Мила-динови" бр. 57, Неготино. (6316)

Пасош бр. 340211 на име Савевски Тони, Битола. (6318)

Пасош бр. 1309296/99 на име Алити Мусли, с. Гургурни ца, Тетово. (6319)

Пасош бр. 0531822 на име Бајрами Вера, Дебар. (6322)

Пасош бр. 1087308 на име Јегени Дритан, Дебар. (6323)

Пасош бр. 944922 на име Трбојевиќ Душан, ул. "5-та Партиска Конференција" бр. 13/10, Штип. (6324)

Пасош бр. 1291735/99 издадена од УВР-Скопје на име Јусуф Дураки, ул. "12" бр. 17, с. Сарај, Скопје. (6327)

Пасош бр. 1449301/00 издадена од УВР-Скопје на име Пауновски Мирослав, ул. "Илинденска" бр.28, с. Стајковци, Скопје. (6328)

Пасош бр. 1586257 издадена од УВР-Куманово на име Тони Петровиќ, с. Табановце, Куманово. (6329)

Пасош бр. 111631 издадена од УВР-Куманово на име Исмаилџи Авни, с. Слупчане, Куманово. (6330)

Пасош бр. 1226557 на име Селмани Фарук, с. Липково, Куманово. (5678)

Пасош бр. 1628465 на име Николовски Сашо, ул. "11 Октомври" бр. 100, Св. Николе (6212)

Пасош бр. 828086 на име Ембруш Тосуни, с. Гургурница, Тетово. (6371)

Пасош бр. 1189352 на име Лутви Мевљудин, ул. "112" бр. 1, Тетово. (6375)

Пасош бр. 1241368 издаден од УВР-Тетово на име Адеми Садри, с. Каменџане, Тетово. (6385)

Пасош бр. 1037110/97 издаден од УВР-Скопје на име Ди-лавер Ахмед, ул. "Алберт Станиќ" бр. 35, Скопје. 6386

Пасош бр. 1157533/98 издаден од УВР-Велес на име Ќускиев Максим, ул. "Којник" бр. 15, Велес. (6387)

Пасош бр. 0281154 издаден од УВР-Скопје на име Ре-цеп Марина, ул. "Џон Кенеди" бр. Б-10/3-11, Скопје. 6388

Пасош бр. 1176929/99 издаден од УВР-Куманово на име Хамадију Хесет, с. Опае, Куманово. (6389)

Пасош бр. 1275762/99 издаден од УВР-Велес на име Ете-мов Демшир, с. Сливник, Велес. (6390)

Пасош бр. 1020953/97 издаден од УВР-Скопје на име Ал-тене Мамудовска, ул. "Славеј Планина" бр. 277, Скопје. (6391)

Пасош бр. 212349/94 издаден од УВР-Скопје на име Јовановска Анѓа, бул. "АСНОМ" бр. 6-1/1, Скопје. 6392

Пасош бр. 1444055/00 издаден од УВР-Скопје на име Јовановска Љубка, бул. "АСНОМ" бр. 6-1/1, Скопје. 6393

Пасош бр. 742746/95 издаден од УВР-Скопје на име Сне-жана Ицковска Тодорова, бул. "АСНОМ" бр. 6-1/5, Скопје. (6394)

Пасош бр. 451916/94 издаден од УВР-Скопје на име Ка-ранфилов Панче, ул. "Методиј Митевски" бр. 13-2/19, Скопје. (6396)

Чекови од тековна сметка бр. 03585721 со бр. 004000309-1418, 0040003091429, 0040003091430 и бр. 0040003091435 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Богоевски Љубиша, Скопје. (6188)

Чекови од тековна сметка од бр. 0003006132424 до бр. 000-3006132431, бр. 0003006193711 и бр. 0003006201090 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Нечовски Кире, Скопје. (6189)

Чекови од тековна сметка бр. 05589157 од бр. 00070052-28692 до бр. 0007005228709 и бр. 0007005228690 издаде-ни од Комерцијална банка на име Ицовски Цветан, Скопје. (6278)

Чекови од тековна сметка бр. 00893628 со бр. 0012001633-830, 0012001633832, 0012001633834, 0012001633835, 001200-1633836 и бр. 0012001633837 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Златко Поповски, Скопје. 6336

Чекови од тековна сметка бр. 32762620 од бр. 1300065881-21 до бр. 130006588129 издадени од Комерцијална бан-ка на име Станкоски Ѓорѓи, Скопје. (6414)

Чекови од тековна сметка бр. 04668356 чек бр. 00500033-92743 и бр. 0110004587519 издадени од Комерцијална банка на име Линин Ефета, Скопје. (6415)

Тековна сметка издадена од Комерцијална банка АД- Скопје Филијала Охрид на име Бошалевски Ѓорѓи, Ох-рид. (6377)

Тековна сметка бр. 1505105 издадена од Комерцијална бан-ка АД Скопје на име Виолета Ајдинска Папазовска, Скопје. (6413)

Работна книшка на име Мифтари Рукије, Куманово. (6137)

Работна книшка на име Минур Нуредини, Куманово. (6138)

Работна книшка на име Милановски Миле, Куманово. (6139)

Работна книшка на име Станковски Момчило Куманово. (6140)

Работна книшка на име Иса Рамадани, Куманово. 6141

Работна книшка на име Боглевски Илија, Битола. 6142

Работна книшка на име Драган Стојанов, Штип. (6146)

Работна книшка на име Гане Митевски, Штип. (6147)

Работна книшка на име Пислевска Валентина, Скопје.

(6178)

Работна книшка на име Колачковска Наташа, Скопје.

(6179)

Работна книшка на име Златевска Билјана, Скопје. 6180

Работна книшка на име Јанев Лазо, Скопје. (6181)

Работна книшка на име Сладиновска Маја, Скопје. 6182

Работна книшка на име Шабани Имеровски, Велес. 6197

Работна книшка на име Димоски Киро, Прилеп. (6200)

Работна книшка на име Трпеска Нада, Мак. Брод. 6203

Работна книшка на име Хирије Шабани, Тетово. (6204)

Работна книшка на име Никола Петроски, Крушево.

(6217)

Работна книшка на име Нусред Ајдини, Куманово. 6227

Работна книшка на име Тодоровска Донка, Битола.

(6230)

Работна книшка на име Лазаркоски Николче, Охрид.

(6232)

Работна книшка на име Зимбери Фекрет, Куманово.

(6235)

Работна книшка на име Илијев Александар, Кочани.

(6237)

Работна книшка на име Илчо Крстев, Штип. (6240)

Работна книшка на име Радослав Молеровиќ, Штип.

(6241)

Работна книшка на име Узеири Узеир, Гостивар. (6248)

Работна книшка на име Исак Велии, Тетово. (6250)

Работна книшка на име Муареми Меваип, Тетово. 6251

Работна книшка на име Славка Таневска, Скопје. 6275

Работна книшка на име Сашо Ивановски, Кратово. 6292

Работна книшка на име Наков Оливер, Штип. (6296)

Работна книшка на име Мицева Звезда, Гевгелија. 6297

Работна книшка на име Котески Благоја, Прилеп. 6301

Работна книшка на име Шефат Ајдини, Струга. (6303)

Работна книшка на име Музафетка Мечоска, Мак. Брод. (6304)

Работна книшка на име Бурим Сејдини, Кичево. (6306)

Работна книшка на име Сами Рамадани, Тетово. (6307)

Работна книшка на име Амет Илџази, Тетово. (6308)

Работна книшка на име Димовска Соња, Охрид. (6315)

Работна книшка на име Љуан Бафтијар, Скопје. (6331)

Работна книшка на име Стојанов Роберт, Скопје. (6332)

Работна книшка на име Јаневски Далибор, Скопје. 6333

Работна книшка на име Наим Мурати, Куманово. 6346

Работна книшка на име Драгарски Јосиф, Битола. 6347

Работна книшка на име Милиќ Верица, Куманово.

(6349)

Работна книшка на име Новак Андонов, Кочани. (6352)

Работна книшка на име Наумоски Раде, Демир Хисар.

(6359)

Работна книшка на име Јусуфи Улбер, Струга. (6362)

Работна книшка на име Шаклеска Елизабета, Гости-вар. (6365)

Работна книшка на име Корососка Мара, Охрид. (6376)

Работна книшка на име Емилија Ангеловска, Скопје.

(6399)

Работна книшка на име Димовски Дејан, Скопје. (6400)

Работна книшка на име Шерефедин Ибраимовски, Скопје.

(6401)

- Работна книшка на име Неџмедин Џури, Скопје. (6402)  
 Работна книшка на име Кире Секулоски, Скопје. (6403)  
 Работна книшка на име Мемети Сефер, Скопје. (6404)  
 Работна книшка на име Кузмановска Елизабета, Скопје. (6405)  
 Воена книшка на име Тасев Сашо, Кратово. (6143)  
 Воена книшка на име Горан Стојковски, с. Побожје, Скопје. (6183)  
 Воена книшка на име Насер Ајра, Велес. (6198)  
 Воена книшка на име Ангел Јанев, Штип. (6239)  
 Воена книшка на име Јовановски Жарко, Скопје. (6276)  
 Воена книшка на име Јакимов Симо, Велес. (6199)  
 Воена книшка на име Ариф Јусуфи, Тетово. (6310)  
 Воена книшка на име Трајковски Данчо, Скопје. (6406)  
 Воена книшка на име Дејан Митевски, Скопје. (6407)  
 Воена книшка на име Симиќ Дејан, Скопје. (6408)  
 Свидетелство на име Коцевски Марјан, Куманово. 6136  
 Свидетелство за 8-мо одделение на име Шенур Зулфију, Куманово. (6144)  
 Свидетелство на име Георгиевски Кирчо, Делчево. 6145  
 Свидетелство за положен завршен испит за средно образование издадено од гимназија "Зефљуш Марку" на име Сабахате Жерка, Скопје. (6184)  
 Свидетелство за 8-мо одделение издадено од ОУ "Маршал Тито" с. Арачиново на име Мустафи Рагми, Скопје. (6186)  
 Свидетелство за 8-мо одделение издадено од ОУ "Маршал Тито" с. Арачиново на име Мустафи Нијази, Скопје. (6187)  
 Свидетелство на име Ајхан Спахо, Струга. (6202)  
 Свидетелство на име Исени Неџбедин, Тетово. (6205)  
 Свидетелство на име Бешети Рукије, Тетово. (6206)  
 Свидетелство за 8-мо одделение издадено од ОУ "Гоце Делчев"-Ресен на име Беличевски Благојчо, Ресен. (6219)  
 Свидетелство на име Илиевски Димче, Мак.Каменица. (6236)  
 Свидетелство за 4-то одделение на име Секулоска Љуба, Прилеп. (6243)  
 Свидетелство за 1, 2, и 3 година на име Паноски Ата-нас, Струга. (6247)  
 Свидетелство на име Венхар Лимани, Тетово. (6249)  
 Свидетелство на име Ибрахим Саитовиќ, Тетово. (6253)  
 Свидетелство за завршено средно образование издадено од Центар за образование и оспособување на возрастни "13 Ноември"-Скопје на име Шаботиќ Сенад, Скопје. (6272)  
 Свидетелство за 8-мо одделение издадено од ОУ "Маршал Тито" на име Филиповски Борис, Скопје. (6273)  
 Свидетелство издадено од Машински училишен центар-Скопје на име Николоски Гоце, Скопје. (6274)  
 Свидетелство за 2 година гимназија на име Фатон Ази-зи, Куманово. (6293)  
 Свидетелство за 6-то одделение на име Несрине Рецепи, Куманово. (6294)  
 Свидетелство за 6-то одделение на име Баки Рецепи, Куманово. (6295)  
 Свидетелство на име Фатиме Рамадани, Тетово. (6311)  
 Свидетелство на име Хајриз Кадриу, Тетово. (6312)  
 Свидетелства за 1, 2, 3 и 4 година издадени од гимназијата "Зефљуш Марку" на име Насер Сејдиу, Скопје. 4271  
 Свидетелства за 5 и 6 одделение издадени од ОУ "Дри-та" на име Шабани Имета, с. Рашче, Скопје. (14304)  
 Свидетелство за 5, 6, 7 и 8 одделение на име Фатлум Авдији, Куманово. (6348)  
 Свидетелство за 8-мо одделение на име Мухабере Османи, Куманово. (6350)  
 Свидетелство на име Ристов Бранко, Кочани. (6351)  
 Свидетелство за 8-мо одделение на име Нешева Лидија, Св. Николе. (6353)  
 Свидетелство на име Ибески Един, Прилеп. (6357)  
 Свидетелство на име Јуксел Амедоски, Прилеп. (6358)  
 Свидетелство на име Алампиоски Богдан, Мак. Брод. (6363)  
 Свидетелство на име Севиме Дењали, Тетово. (6366)  
 Свидетелство за 8-мо одделение издадено од ОУ "Дане Крпчев" на име Богатинов Благој, Скопје. (6409)  
 Свидетелство за 1-ва година издадено од ДСЕП "Васил Антевски Дрен" на име Весна Постолова, Скопје. (6410)  
 Свидетелство за завршено основно образование издадено од ОУ "Даме Груев" на име Сулејман Ибраим, Скопје. (6411)  
 Индекс бр. 7196 издаден од природно математички факултет на име Сејфулов Заим, Велес. (6185)  
 Индекс на име Фергим Демири, Битола. (6361)  
 Индекс бр. 42051 издаден од Економски факултет- Скопје на име Танчев Димитар, Скопје. (6412)  
 Дозвола АДР бр. 1196 издадена од Министерството за сообраќај и врски на име Ѓорѓиев Борис, Скопје. (12780)  
 Диплома за завршено средно образование издадена од ДСУ "Цар Самоил"-Ресен на име Туцарова Љубица, Ресен. (6207)  
 Диплома за 3-та година на име Мирчев Мите, Радовиш. (6196)  
 Диплома од трет и четврт степен на име Јанева Јулијана, Штип. (6238)  
 Диплома на име Аврамовска Росица, Тетово. (6252)  
 Диплома за завршено средно образование издадена од "ЕМУЦ"-Скопје на име Васиќ Момчило, ул. "Антон Попов" бр. 83-А, Скопје. (6277)  
 Диплома за завршено средно образование издадена од УСО "Кочо Рацин" Велес на име Смилев Трајче, Велес. (6291)  
 Диплома завршено средно машинско училиште издадена од на име Саитоски Едисон, Мак. Брод. (6305)  
 Диплома од средно училиште на име Мемети Фаут Гос-тивар. (6309)  
 Диплома за завршена гимназија издадена од "Никола Карев"-Скопје на име Јанковиќ Мирко, Скопје. (6334)  
 Диплома за завршена гимназија издадена од "Гоце Делчев"-Куманово на име Станковиќ Марјана Куманово. (6335)  
 Диплома на име Радевиќ Жељко, Велес. (6354)  
 Диплома за завршено средно образование на име Ристески Драган, Мак. Брод. (6364)  
 Диплома за завршен трети степен и свидетелства од 1, 2 и 3 година издадени од МУ "Гоце Делчев" на име Димовски Дејан, Скопје. (6416)  
 Здравствена книшка на име Попоска Дора, Битола. (6201)  
 Здравствена книшка на име Думовски Никола, Велес. (6242)  
 Здравствена книшка на име Бенита Елмазова, Битола. (6244)  
 Здравствена книшка на име Ставревски Благоја, Битола. (6245)  
 Здравствена книшка на име Караѓоска Паца, Битола. (6246)  
 Здравствена книшка на име Дестанов Џемаил, Велес. (6298)  
 Здравствена книшка на име Дестанов Сенат, Велес. 6299

- Здравствена книшка на име Марјан Митков, Велес.6300  
Здравствена книшка на име Цветановски Благојче, Битола.  
(6302)
- Здравствена книшка на име Латифова Хатија, Велес.  
(6355)
- Здравствена книшка на име Латифов Сејфи, Велес.6356  
Здравствена книшка на име Мемедовска Мубеџел, Би-  
тола. (6360)
- Даночна картичка бр. 5030988183770 издадена од Управа  
за приходи на име Тодороски Ѓешко, Скопје. (6269)
- Даночна картичка бр. 5030989121230 издадена од Управа  
за приходи на име Тасески Киро, Скопје. (6270)
- Даночна картичка бр. 5030991121360 издадена од Управа  
за приходи на име Исмани Џафер, Скопје. (6271)
- Даночна картичка бр. 5030996121342 издадена од Уп-рава  
за приходи на име Деловска Веселинка, Скопје.6286
- Даночна картичка на име Митев Никола, Радовиш.6288
- Даночна картичка бр. 4030000385094 на име Мери Мари-  
ја, Скопје. (12629)
- Даночна картичка бр. 5030989112699 на име ТП "ШИК",  
Скопје. (12676)
- Даночна картичка бр. 4017991108046 на име "КУМАК"  
Илчо ДООЕЛ, Куманово. (12683)
- Службена легитимација издадена од Министерство за над-  
ворешни работи на име Хеба Хаскет Наер, Скопје.  
(6397)
- Престанува со вршење самостојна дејност електроинстала-  
терскиот дуќан "ЕЛЕКТРОУНИВЕРЗАЛ" Зе-кир, Скопје.  
(6177)
- Престанува со вршење самостојна дејност берберскиот  
дуќан на име Таџедин Исни Љачи, Скопје. (6398)

## ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98, 50/01 и 2/02), Комисијата за јавни набавки при Министерството за одбрана на Република Македонија, објавува

### ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16/3-65/11

#### I. Предмет на набавка:

Колективно осигурување на припадниците на Министерството за одбрана и АРМ од последици на смрт поради несреќен случај, траен инвалидитет и смрт од болест во три степени на ризик, под услови наведени во Прилог бр. 1 на овој повик.

- Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на учество на сите правни и физички лица регистрирани за дејноста во согласност со набавката, а ќе се спроведува во согласност со Законот за јавни набавки, со јавно отворање на понудите.

Прилогот бр. 1 може да се подигне во Министерството за одбрана на РМ, ул. "Орце Николов" бб, Скопје, соба 711, во работен ден од 11,00 до 13,00 часот.

#### II. Понудата треба да содржи:

1. Име, адреса и седиште на понудувачот,
2. Висина на месечна премија и висина на осигурена сума по осигурено лице,
3. Рок на исплата на осигурена сума,
4. Начин и услови на плаќање,
5. Посебни услови (наведени во Прилог бр. 1).

III. Со понудата потребно е да се достави документација согласно Законот за јавни набавки (оригинали или заверена копија од нотар) и тоа:

- извод од регистрација на дејноста усогласена со Законот за трговски друштва и единствена класификација на дејност,

- документ за бонитет издаден од Централниот регистар,
- потврда од Управата за приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки,
- доказ-извод од судска евиденција дека не е отворена постапка за стечај или е во процес на ликвидација,
- доказ-извод од судска евиденција дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана на вршење на дејност.

Бараната документација не смее да биде постара од 6 (шест) месеци освен документите од првата алинеја.

IV. Критериумите за избор на најповолен понудувач се утврдени согласно Законот за јавни набавки и тоа: висина на премија 30 бода, висина на осигурена сума 30 бода, рок на исплата на осигурената сума 10 бода и посебни услови 30 бода.

#### V. Доставување на понудата

1. Понудата со назнака за Отворен повик бр. 16/3-65/11 во оригинален примерок и потпишана од овластено лице на понудувачот и придружна документација од глава III треба да бидат уредно доставени согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки, на адреса Министерство за одбрана на РМ, ул. "Орце Николов" бб, преку пошта, или со предавање на Комисијата на самото јавно отворање.

2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

3. Претставниците на понудувачите на денот на јавното отворање на понудите потребно е на Комисијата за јавни набавки да и достават писмено овластување од понудувачот за учество на јавното отворање.

#### VI. Рок за доставување на понудата

1. Отворениот повик трае 15 дена од денот на објавувањето во дневниот печат и "Службен весник на РМ", а јавното отворање на понудите, во присуство на понудувачите ќе се одржи на 21.03.2002 година во 10,00 часот, во просториите на Министерството за одбрана на РМ, ул. "Орце Николов" бб, Скопје.

2. Понудите кои не се доставени во утврдениот рок, кои не ги содржат бараните податоци и документација од овој повик, се сметаат за нецелосни и нема да се земаат за разгледување.

3. Дополнителни појаснувања можат да се добијат на телефон 091/28 28 94 и 28 20 15.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 33 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98 и 2/2002), Комисијата за јавни набавки на Министерството за здравство на Република Македонија, објавува

### ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 01/2001/ПОВТОРНО ПРИБИРАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ НА ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА) БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

#### 1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач: Министерството за здравство на Република Македонија, ул. "50 Дивизија" бр. 6, Скопје.

1.2. Предмет на овој ограничен повик е прибирање документација за претходно утврдување на подобност (претквалификација) на понудувачите за имплементација на интегрален информациски систем на интерни клиници при ЈЗО - Клинички центар Скопје.

1.3. Повикот е јавен и отворен со право на учество на секое заинтересирано домашно и странско правно и физичко лице кое е регистрирано за производство и/или промет (на големо) на информатичка опрема и софтвер.

## 2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Министерството за здравство на Република Македонија има потреба со забрзана постапка за претходно утврдување на подобност на понудувачите (претквалификација) преку документација врз основа на која ќе се оцени способноста на понудувачите за извршување на предметната набавка.

2.2. Од понудувачите кои ќе се квалификуваат ќе се побара понуда за извршување на набавка: имплементација на интегрален информациски систем на интерни клиници при ЈЗО - Клинички центар Скопје.

## 3. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ПОНУДУВАЧОТ ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛОЖИ

Заинтересираните понудувачи потребно е да достават документација во согласност со член 35 од Законот за јавни набавки за:

### 3.1. Техничко-технолошки бонитет:

- расположива опрема и други физички капацитети потребни за реализација на набавката;
- менаџерска способност;
- искуство и стручен кадар за извршување на набавката.

3.2. Понудувачот треба да приложи документ за финансиска и економска способност согласно Законот за јавни набавки и член 16 од Законот за изменување и дополнување на Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 2/2002). Домашните понудувачи треба да приложат документ за бонитет од Централниот регистар, во оригинал или копии заверено кај нотар, како и потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки. Странските понудувачи согласно со Законот за јавни набавки и измените на Законот за јавни набавки треба да достават ревизорски извештај од странска реномирана ревизорска институција, регистрирана за вршење на ревизија. Ревизорскиот извештај треба да содржи податоци за економското работење во последните три години.

3.3. Понудувачот треба да достави доказ дека нема судска забрана за вршење на дејноста. Документот не треба да биде постар од шест месеци и во оригинал или копии заверено кај нотар.

3.4. Документ дека за понудувачот не е отворена постапка за стечај или ликвидација. Документот да не биде постар од шест месеци и во оригинал или копии заверено кај нотар.

3.5. Извод од судска регистрација на понудувачот согласно Законот за трговски друштва.

3.6. Список на главни испораки на информатичка опрема и сопствени софтверски решенија во последните три(3) години со количествата на испорачаната опрема и примачите.

3.7. Список на пријавени вработени технички лица (име, презиме и степен на стручна подготовка) и доказ за редовен работен однос и за стручноста за извршување на задачите од наведената набавка.

3.8. Сертификати или добиени атести (оригинал или заверена копија) од домашни и меѓународни компании или институции дека целокупната понуда е во согласност со стандардите на Република Македонија или со меѓународните стандарди.

3.9. Изјава дека понудувачот е во состојба да обезбеди банкарска гаранција во висина од 30% од вредноста на понудата доколку понуди услов за авансно плаќање.

3.10. Изјава од понудувачот дека е во состојба да обезбеди банкарска гаранција во висина од 5% од вредноста на понудата заради обезбедување на исполнување на договорот.

3.11. Во случај понудувачот да вклучи подизведувачи, потребно е да достави нивен список. Целокупната потребна документација назначена во точка 3 треба да биде доставена на македонски јазик.

3.12. Сите документи да бидат доставени во оригинал или копија заверени од нотар.

## 4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА МОЖНИ ПОНУДУВАЧИ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА)

- 4.1. Референтна листа - искуство на понудувачот.
- 4.2. Економско-финансиски бонитет.
- 4.3. Техничка опременост.
- 4.4. Кадровска опременост.

## 5. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА

5.1. Заради итнос на набавката на потребната опрема, рокот за доставување на документацијата изнесува 10 дена од денот на објавувањето на огласот за ограничениот повик (вклучувајќи го и денот на објавувањето), односно заклучно со 19.03.2002 година.

5.2. Документацијата и другите податоци кои ќе пристигнат во архивата на Министерството за здравство на Република Македонија по истекот на крајниот рок и кои нема да бидат изработени според барањата на овој повик, како и оние кои ќе бидат несоодветно комплетирани, нема да бидат разгледувани.

5.3. Документацијата и другите податоци се доставуваат на начин согласно член 52 од Законот за јавни набавки.

5.4. Документацијата и другите податоци, во согласност со член 52 од Законот за јавни набавки, можат да се достават преку пошта на адреса: ул. "50 Дивизија" бр. 6, Скопје или да се предадат во архивата на Министерството (најдоцна до 15 часот секој работен ден).

5.5. Секој понудувач и подизведувач може да учествува само со една понуда.

5.6. За подетални информации понудувачите можат да контактираат на тел. 128-052.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98 и 2/2002), Комисијата за јавни набавки на Министерството за здравство, објавува

## ОТВОРЕН ПОВИК БР. 06/2002

### 1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач на отворениот повик број 06/2002 е Министерството за здравство, со седиште на ул. "50-та Дивизија" бр. 6.

### 2. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКА

- 2.1. Изградба на нова амбуланта во с. Ропотово - Медицински центар - Прилеп.
  - 2.2. Изградба на нова амбуланта во с. Воѓани- Медицински центар - Прилеп.
  - 2.3. Изградба на нова амбуланта во с. Иванковци- Медицински центар - Велес.
  - 2.4. Изградба на нова амбуланта во с. Лакавица- Медицински центар - Гостивар.
  - 2.5. Изградба на нова амбуланта во с. Франгово- Медицински центар - Струга.
3. Набавката е делива.
4. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

### 5. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

- 5.1. Име, адреса и седиште на понудувачот;
- 5.2. Цени на секоја позиција за набавка според проектот од тендерска документација како и вкупната цена со сите давачки;
- 5.3. Рок на извршување на работите;
- 5.4. Начин на плаќање;
- 5.5. Фактор за непредвидени работи.

### 6. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Пријавите треба да ги содржат следните прилози и тие треба да бидат нумерирани според следниот редослед:

6.1. Извод од судска регистрација на понудувачот согласно Законот за трговски друштва.

6.2. Понудувачот треба да приложи документ за финансиска и економска способност согласно Законот за јавни набавки и член 16 од Законот за изменување и дополнување на Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 2/2002). Домашните понудувачи треба да приложат документ за бонитет од Централниот регистар, во оригинал или копие заверено кај нотар, како и потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки. Странските понудувачи согласно со Законот за јавни набавки и измените на Законот за јавни набавки треба да достават ревизорски извештај од странска реномирана ревизорска институција, регистрирана за вршење на ревизија. Ревизорскиот извештај треба да содржи податоци за економското работење во последните три години.

6.3. Понудувачот треба да достави доказ дека нема судска забрана за вршење на дејноста. Документот не треба да биде постар од шест месеци и во оригинал или копие заверено кај нотар.

6.4. Документ дека за понудувачот не е отворена постапка за стечај или ликвидација. Документот да не биде постар од шест месеци и во оригинал или копие заверено кај нотар.

6.5. Список на главни испораки и изведување на градежни работи во областа на здравството.

6.6. Доказ за техничка опременост за изведување на вакви работи.

6.7. Доказ за кадровска опременост за изведување на вакви работи.

6.8. Изјава дека понудувачот е во состојба да обезбеди банкарска гаранција во висина од 30% од вредноста на понудата доколку понуди услов за авансно плаќање.

6.9. Изјава од понудувачот дека е во состојба да обезбеди банкарска гаранција во висина од 5% од вредноста на понудата заради обезбедување на исполнување на договорот.

6.10. Сите документи да бидат доставени во оригинал или во копија заверени од нотар.

## 7. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

7.1. Тендерската документација може да се подигне во Министерството за здравство секој работен ден, во време на траење на повикот;

7.2. Пред подигање на тендерската документација понудувачот треба да уплати 5.000,00 денари неповратен надомест на: - Трезорска сметка - 10000000063095 - на Буџетски корисник - 190010043463119 - Приходна шифра - 723819-12 - ЕДБ - 4030990253804 - Депонент на: Народна банка на РМ.

Покрај доказот за уплатените парични средства, понудувачот за да ја подигне документацијата потребно е да достави и писмено барање составено на меморандум за подигање на истата.

## 8. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- цена;
- квалитет;
- рок на изведба;
- гаранција;
- начин на плаќање.

## 9. НАЧИН И РОКОТ НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

9.1. Целокупната документација се доставува на начин согласно член 52 од Законот за јавни набавки.

9.2. Повикот трае 15 дена од денот на објавувањето, односно заклучно до 22.03.2002 година кога и понудите треба да бидат пристигнати/предадени во архивата на Министерството за здравство, а отворањето на понудите ќе се одржи на 25.03.2002 година во просториите на Министерството за здравство во 12,00 часот, во присуство на понудувачите.

9.3. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса: Министерството за здравство ул. "50-та Дивизија" бр. 6, Скопје, за Комисија за јавни набавки - контакт телефон: +389-02-227-194 и +389-02-227-201.

9.4. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

9.5. Понудите што нема да бидат доставени до утврдениот рок, како и оние што не се изработени според барањата на отворениот повик нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98 и 02/2002), Комисијата за јавни набавки во АД "Електростопанство на Македонија" - Скопје, објавува

## ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-50/2002 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ

### 1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувачот на отворениот повик бр. 01-50/2002 е А.Д. "Електростопанство на Македонија", со седиште на ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје.

1.2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за набавка на резервни делови за багери производство на Ман Такраф според изготвени спецификации.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отворен повик согласно Законот за јавни набавки.

1.5. Набавувачот го задржува правото, реализацијата на набавката да ја додели на повеќе понудувачи.

### 2. ОБЕМ, РАСПРЕДЕЛБА НА НАБАВКАТА ПО ПОДРУЖНИЦИ И ПОДИГАЊЕ НА ТЕНДЕР ДОКУМЕНТАЦИЈА-СПЕЦИФИКАЦИИ

2.1. Резервните делови за багери се однесуваат за РЕК Осломеј и за следните типови на багери: СРс401.15/15; БРс 1400; Арс-3500.

2.2. Понудата не мора да се однесува на целиот обем на набавката- дозволена е делумна понуда, но не и во рамките на една спецификација.

2.3. Заинтересираните понудувачи, тендер спецификациите можат да ги подигнат во просториите на АД "Електростопанство на Македонија" - Скопје, ул. "11 Октомври" бр. 9, кат 9, соба 1, од 7,30 часот до 9,30 часот при што треба да приложат уплатница на износ од 500,00 денари, уплатена на жиро сметка 200000002447884; АД "ЕСМ", Ед. дан. бр. 4030989128346, депонентна банка - Стопанска банка, со назнака за отворен повик 01-50/2002, контакт телефон: 02 149-155.

### 3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот, како и името на производителот на деловите.

3.2. Понудата треба да ги содржи сите единечни и вкупни цени за секоја позиција како и вкупната вредност на целата понуда, (со сите давачки согласно член 54 став 3 од Законот за јавни набавки) на паритет ДДП магацин на набавувачот, изразена во МКД и со посебно искажан ДДВ.

Понудувачот е слободен, понудата да ја изрази и во странска валута.

При одлучувањето, договарањето и реализацијата на набавката ќе се применува продажниот берзански курс.

3.3. Понудувачот треба, тендер спецификациите во целост да ги пополни и истите да ги достави како составен дел на понудата.

3.4. Понудата треба да ги содржи начинот и условите за плаќање.



3.5. Понудувачот е должен да ги запази техничките карактеристики на набавката, при што тие треба да се во согласност со стандардите во Република Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Република Македонија (член 19 од ЗЈН).

3.6. Понудата треба да има рок на важност.

3.7. Понудите од странските понудувачи (документација која се бара и комерцијалната понуда) треба да бидат преведени на македонски јазик.

3.8. Контакт телефон: 02 149-155.

#### 4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиската и економската способност согласно член 16 од Законот за изменување и дополнување на Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 2/2002).

4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во став 1 (а и б) од член 24 од Законот за јавни набавки и член 18 од Законот за измени и дополнувања на Законот за јавни набавки.

4.3. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други давачки (член 16 од Законот за изменување и дополнување на ЗЈН).

4.4. Понудувачот треба да достави банкарска гаранција на износ од 5% од вкупната понуда (вредност на ДДП со ДДВ), согласно член 55 од ЗЈН и член 41 од Законот за изменување и дополнување на ЗЈН.

4.5. Понудувачот треба да достави референтна листа, своја и на производителот за испорака на ваков вид стоки во последните 3 години.

4.6. Претставниците на понудувачите треба да дадат писмено овластување за учество на јавниот повик, согласно член 29 став 2 од ЗЈН.

4.7. Сите барани документи треба да се оригинал или заверени копии верни на оригиналот и не постари од 6 месеци.

#### 5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (согласно член 25 од ЗЈН)

5.1. Цена.....	60 поени,
5.2. Начин на плаќање.....	30 поени,
5.3. Рок на испорака.....	10 поени.

#### 6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

6.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки.

6.2. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

6.3. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса: АД "Електростопанство на Македонија", за Комисијата за јавни набавки, ул. "11 Октомври" бр. 9, 1000 Скопје.

6.4. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 20.03.2002 во 11 часот во просториите на АД "Електростопанство на Македонија", ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје, стара зграда, подрумска сала за состаноци во присуство на овластени претставници на понудувачите.

#### 7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

7.1. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

7.2. Понудите кои нема да бидат доставени до утврден рок, оние кои не се изработени според барањата на отворениот повик, како и оние кои немаат целокупна документација која се бара во отворениот повик, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98 и 02/2002), Комисијата за јавни набавки во АД "Електростопанство на Македонија" - Скопје, објавува

#### ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-51/2002 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ

##### 1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувачот на отворениот повик бр. 01-51/2002 е АД "Електростопанство на Македонија", со седиште на ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје.

1.2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за набавка на резервни делови за багери производство на КРУПП според изготвени спецификации.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отворен повик согласно Законот за јавни набавки.

1.5. Набавувачот го задржува правото, реализацијата на набавката да ја додели на повеќе понудувачи.

##### 2. ОБЕМ, РАСПРЕДЕЛБА НА НАБАВКАТА ПО ПОДРУЖНИЦИ И ПОДИГАЊЕ НА ТЕНДЕР ДОКУМЕНТАЦИЈА-СПЕЦИФИКАЦИИ

2.1. Резервните делови за багери се однесуваат за РЕК Осломеј и за следните типови на багери: СХ 400 и БРсх-50/1200.

2.2. Понудата не мора да се однесува на целиот обем на набавката- дозволена е делумна понуда, но не и во рамките на една спецификација.

2.3. Заинтересираните понудувачи, тендер спецификациите можат да ги подигнат во просториите на АД "ЕСМ" - Скопје, ул. "11 Октомври" бр. 9, кат 9, соба 1, од 7,30 часот до 9,30 часот при што треба да приложат уплатница на износ од 500,00 МКД, уплатена на жиро сметка: 200000002447884; АД"ЕСМ", ЕДБ. 4030989128346, Стопанска банка, со назнака за отворен повик 01-51/2002, контакт телефон: 02 149-155.

##### 3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот, како и името на производителот на деловите.

3.2. Понудата треба да ги содржи сите единечни и вкупни цени за секоја позиција како и вкупната вредност на целата понуда, (со сите давачки согласно член 54 став 3 од Законот за јавни набавки) на паритет ДДП магацин на набавувачот, изразена во МКД и со посебно искажан ДДВ.

Понудувачот е слободен, понудата да ја изрази и во странска валута.

При одлучувањето, договарањето и реализацијата на набавката ќе се применува продажниот берзански курс.

3.3. Понудувачот треба, тендер спецификациите во целост да ги пополни и истите да ги достави како составен дел на понудата.

3.4. Понудата треба да ги содржи начинот и условите за плаќање.

3.5. Понудувачот е должен да ги запази техничките карактеристики на набавката, при што тие треба да се во согласност со стандардите во Република Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Република Македонија (член 19 од ЗЈН).

3.6. Понудата треба да има рок на важност.

3.7. Понудите од странските понудувачи (документација која се бара и комерцијалната понуда) треба да бидат преведени на македонски јазик.

##### 4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиската и економската способност согласно член 16 од Законот за изменување и дополнување на Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 2/2002).

4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во став 1 (а и б) од член 24 од Законот за јавни набавки и член 18 од Законот за измени и дополнувања на Законот за јавни набавки.

4.3. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други давачки (член 16 од Законот за изменување и дополнување на ЗЈН).

4.4. Понудувачот треба да достави банкарска гаранција на износ од 5% од вкупната понуда (вредност на ДДП со ДДВ), согласно член 55 од ЗЈН и член 41 од Законот за изменување и дополнување на ЗЈН.

4.5. Понудувачот треба да достави референтна листа, своја и на производителот за испорака на ваков вид стоки во последните 3 години.

4.6. Претставниците на понудувачите треба да дадат писмено овластување за учество на јавниот повик, согласно член 29 став 2 од ЗЈН.

4.7. Сите барани документи треба да се оригинал или заверени копии верни на оригиналот и не постари од 6 месеци.

#### 5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЛПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јавни набавки)

- 5.1. Цена.....60 поени,  
5.2. Начин на плаќање.....30 поени,  
5.3. Рок на испорака.....10 поени.

#### 6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

6.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки.

6.2. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

6.3. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса: А.Д. "Електростопанство на Македонија", за Комисијата за јавни набавки, ул. "11 Октомври" бр. 9, 1000 Скопје.

6.4. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 21.03.2002 во 11 часот во просториите на АД "Електростопанство на Македонија", ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје, стара зграда, подрумска сала за состаноци во присуство на овластени претставници на понудувачите.

#### 7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

7.1. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

7.2. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок, оние кои не се изработени според барањата на отворениот повик, како и оние кои немаат целокупна документација која се бара во отворениот повик, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98 и 02/2002), Комисијата за јавни набавки во АД "Електростопанство на Македонија" - Скопје, објавува

### ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-52/2002 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ

#### 1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувачот на отворениот повик бр. 01-52/2002 е А.Д. "Електростопанство на Македонија", со седиште на ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје.

1.2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за набавка на резервни делови за багери производство на ВИТКОВИЦЕ - Чешка според изготвена тендер спецификација.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отворен повик согласно Законот за јавни набавки.

1.5. Набавувачот го задржува правото, реализацијата на набавката да ја додели на повеќе понудувачи.

#### 2. ОБЕМ, РАСПРЕДЕЛБА НА НАБАВКАТА ПО ПОДРУЖНИЦИ И ПОДИГАЊЕ НА ТЕНДЕР ДОКУМЕНТАЦИЈА-СПЕЦИФИКАЦИИ

2.1. Резервните делови за багери се однесуваат за РЕК Осломеј и за следните типови на багери: ЗП-2500.

2.2. Понудата мора да се однесува на целиот обем на набавката- не е дозволена делумна понуда.

2.3. Заинтересираните понудувачи, тендер спецификациите можат да ги подигнат во просториите на АД "Електростопанство на Македонија" - Скопје, ул. "11 Октомври" бр. 9, кат 9, соба 1, од 7,30 часот до 9,30 часот при што треба да приложат уплатница на износ од 500,00 денари, уплатена на жиро сметка 20000 0002447884; АД "ЕСМ", Ед.дан.бр. 4030989128346, депонентна банка - Стопанска банка, со назнака за отворен повик 01-52/2002.

#### 3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот, како и името на производителот на деловите.

3.2. Понудата треба да ги содржи сите единечни и вкупни цени за секоја позиција како и вкупната вредност на целата понуда, (со сите давачки согласно член 54 став 3 од Законот за јавни набавки) на паритет ДДП магацин на набавувачот, изразена во МКД и со посебно искажан ДДВ.

Понудувачот е слободен, понудата да ја изрази и во странска валута.

При одлучувањето, договарањето и реализацијата на набавката ќе се применува продажниот берзански курс.

3.3. Понудувачот треба, тендер спецификацијата во целост да ја пополни и истата да ја достави како составен дел на понудата.

3.4. Понудата треба да ги содржи начинот и условите за плаќање.

3.5. Понудувачот е должен да ги запази техничките карактеристики на набавката, при што тие треба да се во согласност со стандардите во Република Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Република Македонија (член 19 од ЗЈН).

3.6. Понудата треба да има рок на важност.

3.7. Понудите од странските понудувачи (документација која се бара и комерцијалната понуда) треба да бидат преведени на македонски јазик.

#### 4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиската и економската способност согласно член 16 од Законот за изменување и дополнување на Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 2/2002).

4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во став 1 (а и б) од член 24 од Законот за јавни набавки и член 18 од Законот за измени и дополнувања на Законот за јавни набавки.

4.3. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други давачки (член 16 од Законот за изменување и дополнување на ЗЈН).

4.4. Понудувачот треба да достави референтна листа, своја и на производителот за испорака на ваков вид стоки во последните 3 години.

4.5. Претставниците на понудувачите треба да дадат писмено овластување за учество на јавниот повик, согласно член 29 став 2 од Законот за јавни набавки.

4.6. Сите барани документи треба да се оригинал или заверени копии верни на оригиналот и не постари од 6 месеци.

## 5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јавни набавки)

- 5.1. Цена.....60 поени,  
5.2. Начин на плаќање.....30 поени,  
5.3. Рок на испорака.....10 поени.

## 6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

6.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки.

6.2. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

6.3. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса: А.Д. "Електростопанство на Македонија", за Комисијата за јавни набавки, ул. "11 Октомври" бр. 9, 1000 Скопје.

6.4. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 22.03.2002 во 11 часот во просториите на АД "Електростопанство на Македонија", ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје, стара зграда, подрумска сала за состаноци во присуство на овластени претставници на понудувачите.

## 7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

7.1. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

7.2. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок, оние кои не се изработени според барањата на отворениот повик, како и оние кои немаат целокупна документација која се бара во отворениот повик, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98 и 2/02), Комисијата за јавни набавки во АД "Електростопанство на Македонија"-Скопје, објавува

## ОТВОРЕН ПОВИК БР. 38-01/2002

### 1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувачот на Отворениот повик бр. 38-01/2002 е АД "Електростопанство на Македонија"-Подружница ХЕЦ Козјак, со седиште на ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје.

1.2. Предметот на набавката е прибирање на понуди за изведба на:

#### I. Доводен тунел

Монтажни и заварувачки работи на 8 (осум) сегменти од цевки со дијаметар  $\phi=5000$  мм, со вкупна должина од 35,4 метри, во се спрема точка 4 од овој отворен повик.

#### II. Темелен испуст

Монтажни и заварувачки работи на 45 (четириесет и пет) сегменти од цевки со дијаметар  $\phi=3750$  мм, со вкупна должина од 4323,8 метри, во се спрема точка 4 од овој отворен повик.

#### III. Машинска зграда

1. Монтажа на вбетонирани делови (цевки и анкери и инсталација за заземјување), кои влегуваат во примарен бетон (I-ва фаза на бетонирање), вклучувајќи ги и заварувачките работи, во се спрема точка 4 од овој отворен повик.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни лица.

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отворен повик согласно со Законот за јавни набавки.

### 2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот и евентуалните подизведувачи.

2.2. Понудата треба да ги содржи сите единечни и вкупни цени за секоја позиција од обемот на набавката,

како и вкупната цена на целата набавка изразена во ЕУРО, со посебно искажан ДДВ на паритет ДДП Градилиште ХЕЦ Козјак.

2.5. Понудувачот е должен да го содржи начинот на плаќање-само еден недвосмислено дефиниран начин на плаќање.

2.4. Понудувачот треба да даде понуда за целокупниот обем и количина на набавката.

2.5. Понудувачот е должен да ги запази техничките карактеристики на набавката, при што тие треба да се во согласност со стандардите во Република Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Република Македонија (член 19 од Законот за јавни набавки).

2.6. Понудата треба да го содржи рокот на извршување на набавката-услугата.

2.7. Понудата треба да има рок на важност.

2.8. Понудите од странските понудувачи треба да бидат доставени на англиски јазик и преведени на македонски јазик од страна на овластен преведувач.

### 3. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ПОНУДУВАЧОТ ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛОЖИ

3.1. Извод од регистрација на дејноста.

3.2. Документ за бонитет кој го издава Централниот регистар, согласно член 22 од Законот за јавни набавки.

3.3. Доказ дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација.

3.4. Доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана за вршење на дејност.

3.5. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

3.6. Понудувачот треба да достави решение за ДДВ.

3.7. Понудувачот треба да достави референтна листа на работи од ваков тип и доказ за техничката способност на понудувачот и евентуалните подизведувачи (технички средства, опрема и посочување вклучени технички лица).

3.8. Целокупната документација треба да е оригинална или заверени копии верни на оригиналот не постари од 6 месеци.

3.9. Странско правно или физичко лице треба да достави ревизорски извештај од странска реномирана ревизорска институција, регистрирана за вршење на ревизија. Ревизорскиот извештај треба да содржи податоци за вкупното економско работење на странскиот понудувач во последните три години.

### 4. ДОКУМЕНТАЦИЈА

Документацијата со која располага набавувачот е:

1) Проектна документација за доведен тунел и темелен испуст.

2) Проектна документација за вбетонирани делови во I фаза бетон на машинска зграда.

3) Опис и обем на монтажните работи за наведените објекти.

Документацијата се става на увид на заинтересираните понудувачи во просториите на АД "Електростопанство на Македонија"-Подружница ХЕЦ Козјак, на ул. "11 Октомври" бр. 9, 6 спрат, соба бр. 1 во Скопје, секој работен ден од 12,00 до 15,00 часот во времето на траењето на јавниот повик.

За подигнувањето на проектната документација да се уплати 2.500,00 денари на жиро сметка 200000002466120-депонент Стопанска банка, даночен број 4030989128346, со назнака за Отворен повик бр. 38-01/2002.

### 5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- 5.1. Цена на чинење.....40;  
5.2. Квалитет.....30;  
5.3. Рок на изведување.....20;  
5.4. Начин на плаќање.....10.

## 6. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

6.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки.

6.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

6.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

6.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса: АД "Електростопанство на Македонија", Комисија за јавни набавки на Подружница ХЕЦ Козјак, ул. "11 Октомври" бр. 9, 1000 Скопје, Отворен повик бр. 38-01/2002.

6.5. Отворање на понудите ќе се изврши на 25.03.2002 година (понеделник) во 12,00 часот, во просториите на АД "Електростопанство на Македонија", Подружница ХЕЦ Козјак, 5 спрат, сала за состаноци, на ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје во присуство на овластените претставници на понудувачите.

## 7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

7.1. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени согласно Отворениот повик, како и оние кои ја немаат целокупната документација која се бара во овој отворен повик, нема да се разгледуваат.

7.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 и член 33 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98, 50/2001 и 2/2002), Комисијата за јавни набавки на град Скопје, објавува

## ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 18-5/2002

### I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач на јавниот повик е град Скопје - Градски комитет за урбанизам, комунално-станбени работи, сообраќај и заштита на човековата околина, ул. "Илинденска" бб.

2. Предмет на јавната набавката е:

а) подигање и реконструкција на јавни зелени површини на подрачјето на град Скопје во текот на 2002 година;  
б) набавка на посадочен дендролошки материјал во текот на 2002 година.

3. Право на учество на јавниот повик имаат сите заинтересирани правни и физички лица кои обавуваат соодветна стопанска дејност. Понудувачите можат да дадат свои понуди за една или двете позиции од предметот на набавката.

4. Начинот на спроведување на постапката за јавна набавка, согласно член 33-а од Законот за јавни набавки, се спроведува во две фази: I - фаза на претквалификација т.е. прибирање на документација заради утврдување на подобност на понудувачите за изведување на работи од предметот на набавката, и фаза III - прибирање на понуди од подобните понудувачи за работите опишани во предметот на набавката.

### III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

1. Понудувачите, со пријавата за понудата ги доставуваат следните документи:

- претставување на понудувачот: име, адреса, седиште, овластено лице, телефон и факс;

- документ за регистрација за вршење на соодветна дејност;

- документ за техничко-технолошки бонитет: расположива опрема и други физички капацитети потребни за реализација на набавката, досегашно искуство (референтна листа) и стручен кадар (квалификација и број): документот за техничко-технолошки бонитет треба да се однесува за позиција од предметот на набавката за која понудувачот дава своја понуда;

- документ за економско-финансиски бонитет издаден од Централниот регистар;

- потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки;

- потврда од надлежен суд дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација;

- потврда од надлежен суд дека нема изречено мерка на безбедност-забрана за вршење на дејност.

## III. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

1. Понудата се доставува во затворен плик, кој во горниот лев агол треба да носи ознака "не отворај" бројот на јавниот повик и позициите од предметот на набавката за кои се дава понуда.

2. Рок за прием на понудите изнесува 21 ден од последното објавување во јавно гласило.

3. Понудите се доставуваат преку пошта на адреса град Скопје - Градски комитет за урбанизам, комунално-станбени работи, сообраќај и заштита на човековата околина, ул. "Илинденска" бб, Скопје, или се предаваат во архивата на град Скопје.

## IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

1. Понудите што нема да бидат доставени во определениот рок и кои нема да бидат изработени според барањата содржани во повикот, како и несоодветно комплетираните, нема да се разгледуваат.

2. Дополнителни појаснувања понудувачите можат да добијат на тел. 297-283, Градски комитет за урбанизам, комунално-станбени работи, сообраќај и заштита на човековата околина.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 14 од Законот за јавни набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Јавното претпријатие Комунална хигиена Скопје, објавува

## ОТВОРЕН ПОВИК БР. 03-1119 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

I. За набавка на:

1. Специјално возило за подигање и транспортирање на смет, за садови-контејнери од 1,1 м<sup>3</sup> 2 парчиња,

2. Специјално (комбинирано) возило за подигање и транспортирање на смет, за садови-контејнери од 1,1 м<sup>3</sup>, 5 м<sup>3</sup> и 7 м<sup>3</sup> 1 парче,

3. Специјално возило за подигање и транспортирање на смет и миење на садови-контејнери од 1,1 м<sup>3</sup> 1 парче,

4. Специјално возило за подигање и транспортирање на смет за садови од 120 литри 2 парчиња.

Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица, а ќе се спроведува по наведената постапка во член 31 од Законот за јавни набавки.

II. Тендерска документација за предметот на набавка односно технички карактеристики на средствата наведени под глава I, се дадени во Прилог број 1 на овој повик, кој може да се добие во ЈП Комунална хигиена Скопје, ул. "Лазар Личеновски" бб (VI барака), во работен ден од 09,00 до 14,00 часот.

III. Понудата треба да содржи:

1. Име, адреса и седиште на понудувачот.

2. Цена, поединечна и вкупна за наведените средства, без пресметана царина, со посебно искажан ДДВ, франко купувач.

3. Квалитет на средствата според техничките карактеристики на производителот (по ИСО стандард и Законот за стандардизација ("Сл. весник на РМ" бр. 23/95), а согласно бараните карактеристики со овој повик (каталог-проспект).

4. Начин и услови на плаќање (можност за увоз на средствата).

5. Рок на испорака на средствата.

6. Гарантен рок (за секој од наведените средства и за одделни делови од истите).

7. Обезбедени резервни делови, сервис и одржување.

8. Упатство за ракување на македонски јазик и

9. Рок на важност на понудата.

IV. Со понудата потребно е да се достави документација согласно Законот за јавни набавки (оригинал или заверена копија кај нотар) и тоа:

- документација согласно членовите 22, 23 и 24 од Законот за јавни набавки.

V. Критериумите за избор на најповолен понудувач согласно член 25, став 1, алинеја втора од Законот се наведени во Прилог број 1 на овој повик.

VI. Доставување на понудата:

1. Понудата со назнака за Отворен повик бр. 03-1119 во оригинален примерок и потпишана од овластено лице на понудувачот и документацијата од глава IV треба да бидат уредно доставени согласно член 52, 53 и 54 од Законот, на адреса: ЈП Комунална хигиена ул. "Лазар Личеновски" бб (VI барака) - Скопје, по пошта, лично во архивата или со предавање на Комисијата на самото јавно отворање.

2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда, за сите средства или за дел од истите наведени во глава I на овој повик.

VII. Рок за доставување на понудите.

1. Отворениот повик трае 15 дена од денот на објавувањето во дневниот печат и "Сл. весник на РМ", а отворањето на понудите ќе биде на 20.03.2002 година во просториите на ЈП Комунална хигиена Скопје на ул. "Лазар Личеновски" бб (VI барака), во 12,00 часот.

2. Понудите кои не се доставени во утврдениот рок, кои не ги содржат бараните податоци и документација од овој повик, нема да се разгледуваат.

3. Дополнителни појаснувања може да се добијат на телефон 02/22 90 39 и 61 32 98.

ЈП Комунална хигиена - Скопје

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98, 50/01 и 2/02), Комисијата за јавни набавки на Средношколскиот дом "Томе Стефановски Сеник" Скопје, објавува

### ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/2002 ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА, СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

#### 1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувачот на јавниот повик е СШД "Томе Стефановски Сеник" со седиште во Скопје, бул. "Александар Македонски" бр. 22, ПП 387.

1.2. Предмет на набавката е прибирање понуди за реконструкција на дел од ниската зграда.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица регистрирани за ваков вид дејност.

1.4. Постапката по повикот ќе се спроведува согласно одредбите од Законот за јавни набавки.

#### 2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2.1. Тендерската документација, предмер со количина на работите и техничката документација со која располага набавувачот, заинтересираните понудувачи можат да ја подигнат и извршат увид во Домот, секој работен ден од 08-14 часот во време траење на јавниот повик со надоместок во висина од 3.000,00 денари. Буџет на РМ-Средношколски дом "Томе Стефановски Сеник", Скопје 10000000063095 Сметка на буџетски корисник-единка корисник 160010408178710 Приходна шифра 723220 15 Даночен број МК 4030974256780 Депонент НБРМ.

#### 3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот и изведувачот на работата.

3.2. Понудата мора да ги содржи сите единечни и вкупни цени за секоја позиција од обемот на набавката, како и вкупните цени на целата набавка искажана во денари (со пресметани даноци и други давачки).

3.3. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.

3.4. Понудата треба да го содржи рокот на извршување на работите изразено во календарски денови.

3.5. Понудувачот е должен во понудата да ги зачува градежните карактеристики на објектот.

3.6. Понудувачот треба да даде понуда за целокупниот обем на предвидените работи.

3.7. Понудувачот треба да даде гаранција за извршени работи.

#### 4. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ПОНУДУВАЧОТ ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛОЖИ

4.1. Доказ за финансиска и економска способност, согласно член 22 од Законот за јавни набавки.

4.2. Доказ за техничка способност на понудувачот, согласно член 23 од Законот за јавни набавки.

4.3. Доказ на понудувачот согласно член 24 од Законот за јавни набавки.

Горенаведените документи да бидат доставени во оригинал или фотокопија заверена од нотар и не постари од 6 месеци.

#### 5. КРИТЕРИУМИ ЗА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

Изборот на најповолен понудувач ќе се изврши согласно член 25 од Законот за јавни набавки, и тоа:

- цена	30 бода,
- рок на извршување на работите	30 бода,
- начин на плаќање	30 бода,
- техничка способност	10 бода.

#### 6. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

6.1. Рокот на доставување на понудите е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

6.2. Отворањето на понудите ќе се изврши на 26.03.2002 година во 10,00 часот во просториите на Домот, во присуство на претставници на понудувачите кои треба да достават писмено овластување за учество на отворениот повик.

6.3. Понудувачите своите понуди треба да ги достават во согласност со членовите 53 и 54 од Законот за јавни набавки, преку пошта или во архивата на набавувачот.

6.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса: Средношколски дом "Томе Стефановски Сеник" (Комисија за јавни набавки), бул. "Александар Македонски" бр. 22 ПП 387, 1000 Скопје тел. 175-122;175-150.

#### 7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

7.1. Понудите кои не ќе бидат доставени во утврдениот рок и оние кои не се изработени согласно барањата од отворениот повик, како и оние кои ја немаат целокупната документација која се бара со овој повик, нема да се разгледуваат.

7.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 13 став 4 од Законот за вршење на нотарски работи ("Службен весник на РМ" бр. 59/96 и 25/98), Претседателот на Нотарската Комора на Република Македонија на ден 27.02.2002 година, го донесе следното

### РЕШЕНИЕ ЗА ПОЧЕТОК СО РАБОТА

#### 1. Именуваните нотари:

1. Виолета Бранко Петровска-Стефановска - за подрачје на Основен суд Скопје I - Скопје, адреса на нотарска канцеларија: ул. "11 Октомври" бр. 36, Скопје;

2. Весна Душан Дончева - за подрачје на Основен суд Скопје I - Скопје, адреса на нотарска канцеларија: ул. "Даме Груев" бр. 28, Скопје;

3. Роза Ангеле Николова - за подрачје на Основен суд Скопје I - Скопје, адреса на нотарска канцеларија: ул. "Иво Лола Рибар" бр. 59/2/2, Скопје;

4. Гордана Адам Ракочевик - за подрачје на Основен суд Скопје I - Скопје, адреса на нотарска канцеларија: бул. "Кочо Рацин" бр. 32, вл. 1 ст. 1, Скопје;

5. Снежана Слободан Видовска - за подрачје на Основен суд Скопје I - Скопје, адреса на нотарска канцеларија: ул. "Гуро Гаковик" бр. 74, Скопје;

6. Љубица Јован Ковчегарска - за подрачје на Основен суд Скопје II - Скопје, адреса на нотарска канцеларија: ул. "Железнички транспортен центар" локал 716, Скопје;

7. Снежана Трпко Бубевска - за подрачје на Основен суд Скопје II - Скопје, адреса на нотарска канцеларија: бул. "Јане Сандански" бр. 24, локал 5, Скопје;

8. Стела Никола Лазаревска - за подрачје на Основен суд Скопје II - Скопје, адреса на нотарска канцеларија: бул. "Јане Сандански", Т.Ц. 13 Ноември локал 21/1, Скопје;

9. Блага Божин Иванова - за подрачје на Основен суд Кавадарци, адреса на нотарска канцеларија: ул. "Мито Хаџи-Василев" бр. 38, Кавадарци;

10. Соња Горѓи Стојчева - за подрачје на Основен суд Гевгелија, адреса на нотарска канцеларија: ул. "Маршал Тито" бб, Валандово;

11. Горѓи Јован Николов - за подрачје на Основен суд Гевгелија, адреса на нотарска канцеларија: ул. "Димитар Влахов" бр. 3, Гевгелија;

12. Николче Славе Павловски - за подрачје на Основен суд Ресен, адреса на нотарска канцеларија: ул. "Гоце Делчев" бр. 1, Ресен;

13. Станка Благој Горичан - за подрачје на Основен суд Охрид, адреса на нотарска канцеларија: бул. "Македонски Просветители" бб, Охрид;

14. Магдалена Велко Ордева - за подрачје на Основен суд Велес, адреса на нотарска канцеларија: ул. "Владимир Назор" бр. 2, Велес;

15. Марија Иван Хаџи-Петрушева - за подрачје на Основен суд Велес, адреса на нотарска канцеларија: ул. "Солунска" бр. 3, Велес;

16. Благој Здравко Насков - за подрачје на Основен суд Свети Николе, адреса на нотарска канцеларија: Плоштад Илинден бб, Свети Николе;

17. Луиза Алексо Христова - за подрачје на Основен суд Битола, адреса на нотарска канцеларија: Комплекс Безистен, локал бр. 14, Битола;

ке започнат со работа на ден 04.03.2002 година.  
2. Решението стапува на сила веднаш со неговото донесување.

3. Решението да се објави во "Службен весник на РМ".

Нотарска Комора на РМ

Претседател,

**Никола Кајчевски, с.р.**

**АГЕНЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА**  
**ОДЛУКИ ЗА ПРОДАЖБА НА АКЦИИ КОИ АГЕНЦИЈАТА НА РМ ЗА**  
**ПРИВАТИЗАЦИЈА КЕ ГИ ПОНУДИ ЗА ПРОДАЖБА НА БЕРЗА**

Р.бр.	Акционерско друштво	Место	Вредност на друштвото (ЕУР)	Капитал за продажба (ЕУР)	Учество на капиталот за продажба во вредноста на друштвото	Максимален дисконт
1	МЗТ Заеднички работи	Скопје	368.011	119.330	32,43%	0,00%
2	Трико	Виница	920.325	528.009	57,37%	0,00%
3	ШИК Плачковица	Радовиш	1.907.582	1.176.469	61,67%	0,00%
4	Карпош - Конфекција - Ранковци	Ранковци	240.716	183.475	76,22%	0,00%
5	Мак-Тутун	Ресен	639.451	154.870	24,22%	80,00%
6	Црвена Свезда	Пехчево	1.964.194	205.999	10,49%	80,00%
7	7 Ноември	Гевгелија	511.292	136.892	26,77%	50,00%
8	Грозд	Струмица	1.306.402	72.551	5,55%	30,00%
9	Енергомонт	Скопје	171.728	18.407	10,72%	80,00%
10	Славеј - с. Славеј	Прилеп	26.881	9.769	36,34%	80,00%
11	ЗИК Оранжери	Куманово	383.469	247.949	64,66%	30,00%
12	ЗИК Нагоричане	Куманово	204.517	119.713	58,53%	30,00%
13	Димко Митрев	Велес	2.045.168	16.668	0,82%	80,00%
14	КЕН	Куманово	723.933	22.370	3,09%	80,00%
15	Македонија - проф. осп. и вработување на инвалиди	Скопје	153.388	8.895	5,80%	30,00%
16	Хунап	Радовиш	1.073.713	58.799	5,48%	80,00%
17	Југогутун	Св. Николе	2.071.066	399.277	19,28%	80,00%
18	Технометал Вардар	Скопје	4.099.825	711.483	17,35%	30,00%
19	Македонија Проект	Скопје	664.679	131.133	19,73%	50,00%
20	Иднина	Кратово	3.297.845	438.526	13,30%	90,00%
21	ИГМ Слога	Ресен	517.071	342.507	66,24%	80,00%
22	11 Октомври-Еуромеханика	Прилеп	204.517	58.891	28,80%	80,00%
23	Агрохемизација	Скопје	664.679	222.246	33,44%	80,00%
24	Жито Продукт	Св. Николе	2.002.843	450.998	22,52%	80,00%
25	Аутомакедонија	Скопје	3.671.072	1.273.518	34,69%	50,00%

Акциите ќе бидат понудени на берзата најмалку 7 дена по нивното објавување.

Повеќе информации во врска со приватизацијата можат да се најдат на следната Интернет адреса:  
<http://www.mpa.org.mk>

**ОБЈАВА**

Врз основа на член 5 од Законот за исплата на платите во Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 70/94, 62/95, 33/97 и 50/01), Министерството за труд и социјална политика

**ОБЈАВУВА**

Просечната месечна нето плата по работник за месец февруари 2002 година неможе да изнесува помалку од утврдената на ниво на оддел и тоа:

Оддел	Назив на одделот	Износ
01	Земјоделство, лов и соодветни услужни активности	6057
02	Одгледување на шуми, користење на шуми и соодветни услужни активности	6027
05	Улов на риба, дејност на мрестилиштата и рибарските фарми, услужни активности во рибарството	5113
10	Вадење на камен јаглен и лигнит, вадење на трест	7728
11	Вадење на сурова нафта и природен гас и услужни активности во производство на нафта и гас, освен истражувања	0
12	Вадење на руда на уран и ториум	0
13	Вадење на руди на метал	0
14	Вадење на други руди и камен	6247
15	Производство на прехранбени производи и пијалаци	8928
16	Производство на тутунски производи	8613
17	Производство на текстилни ткаенини	4285
18	Производство на предмети за облека: доработка и боење на крзно	3366
19	Штавење и доработка на кожа, производство на куфери, рачни торби, седла, сарачки производи и обувки	1251
20	Преработка на дрво, производи од дрво и плута, освен мебел, производство на предмети од слама и плетарски материјал	3781
21	Производство на целулоза, хартија и производи од хартија	7422
22	Издавачка дејност, печатење и репродукција на снимени медиуми	10224
23	Производство на кокс, деривати на нафта и нуклеарно гориво	10820
24	Производство на хемикалии и хемиски производи	6107
25	Производство на производи од гума и производи од пластични маси	4496
26	Производство на производи од други неметални минерали	9394
27	Производство на основни метали	8709
28	Производство на метални производи во металопработувачката фаза, освен машини и уреди	5442
29	Производство на машини и уреди, неспомнати на друго место	6304
30	Производство на канцелариски и сметачки машини	7345
31	Производство на електрични машини и апарати, неспомнати на друго место	5988
32	Производство на радио, телевизиска и комуникациона опрема и апарати	4978

33	Производство на прецизни медицински и оптички инструменти и часовници	11196
34	Производство на моторни возила, приколки и полуприколки	5012
35	Производство на други сообраќајни средства	7440
36	Производство на мебел и други разновидни производи, неспомнати на друго место	4579
37	Рециклажа	0
40	Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и топла вода	10345
41	Собирање, пречистување и дистрибуција на вода	7086
45	Градежништво	5251
50	Продажба, одржување и поправка на моторни возила и мотоцикли, продажба на мало на моторни горива	7662
51	Трговија на големо и посредничка трговија, освен трговија со моторни возила и мотоцикли	9752
52	Трговија на мало, освен трговија со моторни возила и мотоцикли; поправка на предмети за лична употреба и за домаќинствата	5236
55	Хотели и ресторани	5651
60	Копнен сообраќај, цевоводен транспорт	5879
61	Воден сообраќај	0
62	Воздушен сообраќај	0
63	Придружни и помошни активности во сообраќајот: активности на патничките агенции	10946
64	Поштенски активности и телекомуникации	12682
65	Финансиско посредување, освен осигурување и пензиски фондови	13890
66	Осигурување, реосигурување и пензиски фондови, освен задолжителна социјална заштита	15894
67	Помошни активности во финансиското посредување	21241
70	Активности во врска со недвижен имот	11153
71	Изнајмување на машини и опрема без ракувач и изнајмување на предмети за лична употреба и за домаќинствата	4635
72	Компјутерски и сродни активности	5523
73	Истражување и развој	8541
74	Други деловни активности	8314
75	Јавна управа и одбрана; задолжителна социјална заштита	6613
80	Образование	6315
85	Здравство и социјална работа	6546
90	Отстранување на отпадоци и ѓубре, санитарни и слични активности	7318
91	Дејност на организации врз база на зачленување	10442
92	Рекреативни, спортски, културни и забавни активности	6636
93	Други услужни дејности	7394
95	Приватни домаќинства со вработени лица	0
99	Екстериторијални организации и тела	0

Министер,

**Бедредин Ибраими, с.р.**

## СОДРЖИНА

	Страница		
242.		Одлука за продолжување на Договорот за соработка на полето на патентите меѓу Владата на Република Македонија и Европската патентна организација.....	1
243.		Одлука за воведување на визен режим за државјаните на Република Молдавија.....	1
244.		Одлука за проширување на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Македонија за 2002 година.....	1
245.		Одлука за пренесување на правото на користење на недвижен имот.....	2
246.		Одлука за дополнување на Одлуката за утврдување на цената за плаќање на лиценци за постојано приредување игри на среќа.....	2
247.		Одлука за изменување на Одлуката за доделување концесии за дистрибуција на радио и телевизиски програми преку кабелска мрежа.....	2
248.		Одлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Македонија за 2002 година.....	2
249.		Решение за изменување на Решението за прогласување на шумските предели во сливот на река Оча за шумски резерват...	3
250.		Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност.....	3
251.		Решение за давање согласност на Статутот на Јавната установа за деца-Детска градинка "Јасна Ристеска"-Охрид.....	3
252.		Решение за давање согласност на Статутот на Јавната установа за деца-Детска градинка "Детска Радост"-Гостивар.....	4
253.		Решение за давање согласност на Статутот на Јавната установа за деца-Детска градинка "Рахилка Гонева"-Св. Николе...	4
254.		Решение за давање согласност на Статутот на Јавната установа за деца-Детска градинка "Царка Андреевска"-Кратово...	4
255.		Решение за давање согласност на Статутот на Јавната установа за деца-Детско одморалиште "Пелистер"-Битола.....	4
256.		Решение за давање согласност на Статутот на Јавната установа за деца-Детска градинка "Гонча Туфа"-Крушево.....	4
257.		Решение за давање согласност на Статутот на Јавната установа за деца-Детска градинка "Гоце Делчев"-Виница.....	4
258.		Решение за давање согласност на Статутот на Јавната установа за деца-Детска градинка "Весели Цветови"-Делчево.....	4
259.		Решение за давање согласност на Статутот на Јавната установа за деца-Детска градинка "23 Август"-Берово.....	5
260.		Решение за давање согласност на Статутот на Јавната установа за деца-Детска градинка "Гоце Делчев"-Пробиштип.....	5
261.		Решение за давање согласност на Статутот на Јавната установа за деца-Детска градинка "Детска Радост"-Струмица.....	5
262.		Решение за давање согласност на Статутот на Јавната установа за деца-Детска градинка "Бамби"-М. Каменица.....	5
263.		Решение за давање согласност на Статутот на Јавната установа за деца-Детска градинка "11 Септември"-Ресен.....	5
264.		Решение за давање согласност на Статутот на Јавната установа за деца-Детска градинка "8 Март"-Струга.....	5
265.		Решение за давање согласност на Статутот на Јавната установа за деца-Детска градинка "7-ми Септември"-Македонски Брод.....	5
266.		Решение за давање согласност на Статутот на Јавната установа за деца-Детска градинка "Брешиа"-Дебар.....	6
267.		Решение за давање согласност на Статутот на Јавната установа за деца-Детска градинка "Павлина Велјанова"-Кочани...	6
268.		Решение за давање согласност на Статутот на Јавната установа за деца-Детска градинка "Коста Поп-Ристов Делчев"-Богданци.....	6
269.		Правилник за определување на работното време во трговијата.....	6
270.		Правилник за висината на надоместокот за техничките прегледи на радиостаници, инсталации и радиомерења.....	6
271.		Правилник за начинот на препишување и издавање на лекови и медицински помагала на рецепт.....	7
272.		Список на готови лекови за употреба во ветеринарната медицина за кој е дадено одобрение за ставање во промет во периодот од 01.01.1997 до 01.01.2002.....	9
		<b>Акти на фондовите и заводите</b>	
6.		Одлука за утврдување на работните места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење во Електростопанство на Македонија-РЕК-Битола.....	27
7.		Одлука за утврдување на работните места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење во ЕСМ, Подружница ХЕЦ "Маврово" "ХЕЦ "Вруток".....	29
8.		Одлука за утврдување на работните места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење во Цивилното воздухопловство во Р. Македонија.....	29
9.		Одлука за основиците на осигурување за пресметување и плаќање на придонесот за пензиското и инвалидското осигурување на индивидуалните земјоделци за периодот јануари-март 2002 година.....	30
		<b>Исправка</b> на Решението за именување заменик на директорот на Воспитно-поправниот дом-Тетово.....	30
		<b>Исправка</b> на Одлуката за формирање Национален подготвителен комитет за изработка на Национален извештај за одржлив развој на Република Македонија.....	30
		<b>Исправка</b> на Правилникот за начинот на плаќање на лабораториските испитувања во специјалистичко - консултативната здравствена заштита по упат на избран лекар.....	30
		<b>Исправка</b> на Одлуката за утврдување на работните места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење во рудниците со површинска експлоатација.	30
		<b>Објава</b> за просечната месечна нето плата по работник за месец февруари 2002 година.....	63

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, п.о. - Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29.

Директор и одговорен уредник - Крум Коцарев.

Телефони 129-036, 117-460. Телефакс 112-267. Пошт. факс 51.

Жиро-сметка 30000000188798. Бр. за ДДВ МК - 4030987108771. Депонент - Комерцијална банка, АД - Скопје.

Печат: НИП "Нова Македонија" - АД - Скопје.